

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 37 год. LXVII

24 март 2011, четврток

Цената на овој број е 280 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
913. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	2	918. Одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќе-наменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје.....	8
914. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина–варовник на Друштвото за производство, градежништво, транспорт, угостителство, трговија и услуги УРБАН ПЛАН КОНСТРУКЦИОН УПЦ, URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ експорт-импорт Тетово на локалитетот „Сурин“ с.Рогачево, општина Јегуновце.....	7	919. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „LOGEX 11“ во Украина.....	8
915. Одлука за влез во Република Македонија на државјани на трети земји кои поседуваат единствена повеќекратна виза Ц важечка за сите земји потписнички на Шенгенскиот договор	7	920. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „BRILLIANT LEDGER“ во Република Грција	9
916. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....	7	921. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „BRILLIANT ARROW“ во Република Франција.....	9
917. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Кичево.....	8	922. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност „SEA BREEZE“ во Република Украина	9
		923. Одлука за продажба на недвижни ствари.....	9
		924. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на казнено – поправната установа затвор Битола.....	10

	Стр.		Стр.
925. Одлука за давање на користење на недвижна ствар на Министерството за локална самоуправа.....	10	934. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2011 година.....	14
926. Одлука за давање на трајно користење на дел од недвижна ствар на Министерството за труд и социјална политика–Државен инспекторат за труд-....	10	935. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за образование и наука.....	15
927. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца – Детска градинка „Детска академија Слонче“ во Скопје.....	11	936. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општини.....	16
928. Одлука за доделување средства за постдипломски студии „Габриела Коневска-Трајковска“ од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во странство за академската 2011/2012 година.....	11	937. Одлука за утврдување на Националната класификација на занимања.....	18
929. Одлука за ограничување на извоз на пченица.....	13	938. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	124
930. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2011 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје	13	939. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола.....	125
931. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	13	940. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	125
932. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	14	941. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид.....	125
933. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	14	942. Упатство за изменување на Упатството за начинот на одржување и ажурирање на информациите на порталот www.uslugi.gov.mk	126
		943. Статут на Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот.....	127
		Огласен дел	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

913.

Врз основа на член 41 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.1.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија” бр. 37/1998, 45/1998, 28/1999, 61/1999, 21/2001, 30/2001, 21/2002, 69/2003, 147/2007, 139/2008, 87/2009, 135/2009 и 67/2010), членот 4 се менува и гласи:

„Службата ги извршува следните општи работи и услуги:

- сметководствено-финансиски;
- за потребите на Владата на Република Македонија води внатрешна евиденција на недвижностите кои таа ги користи;
- услуги на писарница (прием, заведување, распоредување и доставување пошта и пратки);
- дактилографски услуги;
- стенографски услуги;
- јазична редакција на текстовите и материјалите (лекторирање);
- одржување на објектите и деловните простории што ги користат органите на државната управа и репрезентативните и резиденцијалните објекти, во согласност со Програмата за инвестиционо одржување на репрезентативните и резиденцијалните објекти и службени простории на органите на државната управа;

- набавка на мебел и опрема за потребите на Владата на Република Македонија и репрезентативните и резиденцијалните објекти;

- тековно одржување на објектите и деловните простории што ги користат органите на државната управа и репрезентативните и резиденцијалните објекти;

- воспоставување и одржување внатрешни и надворешни телефонски и телефакс врски;

- обезбедување на објектите;

- ПП заштита;

- хортикултурно уредување на работните простории, репрезентативните и другите објекти, одржување на парковите и зеленилото и набавка на сакциско цвеќе и цветни аранжмани;

- печатење и умножување материјали;

- превоз со моторни возила за службени потреби;

- превоз со воздухоплови за службени потреби;

- резервација на авиобилети и билети за железничкиот сообраќај за службени патувања во странство;

- услуги за мобилна телефонија;

- набавка на канцелариски материјали, тонери, тоалетна хартија, средства за хигиена и друго;

- угостителски услуги;

- одржување хигиена;

- учество во организирање манифестации;

- изградба на градежни објекти;

- реконструкција на објекти и деловни простории кои ги користат органите на државната управа и репрезентативните и резиденционалните објекти, во согласност со Програмата за инвестиционо одржување на репрезентативните и резиденционалните објекти и службени простории на органите на државната управа, и

- други работи и услуги од општ карактер.”

Член 2

Членот 4-а се брише.

Член 3

Во членот 8 ставот 2 се брише.

Член 4

Членот 12 се менува и гласи:

„За потребите на Министерството за одбрана, Службата извршува само услуги за користење на објектите за репрезентација и услуги за превоз со воздухоплови.”

Член 5

Членот 13 се менува и гласи:

„За потребите на Министерството за надворешни работи Службата ги извршува само услуги за резервација на билети за службени патувања во странство, да-

вање угостителски услуги во објектот на Министерството, превоз со воздухопловите и патничките моторни возила и користење на објектите за репрезентација.”

Член 6

Во членот 20 по зборот „работи” запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 7

Списокот на органи - корисници на услугите на Службата за општи и заеднички работи се заменува со нов Список на министерствата и органите во состав, секретаријати и други стручни служби на Владата на Република Македонија, самостојните органи на државната управа, управни организации, правосудните органи и други државни органи кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 8

Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.67/10), членот 9 се брише.

Списокот на органи - корисници за набавка на стоки, услуги или работи на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи.

Член 9

Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.67/10), во членот 10 запирката се заменува со точка, а зборовите: „а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2011 година” се бришат.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-47/1
25 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

С П И С О К
НА МИНИСТЕРСТВОТА И ОРГАНИТЕ ВО СОСТАВ, СЕКРЕТАРИЈАТИ И ДРУГИ СТРУЧНИ
СЛУЖБИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, САМОСТОЈНИ ОРГАНИ НА
ДРЖАВНАТА УПРАВА, УПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ И
ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ

Реден број	Назив на органот и органот во негов состав
1.	Претседател на Собранието на Република Македонија
2.	Претседател на Република Македонија
3.	Влада на Република Македонија
3.1.	Канцеларија и кабинет на претседателот на Владата на Република Македонија
3.2.	Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија
3.3.	Секретаријат за законодавство
3.4.	Секретаријат за европски прашања
3.5.	Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор
4.	Претседател на Република Македонија на кого му престанала функцијата
5.	Семејство на претседателот на Република Македонија на кого му престанала функцијата за време на мандатот
6.	Министерство за одбрана
7.	Министерство за внатрешни работи
7.1.	Управа за безбедност и контраразузнавање
7.2.	Биро за јавна безбедност
8.	Министерство за правда
8.1.	Управа за извршување на санкциите
8.2.	Биро за судски вештачења.
8.3.	Управа за водење на матичните книги
9.	Министерство за надворешни работи
10.	Министерство за финансии
10.1.	Управа за имотно-правни работи
10.2.	Државен девизен инспекторат
10.3.	Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризмот
10.4.	Биро за јавни набавки
10.5.	Царинска управа
10.6.	Управа за финансиска полиција
10.7.	Управа за јавни приходи
11.	Министерство за економија
11.1.	Државен пазарен инспекторат
11.2.	Инспекторат за техничка инспекција
11.3.	Управа за наменско производство
11.4.	Биро за метрологија
12.	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
12.1.	Управа за водостопанство
12.2.	Управа за семе и семенски материјал
12.3.	Управа за заштита на растенијата
12.4.	Фитосанитарна управа
12.5.	Државна фитосанитарна лабораторија
12.6.	Управа за хидро-метеоролошки работи

12.7.	Државен инспекторат за земјоделство
12.8.	Државен инспекторат за шумарство и ловство
13.	Министерство за здравство
13.1.	Државен санитарен и здравствен инспекторат
13.2.	Биро за лекови
14.	Министерство за образование и наука
14.1.	Педагошка служба
14.2.	Биро за развој на образованието
14.3.	Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
14.4.	Државен просветен инспекторат
15.	Министерство за труд и социјална политика
15.1.	Управа за прашања на борците и воените инвалиди
15.2.	Државен инспекторат за труд
16.	Министерство за локална самоуправа
16.1.	Државен инспекторат за локална самоуправа
16.2.	Биро за стопански недоволно развиени подрачја
17.	Министерство за култура
17.1.	Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија
17.2.	Управа за заштита на националното наследство
18.	Министерство за транспорт и врски
18.1.	Државен инспекторат за транспорт
18.2.	Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
18.3.	Државен комунален инспекторат
18.4.	Капетанија на пристаништата
19.	Министерство за животна средина и просторно планирање
19.1.	Државен инспекторат за животна средина
19.2.	Служба за животна средина
19.3.	Служба за просторен информативен систем
20.	Министерство за информатичко општество и администрација
20.1.	Државен управен инспекторат
21.	Уставен суд на Република Македонија
	САМОСТОЈНИ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И УПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ
22.	Агенција за стоковни резерви
23.	Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи
24.	Агенција за млади и спорт
25.	Агенција за развој и инвестиции
26.	Агенција за иселеништво
27.	Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер
28.	Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
29.	Дирекција за заштита на личните податоци
30.	Дирекција за слободни економски зони
31.	Дирекција за радијациона сигурност
32.	Агенција за енергетика

33.	Дирекција за заштита и спасување
34.	Дирекција за безбедност на класифицирани информации
35.	Државно правобранителство на Република Македонија
36.	Центар за управување со кризи
37.	Државен завод за индустриска сопственост
38.	Државна комисија за спречување на корупцијата
39.	Комисија за заштита на конкуренцијата, (Монополска управа)
40.	Агенција за цивилно-воздушна пловидба
41.	Државен архив на Република Македонија
42.	Државен завод за статистика
43.	Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
44.	Агенција за остварување на правата на заедниците,
45.	Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати,
46.	Агенција за управување со одземен имот
47.	Агенција за промоција на туризмот
48.	Агенција за катастар на недвижности
49.	Агенција за храна и ветеринарство

914.

Врз основа на член 29 став 9 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРАНСПОРТ, УГОСТИТЕЛСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ УРБАН ПЛАН КОНСТРУКЦИОН УПЦ, URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СУРИН“ С. РОГАЧЕВО, ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ

1. На Друштвото за производство, градежништво, транспорт, угостителство, трговија и услуги УРБАН ПЛАН КОНСТРУКЦИОН УПЦ, URBAN PLAN CONSTRUCTION UPC ДООЕЛ експорт-импорт Тетово се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина-варовник на локалитетот „Сурин“ с. Рогачево, општина Јегуновце, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со праволинии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7.512.781,00	4.667.870,00
T-2	7.513.000,00	4.667.870,00
T-3	7.512.990,00	4.667.800,00
T-4	7.513.010,00	4.667.780,00
T-5	7.512.970,00	4.667.530,00
T-6	7.512.781,00	4.667.477,00

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,071 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Начинот, висината и роковите за плаќање на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука се определени во Договорот за концесија, согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-876/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

915.

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за странците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2006, 66/2007, 117/2008, 92/2009 и 156/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЛЕЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ДРЖАВЈАНИ НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ КОИ ПОСЕДУВААТ ЕДИНСТВЕНА ПОВЕКЕКРАТНА ВИЗА Ц ВАЖЕЧКА ЗА СИТЕ ЗЕМЈИ ПОТПИСНИЧКИ НА ШЕНГЕНСКИОТ ДОГОВОР

Член 1

Со оваа одлука се овозможува влез во Република Македонија, без македонска виза, на државјани на трети земји кои поседуваат единствена повеќеќратна виза Ц важечка за сите земји потписнички на Шенгенскиот договор, со рок на важност подолг од најмалку пет дена од планираниот престој во Република Македонија, ако ги исполнуваат условите од член 11 став 1 алинеите 1, 3, 4, 5 и 6 од Законот за странците.

Член 2

Државјаните на трети земји може да престојуваат во Република Македонија при секој влез на територијата на Република Македонија најмногу до 15 дена, при што вкупното траење на последователните престои во Република Македонија, не смее да биде подолго од три месеци во текот на секој шестмесечен период, сметајќи од денот на првото влегување.

Член 3

Одредбите од оваа одлука ќе важат до пристапувањето на Република Македонија во Европската унија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-966/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

916.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движни ствари (свежо цвеќе), со следните карактеристики:

Опис на одземен предмет	Вид	Количина	Вредност за 1 парче во денари
Свежо цвеќе	Рози	1.910 парчиња	14
Свежо цвеќе	Хризантеми	960 парчиња	10
Свежо цвеќе	Гипсофила	450 парчиња	13
Свежо цвеќе	Антуриум	90 парчиња	20

Член 2

Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1049/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

917.

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движни ствари (огревни дрва), со следните карактеристики:

Опис на одземен предмет	Единица	Количина	Цена за 1 m ³	Вредност (денари)
Дабови огревни дрва	m ³	100	2.970,00	297.000,00

Член 2

Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Кичево.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општината Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1118/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

918.

Врз основа на член 254, став 1 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010 и 24/2011), Владата на Република Македонија во својство на единствен содружник на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќеенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 15.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕКЕЕНАМЕНСКА САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се зголемува основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќеенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје со вложување на паричен влог во износ од 20.000.000,00 денари.

Член 2

Се задолжува Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќеенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје да изврши упис за зголемување на основната главнина во трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1169/2
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

919.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ “LOGEX 11” ВО УКРАИНА

1. За учество во вежбовна активност „LOGEX 11“ во Украина, (во натамошниот текст: вежбовна активност) која ќе се одржи во Киев, Украина, во период од 7 до 18 ноември 2011 година, се испраќа 1 припадник на Армијата на Република Македонија.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот на персонал и опрема, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1173/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

920.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „BRILLIANT LEDGER”
ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

1. За учество во вежбовна активност „BRILLIANT LEDGER” во Република Грција, (во натамошниот текст: вежбовна активност) која ќе се одржи во Република Грција, во период од 4 до 14 октомври 2011 година, се испраќаат 5 припадници на Армијата на Република Македонија.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот на персонал и опрема, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност се на товар на Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1175/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

921.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „BRILLIANT ARROW”
ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА

1. За учество во вежбовна активност „BRILLIANT ARROW” во Република Франција, (во натамошниот текст: вежбовна активност) која ќе се одржи во Република Франција, во период од 12 до 23 септември 2011 година, се испраќаат 6 припадници на Армијата на Република Македонија.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот на персонал и опрема, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност се на товар на Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1177/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

922.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ “SEA BREEZE” ВО
РЕПУБЛИКА УКРАИНА

1. За учество во вежбовна активност “SEA BREEZE” во Република Украина, (во натамошниот текст: вежбовна активност) која ќе се одржи во Република Украина, во периодот од 16 до 18 јуни 2011 година, се испраќаат 36 припадници на Армијата на Република Македонија.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот на персонал и опрема, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1178/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

923.

Врз основа на член 29, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на недвижните ствари – објекти на детски одморалишта кои се наоѓаат во:

- Детско одморалиште “Пелистер”- Битола евидентирано во Имотен лист бр.36, КО Магарево, КП 347 и тоа:

Објект број 1 (Главен објект)
Приземје 755 м2, кат 1 -860 м2 и тераси 101 м2
кат 2 – 921 м2 и тераси 115 м2, кат 3 -785 м2 и тераси 119 м2 и кат 4 -602 м2 и тераси 134 м2.

Објект број 2 (Павилон)
Подрум 39 м2, сутерен 188 м2, приземје 214 м2.

Објект број 3 (Стар ресторан)
Подрум 65 м2, сутерен 240 м2, приземје 330 м2.

Објект број 4 (Стара перална)
Подрум 180 м2, приземје 151 м2.

- Детско одморалиште “Михајлово- Кавадарци евидентирано во Имотен лист бр.195, КО Конопиште ,КП 968 и КП 972, и тоа:

Објект 1 (Нов објект, павилјон)
Подрум 56 м2, приземје 310 м2 ,кат 1 -352 м2 , тераси 30 м2 и поткровје 276 м2 .
Објект 2 (Кујна со трпезарија)
Подрум 80 м2 , приземје 249 м2 и балкон од 64 м2.

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна цена утврдена согласно Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/05, 40/10 и 46/10), и тоа по износ од 53.474.084,00 денари за Детско одморалиште “Пелистер” –Битола и 7.521.870,00 денари за Детско одморалиште “Михајлово”- Кавадарци.

Член 3

Огласот за јавно наддавање за продажба на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се распише под следните услови:

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 20% од почетната цена на недвижните ствари, со уплата на депозитната сметка на Министерството за труд и социјална политика;
- рокот за плаќање на депозитот - најдоцна три дена пред денот на одржување на јавното наддавање;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисијата на Министерството за труд и социјална политика за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за труд и социјална политика;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;
- начин на плаќање на купопродажната цена - во готово, еднократно (не е дозволено одложено плаќање);
- рок за плаќање на купопродажната цена- 60 дена од денот на склучување на договорот за купопродажба.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-1192/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

924.

Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” број 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА КАЗНЕНО – ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерство за одбрана му престанува користењето на движните ствари:

- ќебе војничко – II класа.....120 парчиња;
- каса со сеф – II категорија –делумно исправни.....3 парчиња.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на казнено – поправната установа Затвор Битола.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на казнено – поправната установа Затвор Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-1199/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

925.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за локална самоуправа му се дава на користење, недвижна ствар – зграда број 1 на КП бр. 985, кат 1 во површина од 123 м2; кат 1, во површина од 7 м2; приземје, во површина од 65 м2; приземје, во површина од 30 м2 и земјиште под зграда, во површина од 164 м2, запишана во Имотен лист бр. 781 КО Пехчево, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-1255/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

926.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА – ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД -

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд, се дава на трајно користење без надомест дел од недвижна ствар – објект на Бул. „Илинден“ бб Скопје, лоциран

на КП бр. 2025 и КП бр. 2026 запишани во Имотен лист бр. 25610 за КО Карпош и тоа: дел од приземје со површина од 50,49 м², кат 1 со површина од 495 м² и мансарда со површина од 109 м² сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1286/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

927.

Врз основа на член 77 став 1 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 83/2009 и 156/2009) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.3. 2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА „ДЕТСКА АКАДЕМИЈА СЛОНЧЕ“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на Приватна установа за деца - детска градинка „Детска Академија Слонче“ во Скопје на ул. „Октомвриска револуција“ бр. 4-6/2.

Член 2

Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз основа на поднесокот (барањето) од лицата Катерина Лефкоска од Гостивар, со адреса на живеење на ул. Трифко Андоноски“ бр. 10 Гостивар и Златановска Стефанка од Скопје, со адреса на живеење на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 74/3-2 Скопје.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 на оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, кој како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитување, образование, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од две до шест години живот, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст во Приватната установа за деца - детска градинка „Детска Академија Слонче“ во Скопје ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на Приватната установа за деца - детска градинка „Детска Академија Слонче“ во Скопје е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца - детска градинка „Детска Академија Слонче“ во Скопје ќе биде сместена во станбено деловен објект на улица „Октомвриска револуција“ бр. 4-2/6, Скопје, со вкупна површина од околу 120 м².

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е околу 30 деца на возраст од две до шест години и ќе бидат распоредени во две згрижувачко – воспитни групи, сообразно на бројот на децата во групите утврдени со Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е соодветна на Основите на програмата за воспитно - образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки која се остварува во јавните установи за деца – детски градинки во Република Македонија.

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во Приватната установа за деца - детска градинка „Детска Академија Слонче“ во Скопје е македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 10

Приватната установа за деца - детска градинка „Детска Академија Слонче“ во Скопје ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 11

Средствата потребни за работа на Приватната установа за деца - детска градинка „Детска Академија Слонче“ во Скопје ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1322/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

928.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ „ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА-ТРАЈКОВСКА“ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2011/2012 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука, Владата на Република Македонија доделува средства во висина од 7.000.000,00 денари за финансирање определен број постдипломски студии во странство од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ за академската 2011/2012 година, во рам-

ките на средствата определени со Буџетот на Република Македонија, за Владата на Република Македонија, раздел-04009, потпрограма 20-Секретаријат за европски прашања, расходно konto 464-разни трансфери.

Член 2

Во смисла на оваа одлука се сметаат постдипломски студии од правото, економијата и политиките на ЕУ во странство, при што предност ќе се даде на кандидатите кои немаат обезбедени финансиски средства за покривање на студиите од наведените области по друг основ.

Член 3

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за обезбедување трошоци за школарина, сместување, исхрана и патни трошоци до дестинацијата на студирање и назад.

Член 4

Изборот на кандидати за доделување на средствата од член 1 од оваа одлука се врши по пат на јавен конкурс.

Член 5

Кандидатот за доделување средства од член 1 на оваа одлука треба да ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија;
- да поседува универзитетска диплома за завршено соодветно високо образование и уверение за положени испити, или да е во завршна година од студиите, под услов истите да ги заврши најдоцна до 31.7.2011 година.

Предност им се дава на кандидатите со висок просечен успех на студиите.

- да потврди дека одлично го владее англискиот јазик (TOEFL, IELTS, или друг релевантен доказ дека ги завршил своите додипломски студии на англиски јазик надвор од државата, или пак долгогодишно го користел странскиот јазик по основ на привремено жителство или подолг престој во одредена странска држава и други релевантни фактори за познавање на јазикот).

Познавањето на други странски јазици од земјите членки на ЕУ ќе се смета за предност.

- да потврди дека започнал постапка за запишување на постдипломски студии кои траат една академска година (до 12 месеци) на високообразовна институција во странство со соодветна програма на постдипломски студии од областите наведени во член 2 од оваа одлука.

Член 6

Нема да бидат разгледувани пријавите на кандидатите кои:

- доставиле непотполна документација;
- доставиле пријава по истекот на крајниот рок за пријавување на конкурсот;
- веќе се во тек со постдипломски студии од областа на ЕУ во странство;
- се пред завршување на постдипломски студии или штотуку ги завршиле своите постдипломски студии од областа на ЕУ во странство;
- кои веќе завршиле едни постдипломски студии и бараат стипендија за втори постдипломски студии и
- започнале постапка за запишување или се запишале на постдипломски студии од областа на ЕУ во странство, кои траат подолго од 12 месеци.

Член 7

Давателот на стипендијата, во смисла на член 3 од оваа одлука, се обврзува да ги покрие трошоците во висина од најмногу 20.000,00 евра.

Трошоците кои го надминуваат износот наведен во став 1 од овој член ќе бидат на товар на корисникот на стипендијата.

Член 8

Конкурсот за прибирање пријави од заинтересирани кандидати за доделување средства од член 1 од оваа одлука го распишува Секретаријатот за европски прашања во првата половина од годината.

Конкурсот се објавува во дневниот печат во два весника, од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот, во траење од 30 дена од денот на неговото објавување.

Член 9

За спроведување на конкурсот и изборот на кандидатите, Секретаријатот за европски прашања формира Комисија.

Комисијата е составена од претседател, заменик на претседателот од редот на вработените во Секретаријатот за европски прашања и по еден член и негов заменик од: Канцеларија на Претседателот на Владата на Република Македонија, Генералниот секретаријат на Владата, Министерството за образование и наука, Министерството за финансии, Министерство за информатичко општество и администрација и Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор на Република Македонија. Во работата на комисијата, како член на комисијата за доделување стипендии учествува и член од тесното семејство на г-ѓа Габриела Коневска - Трајковска.

За стручно организационите работи на Комисијата се грижи секретар и заменик на секретарот на Комисијата, кои се определуваат од редот на вработените во Секретаријатот за европски прашања.

Член 10

Комисијата врши избор од пристигнатите пријави за користење на средствата од член 1 на оваа одлука, согласно принципот за обезбедување квалитет и стручност на избраните кандидати, водејќи грижа и за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република Македонија и доставува предлог-список до Владата на Република Македонија.

Изборот на кандидатите го врши Владата на Република Македонија врз основа на предлог-списокот добиен од Комисијата.

За извршениот избор на кандидати се известуваат сите кандидати кои се пријавиле на конкурсот во рок од осум дена од денот на извршениот избор.

Член 11

Секретаријатот за европски прашања ги презема неопходните активности за извршување на плаќањето на доделените средства на избраните кандидати на универзитетите во странство.

Член 12

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања склучува договор со избраните кандидати, со кој тие се обврзуваат да бидат работно ангажирани во државната управа во период од најмалку 3 (три) години од нивното завршување на постдипломските студии. Периодот на задолжително работно ангажирање точно се определува во зависност од висината на доделените средства.

Корисниците на стипендијата на кои им се доделува стипендија во висина до 15.000,00 евра се обврзуваат на работен ангажман од 3 (три) години, а за секој дополнителен износ од 5.000,00 евра се додава по една година работен ангажман.

Доколку висината на стипендијата го надминува износот од 15.001,00 евра, корисникот на стипендијата се обврзува на работен ангажман во државната управа од по 1 (една) дополнителна година за секои дополнителни 5.000,00 евра.

Во договорот од став 1 на овој член ќе бидат детално уредени правата и обврските на Владата на Република Македонија и стипендистите по однос на доделената стипендија.

Член 13

Секретаријатот за европски прашања редовно ќе ја информира Владата на Република Македонија за корисниците на стипендиите кои ги завршиле постдипломските студии, врз основа на што Владата предлага и врши избор на институции на државната управа каде што корисниците на стипендијата ќе бидат работно ангажирани.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1346/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

929.

Врз основа на член 30, став 1, алинеја 3 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/2010 и 158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОЗ НА ПЧЕНИЦА

Член 1

Со оваа одлука се ограничува извозот на пченица и наполица со тарифна ознака 1001 до 15.9.2011 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1485/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

930.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2011 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2011 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје бр. 02-20/5 од 2.2.2011 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 2.2.2011 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7964/1-10
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

931.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Во Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите бр.51-6020/32 од 24 ноември 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/10), во член 1 во ставот 1 зборовите: „во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.“, се бришат.

Во ставот 1 се додава алинеја 1, која гласи: „на недвижна ствар објект кој се наоѓа во Скопје на ул. „Босна и Херцеговина“ бб, на КП 11968, КО Скопје, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен дел од зграда дп, внатрешна површина во 64м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7804/1-10
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

932.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Во Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите бр.51-6020/28 од 24 ноември 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/10), во членот 1 став 1, и во алинеите 1, 2, 3 и 4 бројот „16416“ се заменува со бројот „16419“.

Во ставот 1 се додаваат три нови алинеи, како алинеи 1, 2 и 3, кои гласат:

„на недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, на ул. „11-ти Октомври“ бб, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен дел од зграда дп, вкупна површина во 24 м2,

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, на ул. „11-ти Октомври“ бб, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен дел од зграда дп, вкупна површина во 35 м2,

- на недвижна ствар објект која се наоѓа во Куманово, на ул. „11-ти Октомври“ бб, број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен дел од зграда дп, вкупна површина во 52 м2“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7804/2-10
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

933.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Во Одлуката за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите бр.51-6020/23 од 24 ноември 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/10), во член 1 во ставот 1 зборовите: „во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.“, се бришат.

Во ставот 1 се додава алинеја 1, која гласи: „на недвижна ствар објект кој се наоѓа во Центар 1 на ул.„Михаил Цеков“ бб, на КП 5407, КО Центар 1, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 0, намена на посебен дел од зграда дп, внатрешна површина во 79м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7804/3-10
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

934.

Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од Законот за сметање на времето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/1996 и 16/1997) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2011 ГОДИНА

1. Летното сметање на времето во 2011 година започнува на 27 март во 02h 00min 00s, така што со поместување за еден час напред времето во 02h 00min 00s се смета како 03h 00min 00s.

2. Летното сметање на времето во 2011 година се завршува на 30 октомври во 03h 00min 00s, така што со поместување за еден час назад времето во 03h 00min 00s се смета како 02h 00min 00s.

3. Часот кој на 30 октомври 2011 година, поради поместувањето за еден час назад се појавува двапати помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува – првиот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1886/1
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

935.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за животна средина и просторно планирање му престанува користењето на движните ствари, два учебника на македонски и албански јазик од реномирани странски автори од областа на животната средина, во вкупна количина од 850 примероци, и тоа:

Р.Б.	Наслов на учебникот и автор	Назив на странска издавачка куќа	ISBN	Број на страници	Количина (тираж)	Инвентарен број
1	WASTEWATER USE IN IRRIGATED AGRICULTURE Christofer Scott Naser I.Faruqi Liqa Raschid - Користење на отпадните води за наводнување во земјоделството К.А.СКОТ Н.И.ФАРУКУИ Л.РАШИД-САЛИ	Универзитет Оксфорд од САД Oxford University Press, USA	978-608-4563-48-8	243	850	81306890
2	POULLUTION PREVENTION WASTE MANAGMENT APPROACH TO THE 21 ST CENTURY Ryan Dupont Louis Theodore Kumar Ganesan -Превенција од загадување- Пристап на управување со отпад за 21 век Рајан Дупон Луис Теодор Кумар Ганесан	Универзитет Оксфорд од САД Oxford University Press, USA	978-608-4563-96-9	467	850	86182922

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се даваат на трајно користење на Министерство за образование и наука без надомест.

Член 3

Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со Министерот за образование и наука со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-872/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

936. Врз основа на член 54 и 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му престанува користењето на движните ствари, 20.000 пластични канти за собирање на смет, од 120 литри.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука им се даваат на трајно користење без надомест на следните општини:

	ОПШТИНА	Вкупно	Поединечна цена со ДДВ	Вкупна вредност со ДДВ во денари
1.	СКОПЈЕ	5020	1.017,75	5.109.105,00
2.	ИЛИНДЕН	155		157.751,00
3.	ПЕТРОВЕЦ	80		81.420,00
4.	СТУДЕНИЧАНИ	170		173.017,50
5.	ЧУЧЕР САНДЕВО	85		86.509,00
6.	СОПИШТЕ	55		55.976,00
7.	ЗЕЛЕНИКОВО	40		40.710,00
8.	АРАЧИНОВО	115		117.041,00
9.	КУМАНОВО	1045		1.063.549,00
10.	ЛИПКОВО	265		269.704,00
11.	РАНКОВЦЕ	40		40.710,00
12.	КРИВА ПАЛАНКА	205		208.639,00
13.	СТАРО НАГОРИЧ.	50		50.887,50
14.	КРАТОВО	105		106.864,00
15.	СВЕТИ НИКОЛЕ	185		188.284,00
16.	ЛОЗОВО	30		30.532,50
17.	ШТИП	475		483.431,00
18.	ПРОБИШТИП	160		162.840,00
19.	ЧЕШИНО-ОБЛЕШ.	75		76.331,00
20.	КАРБИНЦИ	40		40.710,00
21.	ЗРНОВЦИ	30		30.532,50
22.	КОЧАНИ	380		386.745,00
23.	ВИНИЦА	195		198.461,50
24.	МАК.КАМЕНИЦА	80		81.420,00
25.	ДЕЛЧЕВО	175		178.106,00
26.	ПЕХЧЕВО	55		55.976,00
27.	БЕРОВО	140		142.485,00
28.	КОНЧЕ	35		35.621,00
29.	РАДОВИШ	280		284.970,00
30.	ВАСИЛЕВО	120		122.130,00
31.	БОСИЛОВО	140		142.485,00
32.	НОВО СЕЛО	115		117.041,00
33.	СТРУМИЦА	540		549.585,00
34.	ВАЛАНДОВО	120		122.130,00
35.	ДОЈРАН	35		35.621,00
36.	БОГДАНЦИ	85		86.509,00
37.	ГЕВГЕЛИЈА	225		228.994,00
38.	ДЕМИР КАПИЈА	45		45.799,00
39.	ЧАШКА	75		76.331,00

40.	ВЕЛЕС	545		554.674,00
41.	ТЕТОВО	855		870.176,00
42.	ТЕАРЦЕ	220		223.905,00
43.	БОГОВИЊЕ	285		290.059,00
44.	ВРАПЧИШТЕ	250		254.437,50
45.	БРВЕНИЦА	155		157.751,00
46.	ЖЕЛИНО	240		244.260,00
47.	ГОСТИВАР	800		814.200,00
48.	ДЕБАР	190		193.372,50
49.	ЦЕНТАР ЖУПА	65		66.154,00
50.	МАВРОВО-РОСТ.	85		86.509,00
51.	ЈЕГУНОВЦЕ	105		106.864,00
52.	ОСЛОМЕЈ	105		106.864,00
53.	ЗАЈАС	115		117.041,00
54.	СТРУГА	625		636.094,00
55.	ОХРИД	550		559.762,50
56.	КИЧЕВО	300		305.325,00
57.	ДЕБАРЦА	55		55.976,00
58.	ДРУГОВО	35		35.621,00
59.	ВЕВЧАНИ	25		25.444,00
60.	ВРАНЕШТИЦА	15		15.266,00
61.	ПЛАСНИЦА	45		45.799,00
62.	ПРИЛЕП	760		773.490,00
63.	ДОЛНЕНИ	130		132.307,50
64.	М.БРОД	70		71.242,00
65.	КРУШЕВО	95		96.686,00
66.	КРИВОГАШТАНИ	60		61.065,00
67.	НЕГОТИНО	190		193.372,50
68.	ГРАДСКО	35		35.621,00
69.	РОСОМАН	40		40.710,00
70.	БИТОЛА	945		961.774,00
71.	РЕСЕН	165		167.929,00
72.	МОГИЛА	65		66.154,00
73.	НОВАЦИ	35		35.621,00
74.	Д.ХИСАР	95		96.686,00
75.	КАВАДАРЦИ	385		391.834,00
ВКУПНО		20.000		20.355.000,00

Член 3

Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со градоначалниците на општините од член 2 на оваа одлука со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-982/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

937.

Врз основа на член 18, став 2 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/1997 и 21/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ЗАНИМАЊА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува Националната класификација на занимањата, со стандардни називи и шифри на занимања, подготвена по групи, подгрупи, споредни групи и единечни групи врз основа на ISCO-08 (Меѓународна класификација на занимањата).

Националната класификација на занимањата од став 1 на овој член е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Измените и дополнувањата на Националната класификација на занимањата се вршат во случај на потреба од усогласување со меѓународните стандарди во класифицирање на занимањата или заради усогласување со правниот систем на Република Македонија.

Член 3

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на Националната класификација на занимања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2002).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1353/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЗАНИМАЊАТА

<i>Шифра</i>	<i>Назив на занимањето</i>
1	ГЛАВНА ГРУПА
	ЧЛЕНОВИ НА ЗАКОНОДАВНИ И ИЗВРШНИ ТЕЛА, ДРЖАВНИ ФУНКЦИОНЕРИ, РАКОВОДНИ ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ, ДИПЛОМАТИ И ДИРЕКТОРИ
11	Членови на законодавни и извршни тела, државни функционери, раководни државни службеници и дипломати
111	Членови на законодавни и извршни тела, државни функционери во извршната власт и судството
1111	Законодавци
1111.01	Претседател на Република Македонија
1111.02	Претседател на Собранието на Република Македонија
1111.03	Пратеник
1112	Високи владини функционери
1112.01	Претседател на влада
1112.02	Потпретседател на влада
1112.03	Министер
1112.04	Заменик на министер
1113	Избрани и именувани лица во единиците на локалната самоуправа
1113.01	Градоначалник на град Скопје
1113.02	Градоначалник на единица на локалната самоуправа
1113.03	Претседавач на Совет на единица на локалната самоуправа
1113.04	Претседавач на Советот на град Скопје
1113.05	Советник на Советот на град Скопје
1113.06	Советник на единица на локалната самоуправа
1114	Високи функционери во судството и во организации од посебен интерес
1114.01	Гувернер на Народната банка
1114.02	Вицегувернер на Народната банка
1114.03	Претседател на Уставниот суд на Република Македонија
1114.04	Претседател на Врховниот суд на Република Македонија
1114.05	Претседател на апелационен суд
1114.06	Претседател на основен суд
1114.07	Јавен обвинител на Република Македонија
1114.08	Виши јавни обвинители
1114.09	Јавен обвинител на основно јавно обвинителство
1114.10	Републички јавен правобранител
1114.11	Претседател на Републичкиот судски совет
1114.12	Народен правобранител (Омбудсман)

- 1114.13 Заменик-народен правобранител
- 1114.14 Претседател на политичка партија
- 1114.15 Потпретседател на политичка партија
- 1114.16 Генерален секретар на политичка партија
- 1114.17 Претседател на Стопанската комора на Македонија
- 1114.18 Потпретседател на Стопанската комора на Македонија
- 1114.19 Генерален секретар на Стопанската комора на Македонија
- 1114.20 Советник во извршниот одбор на Стопанската комора на Македонија
- 1114.21 Секретар на сектор / служба во Стопанската комора на Македонија
- 1114.22 Претседател на синдикат
- 1114.23 Секретар на синдикат
- 1114.24 Претседател на сојуз
- 1114.25 Претседател на комисија за човекови права
- 1114.26 Претседател на комисија за заштита на околината
- 1114.27 Претседател на хуманитарна организација
- 1114.28 Секретар на хуманитарна организација
- 1114.29 Претседател на невладина организација
- 1114.30 Секретар на невладина организација
- 1114.31 Претседател на организации од посебен интерес
- 1114.32 Секретар на организации од посебен интерес
- 1114.33 Нераспределени високи функционери

- 112 Генерални и извршни директори, раководни државни службеници, функционери кои раководат со други органи на државната управа, дипломати и дипломатски службеници**

- 1121 Генерални и извршни директори**
- 1121.01 Директор
- 1121.02 Генерален директор
- 1121.03 Заменик на генералниот директор
- 1121.04 Помошник на генералниот директор на претпријатие
- 1121.05 Советник на генералниот директор
- 1121.06 Извршен директор
- 1121.07 Заменик на директорот на претпријатие
- 1121.08 Принуден управник на претпријатие
- 1121.09 Стечаен управник
- 1121.10 Ректор на универзитет
- 1121.11 Проректор на универзитет

- 1122 Раководни државни службеници на Собранието, Владата и органите на државната управа**
- 1122.01 Генерален секретар на Собранието на Република Македонија
- 1122.02 Заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија
- 1122.03 Генерален секретар на Владата на Република Македонија
- 1122.04 Заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија
- 1122.05 Државен секретар во министерство
- 1122.06 Советник на државната управа
- 1122.07 Државен советник
- 1122.08 Раководител на сектор
- 1122.09 Помошник на раководителот на сектор

1122.10	Раководител на одделение
1123	Функционери кои раководат со други органи на државната управа и на управни организации
1123.01	Директор на Агенција
1123.02	Заменик на директорот на Агенција
1123.03	Претседател на комисија
1123.04	Потпретседател на комисија
1123.05	Директор на управна организација
1123.06	Заменик на директорот на управна организација
1123.07	Директор на орган на државната управа во состав на министерство
1123.08	Заменик на директор на орган на државната управа во состав на министерство
1123.09	Директор на подрачна служба
1124	Дипломати и дипломатски службеници
1124.01	Амбасадор
1124.02	Секретар на амбасада
1124.03	Аташе
1124.04	Вицеконзул
1124.05	Генерален конзул на Република Македонија
1124.06	Конзул на Република Македонија
1124.07	Дипломатски претставник
1124.08	Дипломатски советник
1124.09	Шеф на постојана дипломатска мисија
12	Административни и комерцијални директори
121	Директори за деловни услуги и администрација
1211	Финансиски директори
1211.01	Директор на администрација
1211.02	Директор на финансии и сметководство
1211.03	Директор на контрола
1211.04	Директор на внатрешна финансиска контрола
1211.05	Директор за ревизија на работењето на банките и финансиските организации
1211.06	Финансиски секретар
1212	Директори на правни, кадровски, општи и сродни служби
1212.01	Директор на правна, кадровска и општа служба
1213	Директори за политика и планирање
1213.01	Директор на плански сектор
1213.02	Директор за стратешко планирање
1213.03	Директор на интерни гласила
1213.04	Директор за посредување со претпријатија

1219	Директори за деловни услуги и администрација кои не се класифицирани на друго место
1219.01	Директор за неспомнати деловни услуги
122	Директори на претпријатија за продажба, маркетинг и развој
1221	Директори на претпријатија за продажба и маркетинг
1221.01	Директор на маркетинг
1221.02	Директор на продажба
1221.03	Директор на комерцијална служба
1221.04	Директор на издавачко претпријатие
1221.05	Директор на музичко - сценска продукција
1221.06	Директор на филмска и видео дејност
1221.07	Директор на телевизиска и филмска продукција
1221.08	Директор на фотографија
1222	Директори на претпријатија за реклама и односи со јавноста
1222.01	Директор за реклама
1222.02	Директор за односи со јавноста
1222.03	Директор на претпријатие за испитување на јавното мислење
1223	Директори на претпријатија за истражување и развој
1223.01	Директор на служба за развој и истражување
1223.02	Директор на претпријатие за развој
1223.03	Директор на претпријатие за техничко истражување и анализа
13	Директори на производствени претпријатија и институции за специјализирани услуги
131	Директори на земјоделски, ловечки, шумарски и риболовни претпријатија
1311	Директори на земјоделски, ловечки и шумарски претпријатија
1311.01	Директор на земјоделско претпријатије
1311.02	Директор на производство во земјоделско стопанство
1311.03	Директор на претпријатие за земјоделски работи
1311.04	Директор на градинарско претпријатие
1311.05	Директор на расадник
1311.06	Директор на ловоодгледувачко претпријатие
1311.07	Директор на производство во ловечко претпријатие
1311.08	Директор на ловиште
1311.09	Директор на шумарско претпријатие
1311.10	Директор на производство во шумско претпријатие
1311.11	Директор на шумарски расадник
1312	Директори на риболовни претпријатија
1312.01	Директор на рибарско претпријатие
1312.02	Директор на производство во рибарско претпријатие
1312.03	Директор на риболовно претпријатие

- 132 Директори на претпријатија за индустриско производство, рударство, градежништво и дистрибуција**
- 1321 Директори на претпријатија за индустриско производство**
- 1321.01 Директор на производство и на оперативните единици на претпријатијата во преработувачката дејност
- 1321.02 Директор на производство и на оперативните единици на претпријатијата за снабдување со електрична енергија, гас и вода
- 1321.03 Директор на производно претпријатие
- 1322 Директори на претпријатија за рударство**
- 1322.01 Директор на производство и на оперативните единици на претпријатијата во рударството
- 1322.02 Директор на производство и на оперативните единици на претпријатијата за екстракција на нафта и земјен гас
- 1322.03 Директор на каменолом
- 1322.04 Директор на рудник
- 1323 Директори на претпријатија за градежништво**
- 1323.01 Директор на производни и оперативни единици во претпријатие за градежни работи
- 1323.02 Директор на градежно претпријатие
- 1323.03 Директор на проектантски завод
- 1323.04 Директор на проектантско биро
- 1324 Директори на претпријатија за транспорт, складирање и врски**
- 1324.01 Директор на шпедитерско претпријатие
- 1324.02 Директор на меѓународен патнички сообраќај во претпријатијата
- 1324.03 Директор на меѓународен товарен сообраќај во претпријатијата
- 1324.04 Директор на превоз на опасни материи во претпријатието
- 1324.05 Директор за набавка
- 1324.06 Директор за дистрибуција
- 1324.07 Директор на складиште
- 1324.08 Директор на мало складиште
- 1324.09 Директор на претпријатие за превоз
- 1324.10 Директор на претпријатие за шпедиција
- 1324.11 Директор на претпријатие за услуги на туристички агенции
- 1324.12 Директор на претпријатие за услуги на патнички агенции
- 1324.13 Директор на железнички сообраќај
- 1324.14 Директор на претпријатие за патен сообраќај
- 1324.15 Директор на автобуска станица
- 1324.16 Директор на претпријатие за вооздушен сообраќај
- 1324.17 Директор на аеродром
- 1324.18 Директор на туристички агенции
- 1324.19 Директор на претпријатие за други услуги во сообраќајот
- 133 Директори на претпријатија за информациска и комуникациска технологија**

1330	Директори на претпријатија за информациска и комуникациска технологија
1330.01	Директор на служба за компјутерски услуги
1330.02	Директор на претпријатие за телекомуникации
1330.03	Раководител на пошта
1330.04	Раководител на служба на меѓународна автоматска телефонска централа
1330.05	Раководител на телекомуникации
1330.06	Директор на претпријатие за компјутерски услуги
1330.07	Директор на претпријатие за информатички услуги
1330.08	Директор на сектор за работна информатика
1330.09	Директор на сметачки центар
1330.10	Директор на центар за автоматска обработка на податоци
1330.11	Директор на сектор за технологија и унапредување на работата
134	Директори на институции за специјализирани услуги
1341	Директори на институции за згрижување на деца
1341.01	Директор на претшколска установа
1342	Директори на институции за здравствени услуги
1342.01	Директор на здравствен дом
1342.02	Директор на здравствена установа
1342.03	Директор на болница
1342.04	Директор на клиника
1343	Директори на институции за згрижување на стари лица
1343.01	Директор на дом за стари лица
1343.02	Директор на центар за згрижување на стари лица
1344	Директори на институции за социјални работи
1344.01	Директор на социјални работи
1344.02	Директор за социјално осигурување
1344.03	Директор на биро за вработување
1344.04	Директор на установа за социјална работа
1345	Директори на образовни установи
1345.01	Декан
1345.02	Продекан
1345.03	Директор на основно училиште
1345.04	Директор на средно училиште
1345.05	Директор на претпријатие за интелектуални услуги
1345.06	Директор на образовна установа
1346	Директори на претпријатија за финансиски и осигурителни услуги
1346.01	Директор на одделение за анализа
1346.02	Директор на приватни агенции и фондови
1346.03	Директор на осигурителни друштва
1346.04	Директор на служба за осигурување
1346.05	Директор на менувачница

1346.06	Директор на дирекција на банка
1346.07	Директор на претпријатие за книговодствени услуги
1346.08	Директор на претпријатие за книговодствено - финансиски услуги
1346.09	Директор на претпријатие за финансиски услуги
1346.10	Директор за финансиско посредување
1349	Директори на институции за специјализирани услуги, на класифицирани на друго место
1349.01	Директори на институции за специјализирани услуги кои не се класифицирани на друго место
14	Директори на претпријатија за угостителство, трговија и други услуги
141	Директори на угостителски и хотелски претпријатија
1411	Директори на хотели
1411.01	Директор на хотелско претпријатие
1411.02	Директор на мал хотел
1411.03	Директор на мотел
1411.04	Директор на камп
1411.05	Директор на одморалиште
1411.06	Директор на претпријатие за изнајмување на соби и куќи
1411.07	Директор за набавка на храна во хотел
1412	Директори на ресторани
1412.01	Директор на ресторан
1412.02	Директор на мал ресторан
1412.03	Директори на угостителски претпријатија
1412.04	Директор на кафеана
1412.05	Директор на диско-бар
1412.06	Директор на ноќен бар
1412.07	Директор за набавка на храна во ресторан
142	Директори на претпријатија за трговија на големо и на мало
1420	Директори на претпријатија за трговија на големо и на мало
1420.01	Директор на претпријатие за трговија на големо
1420.02	Директор на претпријатие за трговија на мало
1420.03	Директор на мало претпријатие за трговија на големо
1420.04	Директор на мало претпријатие за трговија на мало
1420.05	Директор на трговско претставништво
1420.06	Директор за промет со недвижности
1420.07	Директор на претпријатија за изнајмување
143	Други директори за услуги
1431	Директори на спортски, рекреативни и културни центри
1431.01	Директор на установа за спорт и рекреација
1431.02	Спортски директор

1431.03	Директор на спортски објект
1431.04	Директор на рекреативни центри
1431.05	Директор на установа за култура
1431.06	Директор на дом на култура
1431.07	Директор на театар
1431.08	Директор на музеј
1431.09	Директор на галерија
1431.10	Директор на архив
1439	Директори за услуги неklasифицирани на друго место
1439.01	Директор на претпријатие за лични услуги
1439.02	Директор на претпријатие за перење и чистење
1439.03	Директор на претпријатие за хемиско чистење
1439.04	Директор на претпријатие за погребални услуги
1439.05	Директор на институт
1439.06	Директор на ветеринарен институт
1439.07	Директор на ветеринарно друштво
1439.08	Директор на зоолошка градина
1439.09	Директор на национален парк
1439.10	Директор на сектор за механографија
1439.11	Директор на претпријатие за отстранување на отпадни води
1439.12	Директор на претпријатие за комунална хигиена
1439.13	Директор на претпријатие за одржување и поправка на моторни возила
1439.14	Директор на претпријатие за одржување и поправка на производи за широка потрошувачка
1439.15	Директор на служба за обезбедување
1439.16	Директор за заштита при работа
1439.17	Директор на претпријатие и установа, неklasифициран на друго место
2	ГЛАВНА ГРУПА
	СТРУЧЊАЦИ И НАУЧНИЦИ
21	Стручњаци за наука и инженеринг
211	Физичари, хемичари и сродни стручњаци
2111	Физичари и астрономи
2111.01	Физичар
2111.02	Астроном
2111.03	Физичар-истражувач
2111.04	Физичар самостоен истражувач
2111.05	Медицински физичари
2111.06	Нуклеарен физичар
2112	Метеоролози
2112.01	Метеоролог
2112.02	Метеоролог-прогнозер
2112.03	Хидрометеоролог

2112.04 Агрометеоролог
2112.05 Климатолог

2113**Хемичари**

2113.01 Хемиски аналитичар
2113.02 Хемичар за неорганска хемија
2113.03 Хемичар за органска хемија
2113.04 Хемичар-истражувач
2113.05 Хемичар во фармација
2113.06 Хемичар
2113.07 Хемичар самостоен истражувач
2113.08 Хемичар-технолог
2113.09 Хемичар-физичар
2113.10 Останати хемичари

2114**Геолози и геофизичари**

2114.01 Геолог за истражување на метални и неметални суровини
2114.02 Геолог за хидрологија
2114.03 Геолог за геотермика
2114.04 Геолог за инженерска геологија
2114.05 Геолог за геомеханика
2114.06 Геолог за стратиграфија
2114.07 Геолог за тектоника
2114.08 Геолог за семинтологија
2114.09 Геолог за палеонтологија
2114.10 Геолог за петрографија
2114.11 Геолог за обработка на податоци
2114.12 Инженер за геолошко истражување на лежишта
2114.13 Инженер за лабораториско истражување на карпи
2114.14 Инженер за геофизичко истражување на карпи
2114.15 Инженер за геофизички мерења
2114.16 Инженер за обработка на геофизички податоци
2114.17 Сеизмолог
2114.18 Геолог истражувач
2114.19 Геолог самостоен истражувач
2114.20 Инженер геолог
2114.21 Инженер геофизичар
2114.22 Хидролог

212**Математичари, актуари и статистичари****2120****Математичари, актуари и статистичари**

2120.01 Актуар
2120.02 Математичар
2120.03 Математичар програмер
2120.04 Математичар истражувач
2120.05 Оперативен истражувач
2120.06 Математичар за оперативни истражувања
2120.07 Статистичар-методолог
2120.08 Статистичар, математички

2120.09	Статистичар демограф
2120.10	Статистичар
2120.11	Статистичар истражувач
2120.12	Статистичар самостоен истражувач

213 Стручњаци од областа на природните науки

2131 Биолози, патолози, фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци

2131.01	Бактериолог
2131.02	Биолог
2131.03	Зоолог
2131.04	Енилог
2131.05	Ботаничар
2131.06	Молекуларен ботаничар
2131.07	Генетичар
2131.08	Микробиолог
2131.09	Имунолог
2131.10	Енолог
2131.11	Орнитолог
2131.12	Паразитолог
2131.13	Хидробиолог
2131.14	Цитолог
2131.15	Хистолог
2131.16	Ембриолог
2131.17	Молекуларен биолог
2131.18	Радиобиолог
2131.19	Биофизичар
2131.20	Биохемичар
2131.21	Физиолог
2131.22	Анатом
2131.23	Ендокринолог
2131.24	Епидемиолог
2131.25	Фармаколог
2131.26	Кинезиолог
2131.27	Патофизиолог
2131.28	Патолог
2131.29	Токсиколог

2132 Агрономи, шумарски инженери и сродни стручњаци

2132.01	Агроном за полјоделство
2132.02	Агроном за градинарство
2132.03	Агроном за овоштарство
2132.04	Агроном за лозарство
2132.05	Агроном за заштита на растенијата
2132.06	Агроном за мелиорација
2132.07	Технолог за сточарство
2132.08	Технолог за рибарство
2132.09	Технолог за живинарство
2132.10	Шумарски инженер
2132.11	Фитосанитарен инспектор

2132.12	Шумарски инспектор
2132.13	Земјоделски инспектор
2132.14	Инспектор за лов
2132.15	Инспектор за риболов
2132.16	Истражувачи во агрономијата
2132.17	Истражувачи во шумарството

2133 Стручњаци за заштита на животната средина

2133.01	Еколог
2133.02	Инспектор за заштита на околината и животната средина
2133.03	Еколошки советник
2133.04	Советник за заштита на животната средина
2133.05	Еколошки ревизор
2133.06	Еколошки консултант
2133.07	Еколошки истражувач
2133.08	Еколошки научник
2133.09	Аналитичар за квалитет на воздухот
2133.10	Аналитичар за квалитет на водата
2133.11	Аналитичар за квалитет на почвата

214 Стручњаци за инженеринг**2141 Индустриски и производни инженери**

2141.01	Инженер за организација на производството
2141.02	Инженер за организација на работата
2141.03	Инженер за организација-методолог
2141.04	Инженер за проучување на време и движење (манипулација)
2141.05	Инженер-организатор за технички подготовки на работата
2141.06	Организатор на работа во претпријатие
2141.07	Организатор на работа-инженер
2141.08	Технолог за организација на работа
2141.09	Раководител на индустриски погон

2142 Градежни инженери

2142.01	Градежен инженер
2142.02	Градежен инженер за изградба на сообраќајници
2142.03	Инженер за хидроградба
2142.04	Инженер за геотехника
2142.05	Градежен инженер за аеродроми
2142.06	Градежен инженер за градба на железнички пруги
2142.07	Градежен инженер за инвестиции
2142.08	Градежен инженер за ниска градба
2142.09	Градежен инженер за висока градба
2142.10	Градежен инженер за енергетски постројки
2142.11	Градежен инженер на мостоградба
2142.12	Градежен инженер-истражувач
2142.13	Градежен инженер-проектант
2142.14	Инженер за статика
2142.15	Рецензент на инвестициска програма
2142.16	Самостоен градежен проектант

2142.17	Самостоен советник на градежна оператива
2142.18	Градежен инженер за санитарни уреди
2142.19	Инженер за водовод
2142.20	Инженер за канализација
2142.21	Проектант за водовод и канализација
2142.22	Урбанистички инспектор
2142.23	Инспектор за градежништво
2142.24	Инспектор за хидроградежништво
2142.25	Инспектор за противправни градби
2142.26	Инспектор за урбанизам

2143**Инженери за животна средина**

2143.01	Инженер за енергија
2143.02	Инженер за животна средина
2143.03	Еколошки аналитичар
2143.04	Инженер за екологија
2143.05	Инженер за еколошка санација
2143.06	Инженер за контрола на загаденоста на воздухот
2143.07	Инженер за контрола на загаденоста на водата
2143.08	Инженер за контрола на загаденоста на почвата
2143.09	Комунален инспектор
2143.10	Советник за комунални работи
2143.11	Инспектор за водостопанство

2144**Машински инженери**

2144.01	Проектант за машински постројки
2144.02	Проектант на постројки за снабдување со вода
2144.03	Проектант на мрежа за дистрибуција на гасови
2144.04	Машински проектант на постројки во процесна индустрија
2144.05	Проектант на машинскиот дел на енергетските постројки
2144.06	Машински проектант на постројки
2144.07	Проектант конструктор на патни возила
2144.08	Проектант конструктор на шински возила
2144.09	Проектант конструктор на алатни машини
2144.10	Проектант конструктор на текстилни машини
2144.11	Проектант конструктор на земјоделски машини
2144.12	Проектант конструктор на дигалки
2144.13	Проектант конструктор на турбини
2144.14	Проектант конструктор на пумпи и компресори
2144.15	Проектант конструктор на пумпи под притисок
2144.16	Проектант конструктор на метални конструкции
2144.17	Проектант конструктор на машини за градежништво и индустриски транспорт
2144.18	Проектант конструктор за класично вооружување
2144.19	Проектант конструктор на машини за шиене
2144.20	Проектант конструктор на машини за заварување
2144.21	Проектант конструктор на прецизни инструменти
2144.22	Проектант конструктор на сложени алати и уреди
2144.23	Проектант конструктор на пловни средства
2144.24	Проектант конструктор на бродски мотори

2144.25	Проектант конструктор на бродски помошни машини
2144.26	Машински проектант на монтажна технологија
2144.27	Машински технолог за одржување на процесна опрема
2144.28	Машински технолог за одржување на металуршка опрема
2144.29	Машински технолог за одржување на енергетски постројки
2144.30	Проектант на технологија за одржување на производна опрема
2144.31	Проектант на технологија за одржување на земјоделска механизација
2144.32	Проектант на технологија за одржување на патни возила
2144.33	Проектант на технологија за одржување на шински возила
2144.34	Проектант на технологија за одржување на градежни машини
2144.35	Проектант на технологија за одржување на авиони
2144.36	Проектант на технологија за одржување на бродска опрема
2144.37	Технолог за одржување на гасна мрежа
2144.38	Технолог за одржување на рударска опрема
2144.39	Технолог за одржување на водоводна мрежа
2144.40	Технолог за одржување на гасна мрежа
2144.41	Машински инженер
2144.42	Бродоградежен машински инженер
2144.43	Инспектор на парни котли

2145 Инженери за хемиска, прехранбена и биотехнологија

2145.01	Енолог-технолог
2145.02	Инженер-технолог
2145.03	Инженер за дестилација на катран
2145.04	Инженер за кожарска технологија
2145.05	Инженер за конфекција
2145.06	Инженер за технологија на полимери
2145.07	Инженер за хемиска технологија
2145.08	Инженер-технолог истражувач
2145.09	Инженер-технолог за градежни материјали
2145.10	Инженер-технолог за заштита на средината
2145.11	Инженер-технолог за масло и емулзија
2145.12	Инженер-технолог за облагородување на метали
2145.13	Инженер-технолог за преработка на вода
2145.14	Инженер-технолог за преработка на дрво
2145.15	Инженер-технолог за преработка на нафта
2145.16	Инженер-технолог за прехранбени производи
2145.17	Инженер-технолог за производство
2145.18	Инженер-технолог за производство на стакло и керамика
2145.19	Инженер-технолог за производство на хартија
2145.20	Инженер-технолог за развој
2145.21	Инженер-технолог за текстил
2145.22	Останати инженери-технолози
2145.23	Инженер-технолог за фармацевтски производи
2145.24	Фармацевтски технолог
2145.25	Технолог за масти за мачкање
2145.26	Технолог за неметали
2145.27	Технолог за производство на вискозни материјали
2145.28	Технолог за производство на хартија
2145.29	Технолог за фабрикација на тутун

2145.30 Технолог за физичко-хемиски третман на вода
2145.31 Технолог-аналитичар

2146**Рударски и металуршки инженери**

2146.01 Инженер за нафтно рударство
2146.02 Инженер за рударско мерење
2146.03 Останати рударски инженери
2146.04 Рударски инженер за вадење на нафта и плин
2146.05 Рударски инженер за одвојување
2146.06 Рударски инженер за рудници на јаглен
2146.07 Рударски инженер за рудници на метални руди
2146.08 Рударски инженер-главен технолог во јама
2146.09 Рударски инженер-проектант
2146.10 Рударски инспектор-инженер
2146.11 Инженер по металургија-истражувач
2146.12 Инженер по металургија-проектант
2146.13 Инженер по металургија-технолог
2146.14 Инженер по металургија-технолог за калапирање
2146.15 Инженер по металургија-технолог за пресување
2146.16 Инженер по металургија-технолог за топење
2146.17 Инженер по обоена металургија
2146.18 Инженер на црна металургија
2146.19 Инженер-металург
2146.20 Инженер-металург за обработка на метал
2146.21 Инженер-металург за производство и преработка на метал
2146.22 Останати инженери металурзи
2146.23 Инженер за рударска заштита
2146.24 Сменоводител во рудник

2149**Стручњаци за инженеринг, неklasифицирани на друго место**

2149.01 Инженер за заштита од пожар
2149.02 Инспектор за заштита од пожари
2149.03 Инженер за сигурност на работа
2149.04 Инженер за техничка сигурност
2149.05 Инженер контролор за примена на мерки за заштита на работа
2149.06 Биомедицински инженер
2149.07 Инженер за експлозиви

215**Инженери за електротехнологија****2151****Електроинженери**

2151.01 Инженер за електроенергетика
2151.02 Електроинженер за електрани
2151.03 Електроинженер за високонапонски уреди
2151.04 Електроинженер за јака струја
2151.05 Електроинженер за мерење на електрична енергија
2151.06 Електроинженер за осветлување
2151.07 Електроинженер за пренос и распределба на електрична енергија
2151.08 Електроинженер за производство на електрична енергија
2151.09 Електроинженер за регулација и автоматизација

2151.10	Електроинженер за слаба струја
2151.11	Електроинженер-аналитичар
2151.12	Електроинженер-истражувач
2151.13	Електроинженер-конструктор
2151.14	Електроинженер-контролор
2151.15	Електроинженер-проектант
2151.16	Енергетски инспектор
2151.17	Инженер за далекуводи
2151.18	Инженер за електроинсталации
2151.19	Инженер за електромонтажа
2151.20	Инженер за електроодржување
2151.21	Инженер за испитување на електроуреди
2151.22	Инженер за мернорегулациона техника
2151.23	Инженер за радиотехника
2151.24	Инженер за ТВ механика
2151.25	Инженер инструктор за електропостројки
2151.26	Надзорен електроинженер за трансформаторска станица
2151.27	Погонски електроинженер
2151.28	Проектант за електроинсталација за јака и слаба струја
2151.29	Проектант-енергетичар
2151.30	Сервисен електроинженер

2152**Инженери за електроника**

2152.01	Инженер за електротехнички производи
2152.02	Проектант конструктор за електронски системи и производи
2152.03	Проектант конструктор за енергетско-електронски уреди
2152.04	Инженер за електронски компоненти
2152.05	Инженер за медицинска електроника
2152.06	Инженер за сметачка електроника
2152.07	Инженер за радиокомуникациски уреди
2152.08	Инженер за радиокомуникации
2152.09	Инженер за медиумски комуникации
2152.10	Инженер за обработка на тон и слика
2152.11	Електроинженер за мерење и инструментација
2152.12	Електроинженер за автоматика
2152.13	Електроинженер за системски мерења
2152.14	Електроинженер за автоматско управување со технички системи
2152.15	Електроинженер за подвижни објекти
2152.16	Инженер за електроника
2152.17	Инженер за сигнално-сигурносни уреди
2152.18	Технолог за електроника

2153**Инженери за телекомуникации**

2153.01	Инженер за телекомуникациски уреди и мрежи
2153.02	Инженер за телекомуникации
2153.03	Инспектор за телекомуникации
2153.04	Технолог за телекомуникации
2153.05	Самостоен истражувач за електроника, телекомуникации и автоматика

216**Архитекти, планери, геодети и дизајнери**

2161	Градежни архитекти
2161.01	Архитект
2161.02	Инженер за архитектура
2161.03	Архитект-проектант
2161.04	Архитект-конзерватор
2161.05	Архитект-истражувач
2162	Архитекти за просторно уредување
2162.01	Проектант на ентериер
2162.02	Архитект-пејзажист
2162.03	Просторен планер
2162.04	Просторен проектант
2163	Дизајнери на производи и облека
2163.01	Дизајнер
2163.02	Дизајнер на мебел
2163.03	Индустриски дизајнер
2163.04	Дизајнер за текстил и облека
2163.05	Дизајнер за кожа
2163.06	Дизајнер за обувки и кожна галантерија
2163.07	Дизајнер за накит
2163.08	Архитект-дизајнер
2164	Планери на урбани средини и сообраќајни инженери
2164.01	Урбанист истражувач
2164.02	Инженер за железнички сообраќај
2164.03	Инженер за патен сообраќај
2164.04	Инженер за воздушен сообраќај
2164.05	Инженер за речен и езерски сообраќај
2164.06	Инженер за транспорт
2164.07	Инженер за контрола на летовите
2164.08	Инженер за аеронаутика
2164.09	Инженер за поморски сообраќај
2164.10	Инспектор за патен сообраќај
2164.11	Сообраќен истражувач
2165	Инженери за геодезија и картографија
2165.01	Картограф
2165.02	Геодет хидрограф
2165.03	Геодет топограф
2165.04	Фотограметар
2165.05	Геодетски проектант
2165.06	Истражувач по геодезија
2165.07	Самостоен истражувач по геодезија
2165.08	Инженер по геодезија
2165.09	Инженер рударски геометар
2165.10	Антропогеограф
2165.11	Географ
2165.12	Инженер по географија

2165.13 Стопански географ
2165.14 Советник за катастар

2166 Графички и мултимедија дизајнери
2166.01 Графички дизајнер
2166.02 Сценски дизајнер
2166.03 Дизајнер за внатрешно уредување
2166.04 Веб-дизајнер
2166.05 Мултимедијален дизајнер
2166.06 Мултимедијален аниматор
2166.07 Изработувач на рекламни материјали

22 Стручњаци од областа на здравството

221 Доктори по медицина

2211 Општи доктори по медицина
2211.01 Доктор по медицина
2211.02 Доктор по општа медицина
2211.03 Доктор по школска медицина
2211.04 Доктор по медицина на трудот
2211.05 Доктор по медицина општ хирург

2212 Специјалисти доктори по медицина
2212.01 Доктор по медицина интернист
2212.02 Доктор по медицина пневмофтизиолог
2212.03 Доктор по медицина инфектолог
2212.04 Доктор по медицина невролог
2212.05 Доктор по медицина психијатар
2212.06 Доктор по медицина невропсихијатар
2212.07 Доктор по медицина психотерапевт
2212.08 Доктор по медицина дерматолог и венеролог
2212.09 Доктор по медицина дерматолог
2212.10 Доктор по медицина педијатар
2212.11 Доктор по медицина хирург-специјалист
2212.12 Доктор по медицина неврохирург
2212.13 Доктор по медицина - детска хирургија
2212.14 Доктор по медицина максилофацијален хирург
2212.15 Доктор по медицина за пластична и реконструктивна хирургија
2212.16 Доктор по медицина уролог
2212.17 Доктор по медицина ортопед
2212.18 Доктор по медицина оториноларинголог
2212.19 Доктор по медицина офталмолог
2212.20 Доктор по медицина гинеколог и опстетичар
2212.21 Доктор по медицина анестезиолог и реаниматолог
2212.22 Доктор по медицина трансфузиолог
2212.23 Доктор по медицина радиолог
2212.24 Доктор по медицина радиотерапевт
2212.25 Доктор по медицина радиотерапевт и онколог
2212.26 Доктор по нуклеарна медицина

2212.27	Доктор по физикална медицина и рехабилитација
2212.28	Доктор по медицинска микробиологија со паразитологија
2212.29	Доктор по медицина патолошки анатом
2212.30	Доктор по медицина цитолог
2212.31	Доктор по судска медицина
2212.32	Доктор по медицина клинички фармаколог
2212.33	Доктор по медицина клинички фармаколог и токсиколог
2212.34	Доктор по медицина рендгенолог
2212.35	Доктор по социјална медицина
2212.36	Доктор по медицина епидемиолог
2212.37	Доктор по спортска медицина
2212.38	Доктор по медицина стажист
2212.39	Доктор по медицина специјализант
2212.40	Останати лекари специјалисти
222	Медицински сестри и акушери
2221	Медицински сестри
2221.01	Дипломирана медицинска сестра
2221.02	Медицинска сестра-специјалист
2221.03	Медицинска сестра-анестезиолог
2221.04	Медицинска сестра за интензивна нега
2221.05	Медицинска сестра за патронажна нега
2221.06	Медицинска сестра за офталмолошка нега
2221.07	Медицинска сестра за психијатриска нега
2221.08	Главна медицинска сестра
2221.09	Одделенска медицинска сестра
2221.10	Отсечна медицинска сестра
2222	Акушери
2222.01	Медицинска сестра за породилно-гинеколошка здравствена нега
2222.02	Акушер-специјалист
223	Стручни лица кои се занимаваат со традиционална медицина
2230	Стручни лица кои се занимаваат со традиционална медицина
2230.01	Стручно лице кое се занимава со традиционална медицина
2230.02	Специјалист за кинезитерапија
2230.03	Специјалист за акупунктура и асупресура
2230.04	Специјалист за алтернативна медицина
2230.05	Хомеопат
225	Ветеринари
2250	Ветеринари
2250.01	Ветеринар
2250.02	Ветеринар за репродукција на животни
2250.03	Доктор по ветеринарна медицина
2250.04	Ветеринар хирург

2250.05	Ветеринар за домашни миленици
2250.06	Ветеринар за здравствена заштита на животните
2250.07	Ветеринар специјалист
2250.08	Ветеринар истражувач
2250.09	Самостоен ветеринар истражувач
2250.10	Ветеринарен инспектор
2250.11	Советник за ветеринарство

226 Други стручњаци за здравство

2261 Стоматолози

2261.01	Доктор за детска и превентивна стоматологија
2261.02	Доктор стоматолог ортодонт
2261.03	Доктор по стоматологија пародонтолог
2261.04	Доктор по стоматологија протетичар
2261.05	Доктор по стоматологија орален хирург
2261.06	Доктор по стоматологија орален патолог
2261.07	Доктор по стоматологија дентален патолог и ендодонт
2261.08	Доктор по стоматологија дентален и орален патолог и пародентолог
2261.09	Доктор по стоматологија
2261.10	Доктор по стоматологија стажист
2261.11	Доктор по стоматологија специјалист

2262 Фармацевти

2262.01	Доктор по фармација
2262.02	Клинички фармацевт
2262.03	Фармацевт за лековити билки
2262.04	Фармацевт за испитување и контрола на лековите
2262.05	Фармацевт за фармакоинформатика
2262.06	Фармацевт во големопродажба
2262.07	Доктор по фармација стажист
2262.08	Доктор по фармација специјалист

2263 Здравствени еколози и стручњаци за хигиена

2263.01	Доктор по медицина здравствен еколог
2263.02	Советник за заштита од радијација

2264 Физиотерапевти

2264.01	Физиотерапевт
---------	---------------

2265 Диететичари и нутриционисти

2265.01	Нутриционист
2265.02	Клинички нутриционист
2265.03	Спортски нутриционист
2265.04	Техничар советник за здрава исхрана
2265.05	Техничар советник за диетална исхрана

2266 Терапевт за аудио и говор

2266.01	Терапевт за говор и глувост
2266.02	Терапевт за нарушувања на видот

2266.03	Логопед
2267	Офталмолози и оптометристи
2267.01	Офталмолог - оптичар
2267.02	Оптометрист
2269	Стручњаци во здравството, неklasифицирани на друго место
2269.01	Советник за здравство
2269.02	Советник за здравствено осигурување
2269.03	Соработник за здравствена заштита
23	Стручњаци за образование
231 науки	Стручњаци за универзитетско и високо образование во општествените науки
2310 науки	Стручњаци за универзитетско и високо образование во општествените науки
2310.01	Предавач по филозофија
2310.02	Универзитетски асистент по филозофија
2310.03	Универзитетски професор по филозофија
2310.04	Предавач по историја
2310.05	Универзитетски асистент по историја
2310.06	Универзитетски професор по историја
2310.07	Предавач по археологија
2310.08	Универзитетски асистент по археологија
2310.09	Универзитетски професор по археологија
2310.10	Предавач по етнологија
2310.11	Универзитетски асистент по етнологија
2310.12	Универзитетски професор по етнологија
2310.13	Предавач по педагогија
2310.14	Универзитетски асистент по педагогија
2310.15	Универзитетски професор по педагогија
2310.16	Предавач по психологија
2310.17	Универзитетски асистент по психологија
2310.18	Универзитетски професор по психологија
2310.19	Предавач по социологија
2310.20	Универзитетски асистент по социологија
2310.21	Универзитетски професор по социологија
2310.22	Предавач по право
2310.23	Универзитетски асистент по право
2310.24	Универзитетски професор по право
2310.25	Предавач по економија
2310.26	Универзитетски асистент по економија
2310.27	Универзитетски професор по економија
2310.28	Предавач по политикологија
2310.29	Универзитетски асистент по политикологија
2310.30	Универзитетски професор по политикологија
2310.31	Предавач по дефектологија
2310.32	Универзитетски асистент по дефектологија

2310.33	Универзитетски професор по дефектологија
2310.34	Предавач по организациски науки
2310.35	Универзитетски асистент по организациски науки
2310.36	Универзитетски професор по организациски науки
2310.37	Предавач по криминалистика
2310.38	Универзитетски асистент по криминалистика
2310.39	Универзитетски професор по криминалистика
2310.40	Предавач по општествено-хуманитарни науки
2310.41	Универзитетски асистент по општествено-хуманитарни науки
2310.42	Универзитетски професор по општествено-хуманитарни науки
2310.43	Предавач по социјална работа
2310.44	Универзитетски асистент по социјална работа
2310.45	Универзитетски професор по социјална работа
2310.46	Предавач по информациски науки
2310.47	Универзитетски асистент по информациски науки
2310.48	Универзитетски професор по информациски науки
2310.49	Предавач по кинезиологија
2310.50	Универзитетски асистент по кинезиологија
2310.51	Универзитетски професор по кинезиологија
2310.52	Предавач по теологија
2310.53	Универзитетски асистент по теологија
2310.54	Универзитетски професор по теологија
2310.55	Предавач по филологија
2310.56	Универзитетски асистент по филологија
2310.57	Универзитетски професор по филологија
232	Стручњаци за универзитетско и високо образование во природните науки
2320	Стручњаци за универзитетско и високо образование во природните науки
2320.01	Предавач по математика
2320.02	Универзитетски асистент по математика
2320.03	Универзитетски професор по математика
2320.04	Предавач по физика
2320.05	Универзитетски асистент по физика
2320.06	Универзитетски професор по физика
2320.07	Предавач по геофизика
2320.08	Универзитетски асистент по геофизика
2320.09	Универзитетски професор по геофизика
2320.10	Предавач по астрономија
2320.11	Универзитетски асистент по астрономија
2320.12	Универзитетски професор по астрономија
2320.13	Предавач по механика
2320.14	Универзитетски асистент по механика
2320.15	Универзитетски професор по механика
2320.16	Предавач по хемија
2320.17	Универзитетски асистент по хемија
2320.18	Универзитетски професор по хемија
2320.19	Предавач по биологија
2320.20	Универзитетски асистент по биологија
2320.21	Универзитетски професор по биологија

2320.22	Предавач по географија
2320.23	Универзитетски асистент по географија
2320.24	Универзитетски професор по географија
2320.25	Предавач по геологија
2320.26	Универзитетски асистент по геологија
2320.27	Универзитетски професор по геологија
2320.28	Предавач по природни науки
2320.29	Универзитетски асистент по природни науки
2320.30	Универзитетски професор по природни науки
2320.31	Предавач по медицина
2320.32	Универзитетски асистент по медицина
2320.33	Универзитетски професор по медицина
2320.34	Предавач по стоматологија
2320.35	Универзитетски асистент по стоматологија
2320.36	Универзитетски професор по стоматологија
2320.37	Предавач по ветерина
2320.38	Универзитетски асистент по ветерина
2320.39	Универзитетски професор по ветерина
2320.40	Предавач по фармација
2320.41	Универзитетски асистент по фармација
2320.42	Универзитетски професор по фармација
2320.43	Предавач по медицинска биохемија
2320.44	Универзитетски асистент по медицинска биохемија
2320.45	Универзитетски професор по медицинска биохемија
2320.46	Предавач по рударство
2320.47	Универзитетски асистент по рударство
2320.48	Универзитетски професор по рударство
2320.49	Предавач по металургија
2320.50	Универзитетски асистент по металургија
2320.51	Универзитетски професор по металургија
2320.52	Предавач по машинство
2320.53	Универзитетски асистент по машинство
2320.54	Универзитетски професор по машинство
2320.55	Предавач по електротехника
2320.56	Универзитетски асистент по електротехника
2320.57	Универзитетски професор по електротехника
2320.58	Предавач по информатика
2320.59	Универзитетски асистент по информатика
2320.60	Универзитетски професор по информатика
2320.61	Предавач по хемиско инженерство и технологија
2320.62	Универзитетски асистент по хемиско инженерство и технологија
2320.63	Универзитетски професор по хемиско инженерство и технологија
2320.64	Предавач по графичка технологија
2320.65	Универзитетски асистент по графичка технологија
2320.66	Универзитетски професор по графичка технологија
2320.67	Предавач по текстилна технологија
2320.68	Универзитетски асистент по текстилна технологија
2320.69	Универзитетски професор по текстилна технологија
2320.70	Предавач по архитектура и урбанизам
2320.71	Универзитетски асистент по архитектура и урбанизам

2320.72	Универзитетски професор по архитектура и урбанизам
2320.73	Предавач по градежништво
2320.74	Универзитетски асистент по градежништво
2320.75	Универзитетски професор по градежништво
2320.76	Предавач по геодезија
2320.77	Универзитетски асистент по геодезија
2320.78	Универзитетски професор по геодезија
2320.79	Предавач по сообраќај
2320.80	Универзитетски асистент по сообраќај
2320.81	Универзитетски професор по сообраќај
2320.82	Предавач по техничко - технолошки науки
2320.83	Универзитетски асистент по техничко - технолошки науки
2320.84	Универзитетски професор по техничко - технолошки науки
2320.85	Предавач по биотехнологија и прехранбена технологија
2320.86	Универзитетски асистент по биотехнологија и прехранбена технологија
2320.87	Универзитетски професор по биотехнологија и прехранбена технологија
2320.88	Предавач по агрономија
2320.89	Универзитетски асистент по агрономија
2320.90	Универзитетски професор по агрономија
2320.91	Предавач по угостителство и туризам
2320.92	Универзитетски асистент по угостителство и туризам
2320.93	Универзитетски професор по угостителство и туризам
2320.94	Предавач по шумарство
2320.95	Универзитетски асистент по шумарство
2320.96	Универзитетски професор по шумарство
2320.97	Предавач по технологија на дрво
2320.98	Универзитетски асистент по технологија на дрво
2320.99	Универзитетски професор по технологија на дрво

233 Наставен кадар за средношколско образование

2330	Наставен кадар за средношколско образование
2330.01	Професор по филозофија
2330.02	Професор по логика
2330.03	Професор по историја
2330.04	Професор по педагогија
2330.05	Професор по психологија
2330.06	Професор по социологија
2330.07	Професор по правни предмети
2330.08	Професор по економски предмети
2330.09	Професор по биротехнички предмети
2330.10	Професор по трговски предмети
2330.11	Професор по културолошки предмети
2330.12	Професор по физичка и здравствена култура
2330.13	Професор по математика
2330.14	Професор по информатика во природно-математичките предмети
2330.15	Професор по физика
2330.16	Професор по геофизика
2330.17	Професор по астрономија
2330.18	Професор по механика

2330.19	Професор по хемија
2330.20	Професор по биологија
2330.21	Професор по геологија
2330.22	Професор по географија
2330.23	Професор по основни социјални медицински науки
2330.24	Професор по клинички медицински науки
2330.25	Професор по физиотерапија
2330.26	Професор по стоматолошки предмети
2330.27	Професор по ветеринарни предмети
2330.28	Професор по фармацевтски предмети
2330.29	Професор по медицинско-биохемиски предмети
2330.30	Професор по полјоделство
2330.31	Професор по сточарство
2330.32	Професор по овоштарство и градинарство
2330.33	Професор по преработка на млеко
2330.34	Професор по производство на зејтин и растителни масти
2330.35	Професор по производство на шеќер и скроб
2330.36	Професор по преработка на месо
2330.37	Професор по мелничарство и пекарство
2330.38	Професор по преработка на овошје и зеленчук
2330.39	Професор по преработка на тутун
2330.40	Професор по производство на алкохол и алкохолни пијалаци
2330.41	Професор по кулинарство
2330.42	Професор по кондиторство
2330.43	Професор по угостителство и туризам
2330.44	Професор по шумарство
2330.45	Професор по технологија на дрва
2330.46	Професор по рударство
2330.47	Професор по металургија
2330.48	Професор по машинска енергетика
2330.49	Професор по машинство
2330.50	Професор по електротехника
2330.51	Професор по електроника
2330.52	Професор по информатика во техниката и технологијата
2330.53	Професор по хемиска технологија
2330.54	Професор по гумарска технологија
2330.55	Професор по технологија за пластика
2330.56	Професор по стакларска технологија
2330.57	Професор по керамичка технологија
2330.58	Професор по технологија за хартија
2330.59	Професор по текстилна технологија
2330.60	Професор по конфекциска технологија
2330.61	Професор по кожарско- крзнарска технологија
2330.62	Професор по обувки и кожно-галантериска технологија
2330.63	Професор по реставрација и изработка на музички предмети
2330.64	Професор по архитектура
2330.65	Професор по градежништво
2330.66	Професор по геодезија
2330.67	Професор за патен сообраќај
2330.68	Професор за железнички сообраќај

2330.69	Професор за воздушен сообраќај
2330.70	Професор за речен сообраќај
2330.71	Професор за ТТ сообраќај
2330.72	Професор за внатрешен сообраќај
2330.73	Професор за заштита при работа
2330.74	Професор за противпожарна заштита
2330.75	Професор за земјоделска механизација
2330.76	Професор за мелиорација
2330.77	Професор за практична настава
2330.78	Професор по веронаука
2330.79	Професор по религиска култура
2330.80	Професор по етика

234 Наставен кадар за основно и предучилишно воспитување и образование

2341 Наставни кадри во основното образование

2341.01	Одделенски наставник
2341.02	Предметен наставник
2341.03	Наставник
2341.04	Наставник по мајчин јазик
2341.05	Наставник по историја
2341.06	Наставник по географија
2341.07	Наставник по ликовно воспитување
2341.08	Наставник по физичко воспитување
2341.09	Наставник по основи на техниката и производството
2341.10	Наставник по математика
2341.11	Наставник по информатика
2341.12	Наставник по физика
2341.13	Наставник по хемија
2341.14	Наставник по биологија
2341.15	Наставник / помошен кадар
2341.16	Вероучители

2342 Наставни кадри за предучилишно образование

2342.01	Воспитувач
2342.02	Педагог
2342.03	Водител на слободни активности за деца од предучилишна возраст
2342.04	Воспитувач во предучилишна установа
2342.05	Наставник за предучилишно одгледување
2342.06	Останати воспитувачи во предучилишна установа

235 Друг наставен кадар за образование

2351 Наставен кадар за образовни методи

2351.01	Советник за методика во образованието
2351.02	Советник за развој на воспитно-образовната програма
2351.03	Советник за образовни технологии
2351.04	Андрагог
2351.05	Педагог
2351.06	Дефектолог

2351.07	Социјален педагог
2351.08	Советник за лица со посебни потреби
2351.09	Советник за образование
2351.10	Советник за основно образование
2351.11	Советник за претшколско образование
2351.12	Советник за предметна настава
2351.13	Советник за одделенска настава
2351.14	Школски инспектор
2352	Наставен кадар за образование на деца со развојни тешкотии
2352.01	Наставник за деца со развојни тешкотии
2352.02	Наставник за лица со оштетен вид
2352.03	Наставник за лица со оштетен слух
2352.04	Наставник за ментално ретардирани лица
2352.05	Наставник за телесно инвалидизирани лица
2352.06	Наставник за лица со нарушувања во однесувањето
2352.07	Воспитувач во завод за деца со посебни потреби
2352.08	Одгледувач дефектолог
2352.09	Наставник - олигофренопедагог
2353	Наставен кадар за јазично образование
2353.01	Лектор по странски јазици
2353.02	Професор по македонски јазик
2353.03	Професор по албански јазик
2353.04	Професор по турски јазик
2353.05	Професор по српски јазик
2353.06	Професор по германски јазик
2353.07	Професор по англиски јазик
2353.08	Професор по француски јазик
2353.09	Професор по италијански јазик
2353.10	Професор по латински јазик
2353.11	Професор по руски јазик
2353.12	Професор по старогрчки јазик
2353.13	Професор по арапски јазик
2353.14	Наставник по странски јазик
2354	Наставен кадар за музичко образование
2354.01	Предавач по музичка уметност
2354.02	Универзитетски асистент по музичка уметност
2354.03	Универзитетски професор по музичка уметност
2354.04	Професор по музички предмети
2354.05	Наставник по музичко воспитување
2355	Наставен кадар за уметничко образование
2355.01	Предавач по ликовни уметности
2355.02	Универзитетски асистент по ликовни уметности
2355.03	Универзитетски професор по ликовни уметности
2355.04	Предавач по применета уметност
2355.05	Универзитетски асистент по применета уметност
2355.06	Универзитетски професор по применета уметност

2355.07	Предавач по сценска уметност
2355.08	Универзитетски асистент по сценска уметност
2355.09	Универзитетски професор по сценска уметност
2355.10	Професор по ликовни предмети
2355.11	Професор по сценски предмети
2355.12	Професор по балет и танц

2356 Обучувачи за информатичка технологија

2356.01	Компјутерски обучувач
2356.02	Софтверски обучувач

2359 Друг наставен кадар за образование, неklasифициран на друго место

2359.01	Организатор на образованието на возрасните во образовните заводи
2359.02	Советник во воспитно-образовен завод
2359.03	Воспитувач во ученички дом
2359.04	Истражувач на воспитни науки
2359.05	Самостоен истражувач на воспитни науки
2359.06	Инструктор за образование на кадри
2359.07	Инструктор по практична обука во стручно училиште
2359.08	Инструктор во ученичка работилница
2359.09	Инструктор во центар за образование
2359.10	Инструктор за вонучилишно образование
2359.11	Предавач по биотехнички науки
2359.12	Универзитетски асистент по биотехнички науки
2359.13	Универзитетски професор по биотехнички науки
2359.14	Предавач по дизајн
2359.15	Универзитетски асистент по дизајн
2359.16	Универзитетски професор по дизајн
2359.17	Предавач по заштита при работа
2359.18	Универзитетски асистент по заштита при работа
2359.19	Универзитетски професор по заштита при работа

24 Стручњаци за бизнис и администрација

241 Стручњаци за финансии

2411 Сметководители

2411.01	Раководител на сметководствени работи
2411.02	Раководител на финансиски работи
2411.03	Раководител на сметководство и финансии
2411.04	Финансиски инспектор
2411.05	Финансиски советник
2411.06	Даночен советник
2411.07	Даночен инспектор
2411.08	Проценувач на бонитет
2411.09	Ревизор
2411.10	Девизен инспектор
2411.11	Сметководител
2411.12	Советник за пресметка
2411.13	Финансиски контролор

2411.14	Соработник за финансиски работи
2412	Финансиски и инвестициски советници
2412.01	Советник за патенти
2412.02	Набавно-продажен референт
2412.03	Советник за недвижности
2412.04	Советник за инвестиции
2412.05	Финансиски планер
2412.06	Консултант за хартии од вредност
2412.07	Брокер
2413	Финансиски аналитичари
2413.01	Советник за истражување на пазарот
2413.02	Комерцијалист за надворешна трговија
2413.03	Комерцијалист за внатрешна трговија
2413.04	Раководител за набавка и продажба
2413.05	Аналитичар за истражување на пазари
2413.06	Референт за рекламација
2413.07	Финансиски аналитичар
2413.08	Советник за јавни набавки
242	Стручњаци за администрација
2421	Аналитичари на менаџмент и организација
2421.01	Советник за менаџмент
2421.02	Советник за продажни методи
2421.03	Советник за бизнис
2421.04	Советник за мали и средни претпријатија
2421.05	Проектен менаџер
2421.06	Советник за економика на домаќинствата
2422	Стручњаци на правна администрација
2422.01	Политички аналитичар
2422.02	Административен аналитичар
2423	Кадровски стручњаци
2423.01	Раководител на кадровска служба
2423.02	Самостоен советник за кадровски прашања
2423.03	Советник за кадровски прашања
2423.04	Аналитичар на занимања
2423.05	Аналитичар за вработување
2423.06	Специјалист за човечки ресурси
2423.07	Инспектор за труд
2424	Стручњаци за обука и развој на кадар
2424.01	Организатор за образованието на вработените во претпријатијата
2424.02	Советник за лицата кои успешно работат
2424.03	Советник за одбрана
2424.04	Инспектор за одбрана
2424.05	Инспектор за цивилна заштита

2424.06	Советник за кариера
2424.07	Службеник за обука
2424.08	Специјалист за развој на работна сила
243	Стручњаци за продажба, маркетинг и односи со јавноста
2431	Стручњаци за маркетинг и реклама
2431.01	Советник за маркетинг
2431.02	Советник за реклама
2431.03	Советник за промотивни методи
2431.04	Маркетинг агент
2431.05	Аналитичар за истражување на пазарот
2431.06	Огласувач
2431.07	Промотер
2432	Стручњаци за односи со јавноста
2432.01	Советник за односи со јавноста
2432.02	Портпарол
2433	Стручњаци за продажба на техника и медицински препарати
2433.01	Продажен претставник на индустриски производи
2433.02	Продажен претставник на медицински и фармацевтски производи
2433.03	Технички претставник на продажба
2434	Стручњаци за продажба на информациска и комуникациска технологија
2434.01	Специјализиран продавач на информациска технологија
2434.02	Специјализиран продавач на комуникациска технологија
25	Стручњаци за информациска и комуникациска технологија
251	Развивачи и аналитичари на софтвер и апликација
2511	Систем аналитичари
2511.01	Аналитичар на систем за инженерско-научен процес
2511.02	Аналитичар на информациски систем
2511.03	Аналитичар програмер
2511.04	Дизајнер на систем
2511.05	Инженер на систем
2511.06	Инспектор за заштита на лични податоци
2511.07	Советник за примена на информатичка технологија
2511.08	Соработник за информатичка поддршка
2512	Развивачи на софтвер
2512.01	Аналитичар на софтвер
2512.02	Дизајнер на софтвер
2512.03	Инженер на софтвер
2512.04	Развивач на софтвер

2513	Развивачи на веб и мултимедија
2513.01	Инженер на компјутерска графика
2513.02	Програмер на анимација
2513.03	Програмер на компјутерски игри
2513.04	Програмер на мултимедија
2513.05	Дизајнер на интернет-страници
2514	Програмери за апликација
2514.01	Програмер за анализа на програми
2514.02	Програмер
2514.03	Програмер на комуникации
2514.04	Проектант за апликации на програми
2519	Развивачи и аналитичари на софтвер и апликација, неklasифицирани на друго место
2519.01	Информатичар
2519.02	Тестирач на софтвер
2519.03	Тестирач на оперативен систем
252	Стручњаци за бази на податоци и компјутерски мрежи
2521	Дизајнери на бази на податоци и администратори
2521.01	Аналитичар на бази на податоци
2521.02	Администратор на бази на податоци
2521.03	Проектант на бази на податоци
2522	Систем администратори
2522.01	Инженер на систем за опрема
2522.02	Систем администратор
2523	Стручњаци за компјутерска мрежа
2523.01	Аналитичар за комуникации
2523.02	Аналитичар за мрежи
2539	Стручњаци за бази на податоци и компјутерски мрежи, неklasифицирани на друго место
2539.01	Дигитален форензичар - специјалист
2539.02	Специјалист за безбедност на информациска и комуникациска технологија
26	Правни, општествени и стручњаци од областа на културата
261	Правни стручњаци
2611	Правни застапници
2611.01	Правник
2611.02	Правен советник
2611.03	Адвокат
2611.04	Адвокатски приправник
2611.05	Адвокатски стручен соработник

2611.06 Правен застапник
2611.07 Нотар
2611.08 Извршител

2612 Судии
2612.01 Судија на Уставен суд
2612.02 Судија на Врховен суд
2612.03 Судија на Апелационен суд
2612.04 Судија на Основен суд
2612.05 Судија
2612.06 Судски приправник
2612.07 Судски советник
2612.08 Судски стручен соработник
2612.09 Самостоен судски советник
2612.10 Поротник

2619 Правни стручњаци кои не се класифицирани на друго место
2619.01 Раководител на општи и правни работи
2619.02 Раководител на протокол
2619.03 Истражувач на правни науки
2619.04 Самостоен истражувач на правни науки
2619.05 Дипломиран управен правник
2619.06 Советник за правни и нормативни работи
2619.07 Соработник за правни работи

262 Архивари, библиотекар и музејски стручњаци

2621 Архивари, музејски стручњаци и конзерватори
2621.01 Архивар
2621.02 Архивар за обработка и средување на граѓата
2621.03 Архивист
2621.04 Конзерватор во уметнички галерии
2621.05 Конзерватор за заштита на природни објекти
2621.06 Конзерватор за музикологија
2621.07 Кустос
2621.08 Кустос документарист
2621.09 Музејски конзерватор
2621.10 Музејски лаборант
2621.11 Конзерватор за заштита на културното наследство
2621.12 Советник за култура

2622 Библиотекари и сродни стручни лица
2622.01 Библиотекар
2622.02 Библиотекарски конзерватор
2622.03 Библиотекар - информатор
2622.04 Библиотекар - каталогизатор
2622.05 Библиотекар - класификатор
2622.06 Библиотечен реставратор
2622.07 Виш библиотекар
2622.08 Виш книжничар

2622.09	Библиограф
2622.10	Документарист
2622.11	Документарист-преведувач
2622.12	Библиотекарски советник
263	Стручњаци за општествени науки и религија
2631	Економисти
2631.01	Аграрен економист
2631.02	Економетричар
2631.03	Економист
2631.04	Економист аналитичар
2631.05	Економист за финансии
2631.06	Економист за маркетинг
2631.07	Економист за угостителство
2631.08	Економист за менаџмент
2631.09	Економист за работа со вредносни хартии
2631.10	Економист за царински работи
2631.11	Економист за анализа и планирање
2631.12	Економист за платен промет
2631.13	Економист за кредитно-гарантни работи
2631.14	Економист за девизно работење
2631.15	Економист за банкарство
2631.16	Економист за осигурување
2631.17	Економист за меѓународна размена
2631.18	Економист за инвестиции
2631.19	Економист за даночен систем
2631.20	Економист советник
2631.21	Економист за политика на цени
2631.22	Економист за развој
2631.23	Економист-комерцијалист
2631.24	Економист за деловна информатика
2631.25	Економист-консултант
2632	Социолози, антрополози и сродни стручњаци
2632.01	Антрополог
2632.02	Антрополог - филозоф
2632.03	Археолог
2632.04	Археолог - конзерватор
2632.05	Етнолог
2632.06	Криминолог
2632.07	Методолог
2632.08	Пенолог
2632.09	Социјален патолог
2632.10	Социолог
2632.11	Географ
2632.12	Криминалист
2633	Филозофи, историчари, политиколози и сродни стручњаци
2633.01	Историчар

2633.02	Историчар генеолог
2633.03	Историчар на уметност
2633.04	Историчар стручен соработник
2633.05	Филозоф
2633.06	Филозоф-етичар
2633.07	Филозоф-истражувач
2633.08	Филозоф-логичар
2633.09	Филозоф-стручен соработник
2633.10	Политиколог
2633.11	Политиколог-истражувач

2634**Психолози**

2634.01	Индустриски психолог
2634.02	Клинички психолог
2634.03	Школски психолог
2634.04	Спортски психолог
2634.05	Психолог - истражувач
2634.06	Психолог
2634.07	Самостоен психолог - истражувач
2634.08	Психолог - советник во советувањите
2634.09	Воен психолог
2634.10	Психотерапевт

2635**Стручњаци за социјални работи и советување**

2635.01	Социјален работник во центар
2635.02	Социјален работник во дом
2635.03	Социјален работник во образованието
2635.04	Социјален работник во здравството
2635.05	Социјален работник во правосудството
2635.06	Социјален работник
2635.07	Социјален работник за стари лица
2635.08	Социјален работник за хендикепирани лица
2635.09	Социјален работник за деца
2635.10	Социјален работник за решавање на жалби
2635.11	Социјален работник на трговски претпријатија и други правни лица
2635.12	Советник за социјална заштита

2636**Свештени лица**

2636.01	Митрополит
2636.02	Епископ
2636.03	Свештеник
2636.04	Реисулема
2636.05	Муфтија
2636.06	Имам
2636.07	Кардинал
2636.08	Надбискуп
2636.09	Бискуп
2636.10	Рабин
2636.11	Теолог
2636.12	Претстојник на манастир

2636.13 Претстојничка на манастир

264 Писатели, новинари и лингвисти

2641 Писатели и сродни занимања

2641.01 Уредник
2641.02 Писател
2641.03 Драматург
2641.04 Сценарист
2641.05 Технички писател
2641.06 Рецензент
2641.07 Модератор
2641.08 Драмски писател
2641.09 Филмолог
2641.10 Поет
2641.11 Биограф

2642 Новинари

2642.01 Новинар
2642.02 Коментатор
2642.03 Критичар
2642.04 Репортер
2642.05 Редактор
2642.06 Составувач на рекламни огласи
2642.07 Музички уредник
2642.08 Ликовен уредник
2642.09 Филмски критичар и публицист
2642.10 Одговорен уредник
2642.11 Помошник и главен уредник
2642.12 Уредник за забавно-сценска програма
2642.13 Уредник за концертна програма
2642.14 Уредник за видеопрограма

2643 Преведувачи, толкувачи и други лингвисти

2643.01 Лектор
2643.02 Преведувач
2643.03 Лексикограф
2643.04 Фонетичар
2643.05 Филолог
2643.06 Филолог-истражувач
2643.07 Самостоен филолог-истражувач
2643.08 Славист
2643.09 Индолог
2643.10 Лингвист
2643.11 Толкувач
2643.12 Судски толкувач
2643.13 Судски преведувач
2643.14 Симултан преведувач
2643.15 Семантичар

265 Уметници кои создаваат или изведуваат**2651 Визуелни уметници**

2651.01	Академски графичар
2651.02	Академски скулптор
2651.03	Академски сликар
2651.04	Аниматор
2651.05	Вајар
2651.06	Илустратор
2651.07	Карикатурист
2651.08	Конзерватор
2651.09	Реставратор-скулптор
2651.10	Реставратор-сликар
2651.11	Сликар наивец
2651.12	Сценограф
2651.13	Костимограф
2651.14	Сликар на цртан филм
2651.15	Цртач на икони

2652 Музичари, пејачи и композитори

2652.01	Академски музичар-композитор
2652.02	Аранжер на музички композиции
2652.03	Диригент
2652.04	Академски музиколог
2652.05	Академски музичар-обоист
2652.06	Академски музичар-кларинетист
2652.07	Академски музичар-саксафонист
2652.08	Академски музичар-фаготист
2652.09	Академски музичар-трубач
2652.10	Академски музичар-тромбонист
2652.11	Академски музичар-тубист
2652.12	Академски музичар-гитарист
2652.13	Академски музичар-флејтист
2652.14	Академски музичар-виолончелист
2652.15	Академски музичар-виолист
2652.16	Академски музичар-виолинист
2652.17	Академски музичар-харфист
2652.18	Академски музичар-клавирист
2652.19	Академски музичар-оргулист
2652.20	Академски музичар-контрабасист
2652.21	Академски музичар-тимпанист
2652.22	Академски црковен музичар
2652.23	Академски фолклорен музичар
2652.24	Академски инструменталист
2652.25	Солист алт
2652.26	Солист сопран
2652.27	Солист мецосопран
2652.28	Солист тенор
2652.29	Солист бас
2652.30	Солист баритон

2652.31	Солист бас-баритон
2652.32	Оперски пејач
2652.33	Академски соло-пејач
2652.34	Етномузиколог
2652.35	Музиколог
2652.36	Диригент на оркестар
2652.37	Диригент на хор
2652.38	Пејач во хор
2652.39	Музичар во ноќен клуб
2652.40	Музичар на улица
2652.41	Пејач во ноќен клуб
2652.42	Пејач на улица
2652.43	Водач на група
2652.44	Музичар во група

2653	Кореографи и танчери
2653.01	Кореограф
2653.02	Играч на класичен балет
2653.03	Фолклорен играч и пејач
2653.04	Играч на модерни игри
2653.05	Првенец на балет
2653.06	Балерина
2653.07	Балетски мајстор
2653.08	Танчер во ноќен клуб
2653.09	Танчер на улица

2654	Филмски и сценски режисери, продуценти и сродни занимања
2654.01	Филмски режисер
2654.02	Сценски режисер
2654.03	Продуцент

2655	Актери
2655.01	Актер
2655.02	Статист
2655.03	Раскажувач
2655.04	Артист
2655.05	Каскадер

2656	Спикер на радио, телевизија и други медиуми
2656.01	Водител на програма
2656.02	Водител на програма во диско клуб
2656.03	Водител на радиопрограма
2656.04	Водител на телевизиска емисија
2656.05	Спикер
2656.06	Диск џокеј
2656.07	Најавувач на програма
2656.08	Водител на приредба
2656.09	Суфлер

2659	Уметници кои создаваат или изведуваат, неklasифицирани на друго место
-------------	--

2659.01	Кловн
2659.02	Магионичар
2659.03	Жонглер
2659.04	Комичар
2659.05	Дресер на животни
2659.06	Имитатор
2659.07	Акробат
2659.08	Хуморист
2659.09	Илузионист
2659.10	Хипнотизер
2659.11	Пантомимичар
2659.12	Енигматичар

3**ГЛАВНА ГРУПА
ТЕХНИЧАРИ И СРОДНИ ЗАНИМАЊА****31****Помошни стручњаци за наука и инженеринг****311****Помошни стручњаци за физика и инженеринг****3111****Техничари за хемија, физика и сродни занимања**

3111.01	Галванотехничари
3111.02	Техничар за електрохемија
3111.03	Техничар за неорганска хемија
3111.04	Техничар за органска хемија
3111.05	Техничар за физичка хемија
3111.06	Техничар-технолог
3111.07	Техничар-хемиски аналитичар
3111.08	Техничар-хемичар
3111.09	Хемиски техничар за експлозивни материјали
3111.10	Хемиски техничар-истражувач
3111.11	Хемиски техничар-контролор
3111.12	Хемиски техничар-лаборант
3111.13	Хемиски техничар-оператор
3111.14	Хемиски техничар-технолог за термичка обработка
3111.15	Техничар за биофизика
3111.16	Техничар за електронска оптика
3111.17	Техничар за механика на цврсти тела
3111.18	Техничар-астроном
3111.19	Техничар-спектограф
3111.20	Техничар-физичар
3111.21	Техничар-агрометеоролог
3111.22	Техничар-аеролог
3111.23	Техничар-геофизичар
3111.24	Техничар-климатолог
3111.25	Техничар-метеоролог
3111.26	Техничар-океанограф
3111.27	Техничар-сеизмолог
3111.28	Техничар-синоптичар

3111.29	Техничар-хидролог
3111.30	Техничар-хидрометеоролог
3111.31	Хидрограф
3111.32	Техничар-геолог
3112	Техничари за геодезија, градежништво и сродни занимања
3112.01	Архитектонски техничар
3112.02	Виш градежен техничар
3112.03	Градежен техничар
3112.04	Градежен техничар за високоградба
3112.05	Градежен техничар за нискоградба
3112.06	Градежен техничар за хидроградба
3112.07	Градежен техничар калкулант
3112.08	Градежен техничар проектант
3112.09	Градежно-архитектонски техничар
3112.10	Надзорен техничар за канали и мостови
3112.11	Надзорник на градежни работи
3112.12	Картограф
3112.13	Геодетски техничар
3112.14	Геодетски техничар-реститутор
3112.15	Геодетски техничар-фотограметар
3112.16	Геодетски техничар за елаборати
3112.17	Геодетски техничар за катастар
3112.18	Геодетски техничар за катастар на водовод
3112.19	Геодетски техничар за хидрографија
3112.20	Геодетски техничар за евиденција на просторни единици
3112.21	Геодетски техничар за евиденција на државната сопственост
3113	Техничари за електротехника
3113.01	Електротехничар
3113.02	Електротехничар за производство на електрична енергија
3113.03	Електротехничар за пренос на електрична енергија
3113.04	Електротехничар за дистрибуција на електрична енергија
3113.05	Електроенергетски техничар
3113.06	Електротехничар за електромотори
3113.07	Техничар конструктор на електрични производи
3113.08	Електромашински техничар
3113.09	Техничар за производство на електротехнички производи
3113.10	Техничар за одржување на електротехнички производи
3113.11	Електротехничар на производи за домаќинство
3113.12	Електротехничар за мерни инструменти и склопки
3113.13	Електротехничар за опрема на производните машини
3113.14	Електротехничар за електрични машини, апарати и уреди
3113.15	Електротехничар за железница
3113.16	Електротехничар за пловни објекти
3113.17	Електротехничар за дигалки и транспортни средства
3113.18	Електротехничар за инсталација и опрема
3113.19	Технички контролор за патнички возила
3113.20	Раководител на станица за технички преглед на возила
3113.21	Испитувач на квалитетот на услугите

3114**Техничари за електроника**

3114.01	Техничар за електронски производи
3114.02	Техничар конструктор за електронски производи
3114.03	Техничар за енергетско-електронски производи
3114.04	Техничар конструктор за енергетско-електронски производи
3114.05	Техничар за медицински електронски производи
3114.06	Техничар електроничар за компјутери
3114.07	Техничар електроничар за сигнално-заштитни уреди
3114.08	Техничар електроничар за мерни уреди
3114.09	Техничар за процесна автоматика
3114.10	Техничар електроничар

3115**Техничари за машинство и сродни занимања**

3115.01	Техничар конструктор на патнички возила
3115.02	Техничар конструктор на шински возила
3115.03	Техничар конструктор на алатни машини
3115.04	Техничар конструктор на текстилни машини
3115.05	Техничар конструктор на земјоделски машини
3115.06	Техничар конструктор на машини за шиене
3115.07	Техничар конструктор на машини за градежништво и индустриски транспорт
3115.08	Техничар конструктор на дигалки
3115.09	Техничар конструктор на турбини
3115.10	Техничар конструктор на пумпи и компресори
3115.11	Техничар конструктор на производи за прецизна механика
3115.12	Техничар конструктор на уреди за заварување
3115.13	Техничар конструктор на класично вооружување
3115.14	Техничар конструктор на процесна опрема
3115.15	Техничар конструктор на разладни уреди
3115.16	Техничар конструктор на садови под притисок
3115.17	Техничар конструктор на водоводни цевки и арматури
3115.18	Техничар конструктор на гасна мрежа
3115.19	Техничар конструктор на апарати за домаќинство
3115.20	Техничар машински конструктор
3115.21	Техничар конструктор на машински делови
3115.22	Техничар конструктор на лимени делови
3115.23	Техничар конструктор на делови од метална конструкција
3115.24	Техничар конструктор на делови за производи од прецизна механика
3115.25	Техничар конструктор на калапи
3115.26	Техничар конструктор на делови за шински возила
3115.27	Техничар конструктор на водоводни цевки
3115.28	Техничар конструктор на бродски машини
3115.29	Техничар конструктор на делови за пловни средства
3115.30	Техничар-заварувач
3115.31	Машински техничар за преработка на пластични маси
3115.32	Машински техничар за монтажни работи
3115.33	Машински техничар за одржување на процесна опрема
3115.34	Машински техничар за одржување на земјоделска механизација
3115.35	Машински техничар за одржување на патнички возила

3115.36	Машински техничар за одржување на шински возила
3115.37	Машински техничар за одржување на производна опрема
3115.38	Машински техничар за одржување на енергетски постројки
3115.39	Машински техничар за одржување на металуршка опрема
3115.40	Машински техничар за одржување на градежни машини
3115.41	Воздухопловен машински техничар за одржување
3115.42	Машински техничар за одржување на плинска мрежа
3115.43	Машински техничар за одржување на бродска опрема
3115.44	Машински техничар за одржување на водоводна мрежа
3115.45	Машински техничар за одржување на опрема
3115.46	Машински техничар

3116**Техничари за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки****занимања**

3116.01	Петрохемиски техничар
3116.02	Техничар за органска синтеза
3116.03	Техничар за преработка на полимери
3116.04	Техничар за бои и лакови
3116.05	Техничар за гума
3116.06	Техничар за фармацевтски производи
3116.07	Техничар за козметички производи
3116.08	Техничар за средства за перење
3116.09	Техничар за агрохемикалии
3116.10	Техничар за заштита од корозија
3116.11	Техничар за обработка на вода
3116.12	Техничар за целулоза
3116.13	Хемиски техничар за електротехнички материјали
3116.14	Техничар за фотографски производи
3116.15	Техничар технолог за хартија
3116.16	Техничар за военохемиски производи
3116.17	Хемиско-технолошки техничар
3116.18	Техничар за преработка на месо и риба
3116.19	Млекарски техничар
3116.20	Техничар за преработка на овошје, зеленчук и сокови
3116.21	Техничар за производство на растителни масла
3116.22	Техничар за преработка на брашно
3116.23	Техничар за производство на добиточна храна
3116.24	Техничар за кондиторски производи
3116.25	Техничар за производство на шеќер
3116.26	Техничар за производство на скроб
3116.27	Техничар за диетални производи
3116.28	Техничар за преработка на кафе и чаеви
3116.29	Техничар за производство на вода и газирани пијалаци
3116.30	Техничар за производство на пиво
3116.31	Техничар за производство на вино
3116.32	Техничар за производство на јаки алкохолни пијалаци
3116.33	Техничар за производство на ензими
3116.34	Техничар за преработка на тутун
3116.35	Техничар во прехранбената индустрија
3116.36	Испитувач на квалитетот на производите

3116.37	Испитувач на квалитетот на индустриските процеси
3117	Техничари за рударство и металургија
3117.01	Рударски техничар за површинска експлоатација
3117.02	Рударски техничар за подземна експлоатација
3117.03	Техничар за производство на сол
3117.04	Техничар за експлоатација на камен
3117.05	Рударски техничар за подготовка на производството
3117.06	Рударски техничар
3117.07	Нафтно-рударски техничар за подготвителни работи
3117.08	Нафтно-рударски техничар за јами
3117.09	Нафтно-рударски техничар за санациско работење во јамите
3117.10	Нафтно-рударски техничар за хидродинамички мерења
3117.11	Техничар за разработка на нафтени и плински лежишта
3117.12	Техничар за изградба на собирни системи за нафта и плин
3117.13	Техничар за производство на нафта и плин
3117.14	Техничар во производство на црна металургија
3117.15	Металуршки техничар за преработка и термичка обработка
3117.16	Техничар за производство на обоени метали
3118	Технички цртачи
3118.01	Архитектонски цртач
3118.02	Геодетски цртач
3118.03	Градежен цртач
3118.04	Графички цртач
3118.05	Електроцртач
3118.06	Технички илустратор
3118.07	Машински цртач
3118.08	Картографски цртач
3118.09	Технички цртач
3119	Техничари за физика и инженеринг кои не се класифицирани на друго место
3119.01	Технички калкулант
3119.02	Технички соработник за заштита на околината
3119.03	Техничар за градежни материјали
3119.04	Техничар за обработка на каменот
3119.05	Техничар за керамика
3119.06	Техничар за емајл и глазура
3119.07	Техничар за битуменско-катрански производи
3119.08	Техничар за стакларство
3119.09	Техничар за предење
3119.10	Техничар за ткаење
3119.11	Техничар за плетење
3119.12	Текстилно-хемиски техничар
3119.13	Текстилен техничар
3119.14	Техничар за облека
3119.15	Техничар за кожарство
3119.16	Техничар за обувки
3119.17	Техничар за кожна галантерија

3119.18	Тапетарски техничар
3119.19	Графички техничар
3119.20	Техничар-графички уредник
3119.21	Техничар за геодезија
312	Надгледувачи во рударската, преработувачката и градежната индустрија
3121	Надгледувачи во рударството
3121.01	Рудар, специјализиран
3121.02	Ракувач со рударски постројки
3121.03	Надгледувач во рудник
3122	Надгледувачи во преработувачката индустрија
3122.01	Надгледувач во индустриско производство
3122.02	Контролор на метални производи
3122.03	Контролор на електрични производи
3122.04	Контролор на гумени производи
3122.05	Контролор на дрвени производи
3122.06	Контролор на пластични производи
3122.07	Работоводител на стакларски, керамички и слични процесни машини и уреди
3122.08	Работоводител на ракувачи со машина за изработка на дрвени производи
3122.09	Работоводител на ракувачи со алатни машини
3123	Надгледувачи во градежната индустрија
3123.01	Работоводител на пружни работи
3123.02	Надзорник за високоградба
3123.03	Надзорник за нискоградба
3123.04	Надзорник во градсјништвото
3123.05	Технички работоводител
313	Техничари за контрола на процесот
3131	Ракувачи со постројки за производство на енергија
3131.01	Ракувач со парни турбини
3131.02	Ракувач со парни турбини, специјализиран
3131.03	Ракувач со плински турбини
3131.04	Ракувач со плински турбини, специјализиран
3131.05	Ракувач со водни турбини
3131.06	Ракувач со водни турбини, специјализиран
3131.07	Ракувач со мотор со внатрешно согорување
3131.08	Ракувач со мотор со внатрешно согорување, специјализиран
3131.09	Ракувач со склопни постројки
3131.10	Ракувач со склопни постројки, специјализиран
3131.11	Ракувач со електроенергетски постројки, специјализиран
3131.12	Диспечер на транспортен гасен систем, специјализиран
3132	Ракувачи со постројки за согорување и третман со вода
3132.01	Ложач на централно греење
3132.02	Ракувач со централно греење

3132.03	Ракувач со постројки за спалување на отпадоци
3132.04	Ракувач со постројки за подготовка на вода
3132.05	Ракувач со постројки за прочистување на вода
3132.06	Ракувач со пумпи
3132.07	Ракувач со пумпни станици, специјализиран (освен нафта и природен гас)
3132.08	Ракувач со компресор
3132.09	Ракувач со компресор во станица, специјализиран
3132.10	Ракувач со постројки за ладење
3132.11	Ракувач со постројки за ладење, специјализиран
3132.12	Ракувач со постројки за вентилација и климатизација
3132.13	Ракувач со филтер за прочистување на гасови
3132.14	Ракувач со крематориум

3133 Ракувачи со постројки за контрола на хемиски процес

3133.01	Ракувач со уреди за калцинирање
3133.02	Ракувач со стерилизатор
3133.03	Ракувач со печка на цемент
3133.04	Ракувач со печка на вар
3133.05	Ракувач со печка на гипс
3133.06	Ракувач со уреди за производство на електроди
3133.07	Ракувач со уреди за битуменско-катрански производи
3133.08	Ракувач со асфалтна база
3133.09	Ракувач со сепаратор за хемикалии
3133.10	Ракувач со сито за хемикалии
3133.11	Ракувач со дехидратор за хемикалии
3133.12	Ракувач со екстрактор за хемикалии
3133.13	Ракувач со дестилатор
3133.14	Ракувач со испарувач
3133.15	Ракувач со уреди за фракциска дестилација на дрво
3133.16	Ракувач со уреди за сува дестилација на дрво
3133.17	Ракувач со постројки за хидрализација на вар

3134 Ракувачи со постројки за рафинирање на нафта и природен гас

3134.01	Ракувач со постројки за транспорт на гас
3134.02	Ракувач со транспортен гасен систем, специјализиран
3134.03	Ракувач со цевоводни-транспортни уреди
3134.04	Ракувач со постројки за преработка на нафта
3134.05	Рафинериски полнач
3134.06	Ракувач со уреди за облагородување на гас
3134.07	Ракувач со постројки за облагородување на гас, специјализиран
3134.08	Ракувач со уреди за утовар на течен гас

3135 Контролори на процесот на метално производство

3135.01	Работоводител на ракувачи со процесни машини и уреди за добивање на метал
3135.02	Контролор на металуршки процеси и производи
3135.03	Работоводител на индустриски топилничари, леари и валавничари
3135.04	Индустриски леар
3135.05	Индустриски топилничар
3135.06	Индустриски валалничар

3135.07	Индустриски топилничар леар
3135.08	Индустриски работник на калење
3135.09	Индустриски вжарувач
3135.10	Индустриски жичар
3139	Техничари за контрола на процесот кои не се класифицирани на друго место
3139.01	Оператор на сценско осветлување
3139.02	Мајстор за осветлување
3139.03	Оператор на оптоелектронски уреди и системи
3139.04	Контролор на робот
3139.05	Техничар на робот
314	Техничари за природни науки и слично
3141	Техничари за природни науки (без медицина)
3141.01	Техничар препаратор за животински свет и растенија
3141.02	Ботанички техничар
3141.03	Зоолошки техничар
3141.04	Бактериолошки техничар
3141.05	Еколошки техничар
3141.06	Биолошки техничар
3142	Земјоделски техничари
3142.01	Земјоделски техничар
3142.02	Земјоделски техничар-градинар
3142.03	Земјоделски техничар за ерозија и мелиорација
3142.04	Земјоделски техничар, советник, асистент
3142.05	Овоштарски техничар
3142.06	Лозарски техничар
3142.07	Хортикултурен техничар
3142.08	Техничар за заштита на растенијата
3142.09	Сточарски техничар
3142.10	Техничар за живинарство
3142.11	Полјоделски техничар
3143	Шумарски техничар
3143.01	Шумарски техничар
3143.02	Шумарски техничар за заштита на шуми
3143.03	Техничар за лов
3143.04	Техничар за риболов
315	Контролори и техничари на бродови и авиони
3151	Инженери на бродски машини
3151.01	Бродски инженер
3151.02	Инженер на бродска електроника
3151.03	Бродомашинист

3152**Официри на бродови и кормилари**

3152.01	Управник на машина на брод
3152.02	Прв офицер на машина
3152.03	Втор офицер на машина
3152.04	Трет офицер на машина
3152.05	Офицер на машина за внатрешна пловидба
3152.06	Управник на машина за внатрешна пловидба
3152.07	Заповедник на брод
3152.08	Прв офицер на палуба
3152.09	Втор офицер на палуба
3152.10	Трет офицер на палуба
3152.11	Командант на брод на внатрешна пловидба
3152.12	Офицер на палуба за внатрешна пловидба
3152.13	Офицер на пристаниште
3152.14	Инженер за поморска наутика
3152.15	Инженер за наутика за внатрешна пловидба
3152.16	Кормилар
3152.17	Наутичар
3152.18	Наутичар за внатрешна пловидба
3152.19	Рибарско-наутички техничар
3152.20	Заповедник на јахта
3152.21	Скипер
3152.22	Заповедник на платформа
3152.23	Заповедник на реморкер

3153**Пилоти на авиони и сродни занимања**

3153.01	Капетан на авион
3153.02	Воздухопловен навигатор
3153.03	Пилот на авион
3153.04	Пробен падобранец
3153.05	Копилот на авион
3153.06	Пилот на хеликоптер
3153.07	Пробен пилот
3153.08	Координатор на воздушен сообраќај
3153.09	Инструктор по летање

3154**Контролори на воздушен сообраќај**

3154.01	Контролор за авионски утовар
3154.02	Контролор за авиосообраќај
3154.03	Контролор на летање на кула
3154.04	Контролор на испраќање на патници со авион
3154.05	Контролор на полетување и слетување
3154.06	Инспектор за контрола на летањето

3155**Техничари за безбедност на воздушниот сообраќај**

3155.01	Техничари за исправност на техничките средства на контролата на летање
3155.02	Техничар за метеоролошки уреди и воздухопловно-метеоролошки телекомуникации
3155.03	Техничар на уреди за авионска електроника
3155.04	Техничар за телекомуникации во воздушниот сообраќај

32	Техничари и асистенти во здравството
321	Медицински и фармацевтски техничари
3211	Оператори со медицинска опрема
3211.01	Оператор на аудиоетриска опрема
3211.02	Оператор на ЕКГ опрема
3211.03	Оператор на ЕЕГ опрема
3211.04	Оператор на опрема за медицинска радиологија
3211.05	Оператор на опрема за медицинска радиографија
3211.06	Оператор на медицинско-скенерска опрема
3211.07	Оператор на опрема за ултразвук
3211.08	Оператор на опрема за дијализа
3211.09	Оператор на опрема во очна дијагностика
3211.10	Оператор на медицинска опрема
3211.11	Рендген-техничар
3212	Техничари за медицина и патолошка лабораторија
3212.01	Патолошки техничар
3212.02	Фармаколошки техничар
3212.03	Биохемиски техничар
3212.04	Медицинско-лабораториски техничар
3213	Техничари и асистенти за фармација
3213.01	Фармацевтски техничар
3213.02	Фармацевтско-козметички техничар
3213.03	Фармацевтски лаборант
3214	Техничари за медицинска и стоматолошка протетика и сродни занимања
3214.01	Механичар за медицинска и лабораториска опрема
3214.02	Механичар за медицинска и лабораториска опрема, мајстор
3214.03	Изработувач на хируршки инструменти
3214.04	Изработувач на хируршки инструменти, специјализиран
3214.05	Изработувач на ортопедски помагала
3214.06	Изработувач на ортопедски помагала, мајстор
3214.07	Сервисер на ортопедски и други помагала
3214.08	Инструментален оптичар
3214.09	Инструментален оптичар, мајстор
3214.10	Сервисер на оптичка опрема
3214.11	Техничар за ортопедска техника
3214.12	Забарски протетичар
322	Медицински сестри и бабици
3221	Медицински сестри
3221.01	Медицинска сестра
3221.02	Виша медицинска сестра
3221.03	Медицинска сестра - техничар

3222	Медицински сестри - акушери
3222.01	Медицинска сестра - бабица
3222.02	Акушер
323	Лица кои се занимаваат со традиционална медицина
3230	Лица кои се занимаваат со традиционална медицина
3230.01	Исцелувачи, лекување со растенија
3230.02	Исцелувач, лекување без лекови
3230.03	Исцелувачи со молитва
324	Ветеринарни техничари и асистенти
3240	Ветеринарни техничари и асистенти
3240.01	Техничар за трихиноскопија
3240.02	Ветеринарен техничар-инсеминатор
3240.03	Ветеринарен техничар за вакцинација
3240.04	Ветеринарен техничар
325	Други професионални соработници во здравството
3251	Стоматолошки асистенти и терапевти
3251.01	Стоматолошка сестра
3251.02	Забарски асистент
3251.03	Заботехничари
3252	Техничари за медицинска и здравствена евиденција
3252.01	Работник за здравствени информации
3252.02	Медицински евидентичар
3252.03	Медицински секретар
3253	Здравствени работници на заседницата
3253.01	Здравствен работник
3254	Техничари во оптика
3254.01	Оптометрист - техничар
3254.02	Оптички техничар
3255	Техничари и асистенти за физиотерапија
3255.01	Хидротерапевт
3255.02	Масер-медицински
3255.03	Физиотерапевтски техничар
3255.04	Електротерапевт
3256	Медицински асистенти
3256.01	Медицински асистент

3257	Инспектори и помошници по здравство и животна средина
3257.01	Санитарен техничар
3257.02	Здравствен советник
3257.03	Инспектор за здравство
3257.04	Санитарен инженер
3257.05	Санитарен инспектор
3257.06	Инспектор за санитарни безбедни услови на храната
3257.07	Инспектор за радиоактивна заштита
3257.08	Инспектор за заштита при работа
3258	Здравствени работници во амбуланта
3258.01	Медицински болничар
3258.02	Болничар практичар
3258.03	Медицински техничар за итни случаи
3258.04	Медицински техничар - трансфузиолог
3258.05	Возач на амбулантна кола
3259	Стручни соработници во здравството кои не се класифицирани на друго место
3259.01	Биоенергетичар
3259.02	Остеопат
33	Бизнис и административни стручни соработници
331	Финансиски и математички стручни соработници
3311	Берзански и финансиски дилери и посредници
3311.01	Агент за продажба на хартии од вредност
3311.02	Берзански менувач
3311.03	Берзански посредувач
3311.04	Берзански сензал
3311.05	Девизен дилер
3311.06	Посредник за девизна размена
3312	Службеници за кредити и заеми
3312.01	Посредник во продажба на лизинг
3313.02	Службеник за заеми и кредити
3313.03	Службеник за хипотека
3313.04	Кредитен контролор
3313	Сметководствени стручни соработници
3313.01	Водач на книговодство
3313.02	Книговодител
3313.03	Финансов книговодител
3313.04	Материјален книговодител
3314	Соработници за статистичко-математички работи
3314.01	Стручен соработник за финансиски план и анализа
3314.02	Стручен соработник за математички операции и прикази

3314.03	Стручен соработник за статистички операции и прикази
3314.04	Стручен соработник за операции и прикази во осигурувањето
3315	Проценувачи и валоризатори
3315.01	Проценувач на уметнички дела
3315.02	Проценувач на осигурување
3315.03	Проценувач на накит
3315.04	Проценувач на имот
332	Агенти и брокери за продажба и купување
3321	Осигурителни застапници
3321.01	Застапник за осигурување
3321.02	Самостоен диспонент за осигурување
3321.03	Контролор за осигурување (луѓе и имоти)
3321.04	Контролор на инкаса на живот
3321.05	Манипулант за осигурување
3321.06	Манипулант за осигурување на имот
3321.07	Манипулант за осигурување на сообраќај
3321.08	Манипулант за осигурување од незгоди
3321.09	Манипулант за осигурување на животи
3321.10	Референт за осигурување на имоти и лица
3321.11	Референт за проверка на податоци за осигурување
3322	Комерцијалисти во продажба
3322.01	Комерцијалист
3322.02	Комерцијалист за надворешна трговија
3322.03	Комерцијалист за внатрешна трговија
3322.04	Технички застапник на продажба
3322.05	Застапник -трговски патник
3322.06	Референт за продажба
3322.07	Советник за продажба
3322.08	Комерцијален експедитер
3322.09	Советник за туристички аранжмани
3322.10	Шеф на продажба
3322.11	Шеф на трговско претставништво
3322.12	Шеф на складишно работење
3322.13	Шеф на продавница
3322.14	Пазаришен инспектор
3322.15	Инспектор за трговија
3322.16	Инспектор за туризам
3323	Набавувачи
3323.01	Самостоен референт за набавка
3323.02	Шеф за снабдување на продавница
3324	Трговски посредници
3324.01	Трговски посредник
3324.02	Посредник за превоз

333	Агенти за деловни услуги
3331	Агенти за клиринг и шпедиција
3331.01	Шпедитерски техничар
3331.02	Шпедитерски царински декларант
3331.03	Референт за извоз и за увоз
3331.04	Тарифант
3332	Планери на конференции и слични настани
3332.01	Секреатар на организација
3332.02	Агент за културни приредби
3332.03	Агент за музички приредби
3332.04	Агент за театарски приредби
3332.05	Организатор на конгреси
3332.06	Организатор на конференции
3332.07	Организатор на културно-забавни приредби
3332.08	Планер на венчавки
3333	Посредници за вработување и посредници за работни договори
3333.01	Посредник за вработување
3333.02	Референт за засновање работен однос
3333.03	Референт за избор на кадри
3334	Агенти за недвижности и менаџирање на просторот
3334.01	Агент за промет со недвижности
3339	Агенти за бизнис услуги, неklasифицирани на друго место
3339.01	Аукционер
3339.02	Агент за литература
3339.03	Агент за пропаганда
3339.04	Агент за спорт
3339.05	Организатор на спортско-рекреативни дејности
334	Административни и специјализирани секретари
3341	Канцелариски надгледувачи
3341.01	Администратор
3341.02	Организатор на патувања
3341.03	Туристички аниматор
3341.04	Посредник за патувања
3341.05	Надгледувач на службеници
3341.06	Надгледувач на внесувач на податоци
3342	Правни секретари
3342.01	Правен секретар
3342.02	Правен менаџер
3342.03	Правен асистент

3343	Административни и секретари на извршната власт
3343.01	Административен секретар
3343.02	Технички секретар
3343.03	Коресподент
3343.04	Извршен секретар во конзуларно претставништво
3343.05	Секретар на друштво
3343.06	Секретар на месна заедница
3343.07	Матичар управник
3343.08	Матичар
3343.09	Управител
3344	Медицински секретари
3344.01	Медицински секретар
3344.02	Медицински административен помошник
3344.03	Медицински стенограф
335	Царински службеници, даночни, полициски и референти за социјална заштита и сродни владини стручни соработници
3351	Царински службеници
3351.01	Цариник, виш соработник
3351.02	Управник на царинарница
3351.03	Царински соработник
3351.04	Шеф на испостава
3351.05	Царински службеник
3351.06	Царински инспектор
3352	Даночни службеници
3352.01	Даночен извршител
3352.02	Даночник
3352.03	Референт за данок
3352.04	Службеник за данок
3353	Референти за социјална заштита
3353.01	Референт за пензиско и инвалидско осигурување
3353.02	Референт за социјални прашања
3353.03	Референт за социјално осигурување
3353.04	Референт за здравствено осигурување
3354	Референти за издавање дозволи
3354.01	Референт за издавање на лични дозволи
3354.02	Референт за пасоши
3354.03	Референт за регистрации на возачи на моторни возила
3354.04	Референт за издавање на градежни дозволи
3355	Полициски инспектори и детективи
3355.01	Инспектор за спречување на стопански криминал
3355.02	Инспектор во областа на недозволена трговија и растурање на опојна дрога
3355.03	Инспектор во службата за безбедност
3355.04	Инспектор за јавна безбедност

3355.05	Инспектор за разбојништво, тешки кражби, измами, фалсификати и криење
3355.06	Криминалистички инспектор
3355.07	Криминалистички референт
3355.08	Криминалистички лаборант
3355.09	Криминалистички техничар
3355.10	Криминалистички фототехничар
3355.11	Приватен детектив
3355.12	Началник на полиција
3359	Царински службеници, даночни, полициски и сродни владини помошници и референти кои не се класифицирани на друго место
3359.01	Референт за јавно-управни работи
34	Правни, општествени и културни стручни соработници
341	Правни, општествени и религиозни стручни соработници
3411	Правни и сродни стручни соработници
3411.01	Референт за правни работи
3411.02	Стручен соработник во правосудните органи
3411.03	Судски референт
3411.04	Судски администратор
3411.05	Судски полицаец
3411.06	Управен правник
3411.07	Асистент во осигурување
3412	Социјални работници
3412.01	Социјален работник во центар
3412.02	Социјален работник во дом
3412.03	Социјален работник во образование
3412.04	Социјален работник во здравство
3412.05	Социјален работник во правосудство
3412.06	Социјален работник
3413	Сродни стручњаци за религија
3413.01	Други членови на верски редови
3413.02	Јеромонах
3413.03	Калуѓер (калуѓерка)
3413.04	Манастирски настојник
3413.05	Милосрдна сестра
3413.06	Монах (монашка)
3413.07	Редовник
3413.08	Редовник-лаик
3413.09	Редовник-свештеник
3413.10	Фратар
3413.11	Други верски работници
3413.12	Свонар
3413.13	Клерик
3413.14	Свирач на оргули во црква

3413.15	Подѓакон
3413.16	Сакристан
3413.17	Црковен одборник
3413.18	Црковен пејач
3413.19	Црковник
3413.20	Ѓакон

342 Спортски и фитнес работници

3421 Атлети и спортисти

3421.01	Спортист
3421.02	Велосипедист
3421.03	Веслач
3421.04	Гимнастичар
3421.05	Автомобилски тркач
3421.06	Пингпонгар
3421.07	Кајакар
3421.08	Кошаркар
3421.09	Кревач на тегови
3421.10	Атлетичар
3421.11	Мечувалец
3421.12	Одбојкар
3421.13	Пливач
3421.14	Боксер
3421.15	Ракометар
3421.16	Борач
3421.17	Ватерполист
3421.18	Шахист
3421.19	Шаховски мајстор
3421.20	Спортски скијач
3421.21	Тенисер
3421.22	Уметнички лизгач на мраз
3421.23	Фудбалер
3421.24	Хокеар
3421.25	Џокеј
3421.26	Џудист
3421.27	Каратист
3421.28	Стрелец
3421.29	Параглајдерист
3421.30	Спортски качувач

3422 Спортски тренери, инструктори и службеници

3422.01	Водител на спортска рекреација
3422.02	Водител на спортски активности за деца и млади
3422.03	Спортски тренер
3422.04	Спортски судија
3422.05	Спортски инструктор
3422.06	Спортски делегат

3423	Инструктори за фитнес и рекреација и програмски лидери
3423.01	Инструктор по аеробик
3423.02	Инструктор по фитнес
3423.03	Инструктор по боди билдинг
3423.04	Инструктор по јавање
3423.05	Инструктор по едрење
3423.06	Инструктор по пливање
3423.07	Инструктор по рекреативни спортови

343 Стручни соработници за уметност, култура и кулинарство

3431	Фотографи
3431.01	Фотограф
3431.02	Филмски и електронски монтажер
3431.03	Фотограф за комерцијални илустрации
3431.04	Фотограф за индустриски фотографии
3431.05	Фоторепортер
3431.06	Микрофотограф
3431.07	Фотографски техничар
3431.08	Контролор на камера
3431.09	Снимател на трик
3431.10	Техничар за развивање на филм
3431.11	Видеотехничар

3432	Декоратери и дизајнери на ентериер
3432.01	Креатор за облека
3432.02	Конструктор на облека
3432.03	Креатор и конструктор за обувки
3432.04	Креатор и конструктор за кожна галантерија
3432.05	Дизајнер на амбалажа
3432.06	Дизајнер на стакло
3432.07	Дизајнер на керамика
3432.08	Декоратер
3432.09	Илустратор
3432.10	Аранжер
3432.11	Цртач на модели
3432.12	Кетеринг работник

3433	Техничари во галерија, библиотека и музеј
3433.01	Техничар во галерија
3433.02	Техничар во библиотека
3433.03	Техничар во музеј
3433.04	Препаратор

3434	Главни готвачи
3434.01	Шеф на кујна
3434.02	Главен готвач

3439	Стручни соработници за уметност, култура и кулинарство, неklasифицирани на друго место
-------------	---

3439.01	Тетовирач
35	Техничари за информациска и комуникациска технологија
351	ИКТ оператори и техничари за поддршка на корисниците
3511	ИКТ оператори
3511.01	Контролор на оперативна подготовка на податоци
3511.02	Техничар-оператор
3511.03	Организатор за подготовка на податоци
3511.04	Администратор за обработка на податоци
3512	ИКТ техничари за поддршка на корисниците
3512.01	Техничар за одржување на програмата
3512.02	Техничар-програмер
3512.03	Техничар за помош на корисниците
3512.04	Компјутерски техничар
3513	Техничари за компјутерски системи и мрежи
3513.01	Техничар за системско-програмска опрема
3513.02	Информатичар на систем
3513.03	Администратор на подрачна компјутерска мрежа
3513.04	Систем-оператор
3514	Веб-техничари
3514.01	Техничар на веб-страница
3514.02	Администратор на веб-страница
352	Техничари за телекомуникација и пренос на слика и звук
3521	Техничари на опрема за снимање и пренос на слика и звук
3521.01	Снимател на слика
3521.02	Миксер на слика
3521.03	Снимател на тон
3521.04	Техничар за тонски ефекти
3521.05	Миксер на тон
3521.06	Монтажер на слика и тон
3521.07	Оператор во радиостаница
3521.08	Оператор во ТВ станица
3521.09	Оператор во радиоемисија
3521.10	Оператор во ТВ емисија
3521.11	Радиотелеграфист
3521.12	Поморски радиотелеграфист
3521.13	Оператор за телеграфски уреди
3521.14	Кинооператор
3521.15	Техничар за изведба на програма
3522	Техничари за телекомуникациски инженеринг
3522.01	Техничар за телекомуникациски уреди и мрежи

3522.02	Техничар-конструктор за телекомуникациски уреди
3522.03	Техничар за телекомуникации во железничкиот сообраќај
3522.04	Техничар за телекомуникации во бродскиот сообраќај
3522.05	Техничар за телекомуникации
3522.06	Техничар за радио и телевизиски производи
3522.07	Оператор на телекомуникациска опрема
3522.08	Техничар за мобилна телефонија

4 ГЛАВНА ГРУПА
СЛУЖБЕНИЦИ

41 Службеници за општи канцелариски работи и секретари

411 Општи канцелариски службеници

4110 Општи канцелариски службеници
4110.01 Службеник за општи работи

412 Секретари (општо)

4120 Секретари (општо)
4120.01 Секретар

413 Дактилографи и оператори за внес на податоци

4131 Дактилографи и оператори за уредување на текст
4131.01 Дактилограф
4131.02 Оператор за компјутерска обработка на текст
4131.03 Стенограф
4131.04 Стенодактилограф
4131.05 Телеграфист
4131.06 Телепринтерист
4131.07 Телефаксист
4131.08 Оператор на терминал

4132 Оператори за внес на податоци
4132.01 Оператори за внес на податоци
4132.02 Оператор со машина за оптичко читање
4132.03 Оператор за внес на ГИС податоци
4132.04 Оператор на книговодствена машина
4132.05 Оператор со машина за пресметување

42 Службеници за услужни дејности

421 Касиери, благајници и слични занимања

4211 Благајници и слични занимања
4211.01 Банкарски службеник на шалтер

4211.02	Благајник во банка
4211.03	Благајник во пошта
4211.04	Благајник
4211.05	Менувач на пари
4211.06	Поштенски службеник на шалтер
4211.07	Службеник на шалтер во агенција за платен промет
4212	Службеници во обложувалници, казина и сродни занимања
4212.01	Примач на влог за обложување
4212.02	Крупие
4212.03	Примач на уплата за игрите на среќа
4212.04	Инспектор на игрите во казино
4212.05	Контролор на игрите во казино
4212.06	Издавач на жетони
4212.07	Дилер во коцкарница
4213	Лихвари
4213.01	Заложувач
4214	Собирачи на долгови и сродни занимања
4214.01	Референт за наплата на долгови
422	Шалтерски службеници за информирање
4221	Шалтерски службеници во патнички и туристички агенции и сродни занимања
4221.01	Шалтерски службеник во патнички и туристички агенции
4221.02	Продавач на автобуски карти
4221.03	Продавач на патнички карти
4221.04	Службеник за организирање на патувања
4221.05	Референт за туристички аранжмани
4222	Службеници во информативни контактни центри
4222.01	Службеник во информативен контактен центар
4223	Телефонисти и сродни занимања
4223.01	Телефонист
4223.02	Телефонист за меѓународни врски
4223.03	Телефонист на телефонска централа
4223.04	Контролор на телефонскиот сообраќај
4224	Хотелски рецепционери
4224.01	Раководител на рецепција
4225	Службеници за истражување
4225.01	Шалтерски службеник
4226	Рецепционери (општо)
4226.01	Рецепционер

4227	Анкетари и интервјуери за истражување на пазарот
4227.01	Анкетар
4227.02	Истражувач на пазарот
4227.03	Истражувач на јавното мислење
4229	Други службеници за информирање
4229.01	Службеник за информации
43	Службеници во книговодство, финансии, статистика и евиденција на материјалите и транспортот
431	Службеници во книговодство, финансии и статистика
4311	Службеници во книговодство
4311.01	Книговодител на залихи
4311.02	Финансов книговодител
4311.03	Материјален книговодител
4311.04	Контер
4311.05	Ликвидатор
4311.06	Службеник во книговодство
4311.07	Економски книговодител
4311.08	Калкулант
4311.09	Економски техничар
4312	Финансиски, статистички и службеници за осигурување
4312.01	Службеник за девизно работење
4312.02	Службеник за хартии од вредност
4312.03	Службеник за кредити
4312.04	Банкарски службеник
4312.05	Статистички службеник
4312.06	Службеник за посредување со недвижности
4312.07	Службеник за осигурување
4312.08	Службеник за финансии
4313	Службеници за платен промет
4313.01	Книговодител за пресметка на плата
4313.02	Службеник во платен промет
432	Службеници за евиденција на материјалите и транспортот
4321	Магационери и сродни занимања
4321.01	Работоводител на магацин
4321.02	Главен магационер
4321.03	Магационер
4321.04	Магационер за алат
4321.05	Магационер за издавање на алат
4321.06	Магацински службеник
4321.07	Економ

4322	Службеници во производство
4322.01	Евидентичар во производство
4322.02	Евидентичар на работна листа
4322.03	Евидентичар на нормативи
4323	Транспортни службеници
4323.01	Маневарски диспечер
4323.02	Диспечер во патен сообраќај
4323.03	Железнички диспечер
4323.04	Авиосообраќаен диспечер
4323.05	Контролор на автобуски сообраќај
4323.06	Контролор на железница
4323.07	Референт за внатрешна контрола на транспорт
4323.08	Испраќач на автобуси
4323.09	Испраќач на возови
4323.10	Испраќач во градскиот сообраќај
4323.11	Контролор за безбедност во сообраќајот
44	Други канцелариски службеници
441	Други канцелариски службеници
4411	Службеници во архива, библиотека и музеј
4411.01	Библиотекарски службеник
4411.02	Архивски службеник за филмотека
4411.03	Архивски службеник
4411.04	Службеник за матична евиденција
4411.05	Фонотекар
4411.06	Музејски службеник
4411.07	Нотен архивар
4412	Поштари и сродни занимања
4412.01	Писмоносец
4412.02	Референт за пошта
4412.03	Контролор на пошта
4412.04	Поштар
4413	Шифранти и коректори
4413.01	Шифрант
4413.02	Коректор
4414	Писари и слични работници
4414.01	Писар
4415	Службеници за сортирање и копирање
4415.01	Службеник за архивирање и копирање
4415.02	Службеник за сортирање
4415.03	Службеник за копирање

4416	Кадровски службеници
4416.01	Службеник за кадровски прашања
4416.02	Асистент за кадровски прашања
4419	Други канцелариски службеници, неклассифицирани на друго место
4419.01	Службеник во протокол
4419.02	Административен службеник
4419.03	Технички службеник
4419.04	Службеник за набавка
4419.05	Службеник за продажба
4419.06	Комерцијален службеник
4419.07	Бродски брокерски службеник
4419.08	Фактурист
4419.09	Службеник во дистрибуција
4419.10	Видеотекар
4419.11	Изнајмувач на облека
4419.12	Изнајмувач на соба
4419.13	Изнајмувач на возила
4419.14	Изнајмувач на пловила
4419.15	Изнајмувач на опрема
5	ГЛАВНА ГРУПА
	РАБОТНИЦИ ВО УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ И ПРОДАЖБА
51	Работници во персонални служби
511	Придружници при патување, кондуктери и водичи
5111	Придружници при патување и патнички стујарди
5111.01	Стујард/стујардеса на авион
5111.02	Стујард/стујардеса на брод
5111.03	Стујард/стујардеса на аеродром
5111.04	Стујард/стујардеса во кола за спиење
5111.05	Стујард/стујардеса во автобус
5111.06	Придружник при патување
5112	Кондуктери
5112.01	Кондуктер
5112.02	Железнички кондуктер
5112.03	Кондуктер во автобус
5112.04	Контролор на линија
5113	Туристички водичи
5113.01	Туристички водич
5113.02	Музејски водич
5113.03	Археолошки водич
5113.04	Ловечки водич

5113.05	Водич во планини
5113.06	Спелеолошки водич
5113.07	Спортски водич
5113.08	Галериски водич
5113.09	Водич

512 Готвачи

5120 Готвачи

5120.01	Готвач
5120.02	Помошник готвач
5120.03	Скара-мајстор
5120.04	Пица-мајстор

513 Келнери и шанкери

5131 Келнери

5131.01	Главен келнер
5131.02	Бармен
5131.02	Келнер

5132 Шанкери

5132.01	Шанкер
5132.02	Сервирка
5132.03	Шеф на ноќен бар
5132.04	Шеф на хотелска услуга

514 Фризери, козметичари и сродни занимања

5141 Фризери

5141.01	Бербер
5141.02	Машки фризер
5141.03	Женски фризер

5142 Козметичари и сродни занимања

5142.01	Козметичар
5142.02	Маникир
5142.03	Педикир
5142.04	Маскер
5142.05	Масер
5142.06	Шминкер

515 Надгледувачи за одржување на згради и домари

5151 Надгледувачи за чистење и водење домаќинства во канцеларии, хотели и други установи

5151.01	Домар на одморалиште
5151.02	Домар на планинарски дом
5151.03	Домар на работничка населба

5151.04	Домар на студентски дом
5151.05	Домар на саемски објекти
5151.06	Домар на спортско-рекреативен центар
5151.07	Домар на хотел
5151.08	Економ
5152	Домашни помошници
5152.01	Батлер
5152.02	Домашен помошник
5152.03	Домаќин
5152.04	Домаќин на клуб
5152.05	Домаќин за одржување на згради и инсталации
5152.06	Хаусмајстор
5153	Чувари на објекти
5153.01	Чувар
5153.02	Чувар на кука
5153.03	Чувар на зграда
516	Други работници за лична услуга
5161	Астролози, претскажувачи на среќа и иднина и сродни занимања
5161.01	Астролог
5161.02	Претскажувачи на среќа и иднина
5161.03	Гатачи
5162	Придружници и сродни помошници
5162.01	Водич на инвалиди
5162.02	Водич на слепи
5162.03	Придружник на инвалиди
5163	Гробарски работници и балсаматори
5163.01	Гробар
5163.02	Балсаматор
5163.03	Чувар на гробишта
5163.04	Препаратор
5164	Работници за чување на миленичиња и грижа за животни
5164.01	Ветеринарен болничар
5164.02	Чувар на домашни миленици
5164.03	Дресер на животни
5164.04	Чувар во зоолошка градина
5164.05	Зооноговател
5165	Инструктори за возење
5165.01	Инструктор за возење
5165.02	Инструктор по практична настава
5169	Занимања за лични услуги кои не се класифицирани на друго место

5169.01	Хостеса
5169.02	Танцувачки партнери
5169.03	Проститутка
52	Продавачи
521	Продавачи на улица и пазар
5211	Продавачи на штандови и пазари
5211.01	Продавач на пазар
5211.02	Продавач во киоск
5211.03	Продавач на улична тезга
5212	Улични продавачи на прехранбени производи
5212.01	Уличен продавач на прехранбени производи
5212.02	Продавач на спортски натпревари, кино и приредби
522	Продавачи во продавници
5221	Управител на продавница
5221.01	Бакал
5221.02	Продавач
5222	Надзорници во продавница
5222.01	Трговски раководител
5222.02	Надзорник во продавница
5223	Помошници во продажбата во продавница
5223.01	Аквизитер
5223.02	Продавач преку телефон
5223.03	Помошник во продавница
523	Касиери и продавачи на билети
5230	Касиери и продавачи на билети
5230.01	Бројач на пари
5230.02	Благајник во трговија
5230.03	Трезорист
5230.04	Службеник за банкоматска мрежа
5230.05	Инкасант
5230.06	Продавач на билети
5230.07	Наплатувач на паркинг
5230.08	Наплатувач на патарина
5230.09	Касиер
524	Други продавачи
5241	Модни и други модели
5241.01	Манекен

5241.02	Моден модел
5241.03	Уметнички модел
5242	Демонстратор за продажба
5242.01	Демонстратор за продажба
5243	Продавачи од врата до врата
5243.01	Продавач од врата до врата
5244	Продавачи по телефон
5244.01	Продавач по телефон
5244.02	Продавач во контакт-центар
5244.03	Интернет-продавач
5245	Послужувачи на услужни станици
5254.01	Раководител на бензинска пумпа
5245.02	Раководител на услужен објект
5245.03	Работник на бензинска пумпа
5245.04	Помошник на пристаниште
5245.05	Помошник во сервисна станица
5246	Послужувачи на храна и помош на присутните
5246.01	Послужувач на храна
5246.02	Сервирач на салати
5246.03	Помошник во кафе-бар
5246.04	Работник во бифе
5249	Други продавачи, неklasифицирани на друго место
5249.01	Други продавачи
53	Занимања за лична нега и сродни занимања
531	Занимања за згрижување на деца и наставничка помош
5311	Занимања за згрижување на деца
5311.01	Негувателка на деца (домашна)
5311.02	Пазителка на деца
5311.03	Дадилка
5311.04	Професионален згрижувач на деца во домашни услови
5311.05	Негувател на деца во градинка
5312	Помошен наставник
5312.01	Помошен наставник за предучилишна возраст
5312.02	Помошен наставник за училишна возраст
532	Занимања за лична нега во здравството
5321	Помошници за здравствена грижа
5321.01	Болнички послужител

5321.02	Болничка негувателка
5321.03	Помошна болничарка
5322	Негувател на болни лица во домашни услови
5322.01	Негувател на болни лица (во куќа)
5322.02	Негувател на лица со развојни тешкотии
5322.03	Негувател на стари и немоќни лица
5322.04	Професионален негувател на болни лица во домашни услови
5329	Занимања за лична нега во здравството, неklasифицирани на друго место
5329.01	Дезинфектор
5329.02	Стерилизатор
54	Занимања за заштита на лица и имот
541	Занимања за заштита на лица и имот
5411	Пожарникари
5411.01	Командир на пожарна
5411.02	Водач на смена на пожарникари
5411.03	Пожарникар
5411.04	Противпожарен техничар
5411.05	Спасувач од пожар
5412	Полиција
5412.01	Полицаец
5412.02	Полицаец службеник
5412.03	Полицаец позорникар
5412.04	Сообраќаен полицаец
5412.05	Полицаец специјалец
5412.06	Граничен полицаец
5412.07	Полициски детектив
5412.08	Полициски резервист
5413	Затворски стражари
5413.01	Водител на стража
5413.02	Стражар во затвор
5413.03	Надзорник на затвореници
5414	Обезбедување
5414.01	Чувар (заштита на лица и имот)
5414.02	Телохранител
5414.03	Портир (заштита на лица и имот)
5414.04	Гардеробер
5414.05	Чувар на багаж
5414.06	Опслужувач во забавен парк
5414.07	Рецепционер
5414.08	Послужител
5414.09	Билетар

5414.10	Работник на паркинг
5414.11	Обезбедувач (заштита на лица и имот)
5419	Занимања за заштита на лица и имот кои не се класифицирани на друго место
5419.01	Ловочувар
5419.02	Надзорник на природни паркови
5419.03	Рендгенски прегледувач на лица, багаж и поштенски пратки
5419.04	Спасувач на давеници
5419.05	Шинтер
6	ГЛАВНА ГРУПА
	СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ШУМАРСТВОТО, РИБАРСТВОТО И ЛОВОТ
61	Пазарно ориентираните стручни земјоделски работници
611	Полјоделци, овоштарите, лозарите и градинарите
6111	Одгледувачи на полјоделски род и зеленчук
6111.01	Полјоделец
6111.02	Полјоделец за наводнување
6111.03	Расадничар
6111.04	Сеач
6112	Овоштарите и лозарите
6112.01	Овоштар
6112.02	Лозар
6112.03	Лозар-подрумар
6113	Занимања за подобрување на градинарството и за хортикултурно уредување
6113.01	Градинар
6113.02	Градинар, специјалист
6113.03	Градинар за паркови
6113.04	Одржувач на спортски терени и зеленило
6113.05	Градинар за насадување
6113.06	Одгледувач на лековити билки
6113.07	Одгледувач на цвеќиња
6113.08	Одгледувач на хортикултурни растенија
6114	Одгледувачи на мешовитото производство
6114.01	Земјоделец за мешани култури
6114.02	Фармер
612	Одгледувачи на животни
6121	Сточари и млекопроизводители

6121.01	Сточар
6121.02	Одгледувач на говеда
6121.03	Одгледувач на добиток
6121.04	Одгледувач на овци и кози
6121.05	Одгледувач на добиточен подмладок
6121.06	Одгледувач на свињи
6121.07	Одгледувач на коњи
6121.08	Одгледувач на кучиња
6121.09	Одгледувач на мачки
6122	Живинари
6122.01	Живинар
6123	Пчелари и слични занимања
6123.01	Пчелар
6123.02	Одгледувач на свилени болви
6129	Одгледувачи на животни, неklasифицирани на друго место
6129.01	Одгледувач на разни животни
6129.02	Одгледувач на лабораториски животни
6129.03	Одгледувач на животни за крзно
6129.04	Одгледувач на соколи
6129.05	Одгледувач на украсни риби
6129.06	Одгледувач на птици
6129.07	Одгледувач на ноеви
6129.08	Одгледувач на полжави
6129.09	Одгледувач на жаби
6129.10	Одгледувач на рептили
6129.11	Работник на тимарење во зоолошка градина
6129.12	Тренер на животни
6129.13	Тренер на коњи
6129.14	Дресер на кучиња
613	Земјоделци за мешовито производство (растително, добиточно и други)
6130	Земјоделци за мешовито производство (растително, добиточно и други)
6130.01	Селанец
6130.02	Полјоделец и сточар
6130.03	Селанец-угостител во селски туризам
6130.04	Селанка-домаќинка во селски туризам
62	Пазарно ориентираните работници во шумарството, рибарството и ловот
621	Шумарски работници и сродни занимања
6210	Шумарски работници и сродни занимања
6210.01	Шумски расадничар
6210.02	Шумски одгледувач
6210.03	Шумски сечач

6210.04	Сечач на дрва за огрев со пила
6210.05	Шумски мерач на дрва
6210.06	Јагленар
6210.07	Шумски работник на дестилација на дрво со традиционална техника

622 Рибари, ловци и сродни работници

6221 Одгледувачи на риби и школки

6221.01	Одгледувач на риби и школки
6221.02	Одгледувач на риби
6221.03	Одгледувач на рибји ларви и жива храна
6221.04	Мрестилиштен одгледувач
6221.05	Нуркач по школки и корали

6222 Речни и езерски рибарски работници

6222.01	Речен и езерски рибар
---------	-----------------------

6223 Рибари на отворено море

6223.01	Рибар на отворено море
6223.02	Морски рибар
6223.03	Китоловец

6224 Ловци

6224.01	Ловец
6224.02	Работник во ловиште
6224.03	Работник за поставување стапици

**7 ГЛАВНА ГРУПА
ЗАНИМАЊА ЗА НЕИНДУСТРИСКИ НАЧИН НА РАБОТА ВО
ПРОИЗВОДСТВОТО**

71 Градежници и сродни градежни работници

711 Сидари и сродни градежни занимања

7111 Градежни работници за објекти

7111.01	Градежни работници со традиционални материјали
7111.02	Градежен работник за одржувања на згради

7112 Сидари и сродни градежни занимања

7112.01	Помошен сидар
7112.02	Сидар
7112.03	Сидар мајстор
7112.04	Сидар шамотер
7112.05	Сидар шамотер, специјализиран
7112.06	Сидар на ојаци
7112.07	Сидар на ојаци, специјализиран
7112.08	Сидар на печки
7112.09	Сидар на печки, специјализиран

7112.10	Сидар и дрводелец
7112.11	Сидар и бетонирец
7112.12	Сидар за споменици од камен
7112.13	Сидар за поплочување на тротоари и улици
7113	Каменорезец, каменорезбар и гравер
7113.01	Клесар
7113.02	Сидар со камен
7113.03	Сидар со камен, специјализиран
7114	Бетонирачи, бетонски финишери и сродни занимања
7114.01	Армирач
7114.02	Армирач, специјализиран
7114.03	Бетонирач
7114.04	Бетонирач, специјализиран
7114.05	Терацер
7114.06	Армирач и бетонирач
7115	Тесари и градежни столари
7115.01	Тесар
7115.02	Дрводелец
7115.03	Дрводелец, мајстор
7115.04	Градежен столар
7115.05	Градежен столар, мајстор
7115.06	Ролетар
7115.07	Ролетар, мајстор
7115.08	Столар за сценска опрема
7115.09	Столар за сценска опрема, специјализиран
7115.10	Градител на дрвени бродови
7115.11	Градител на дрвени бродови, мајстор
7115.12	Бродостолар
7115.13	Градител на лесни едрилици
7119	Други сидарски занимања кои не се класифицирани на друго место
7119.01	Монтер на градежни елементи
7119.02	Градежен работник за одржувања на патишта
7119.03	Градежен работник за одржувања на пруги
7119.04	Асфалтер
7119.05	Асфалтер, специјализиран
7119.06	Водоградител
7119.07	Монтер на градежни скели
7119.08	Бродоскелар
7119.09	Помошен градежен лаборант
7119.10	Градежен декоратор
7119.11	Фигурант
712	Занимања за завршни градежни работи и сродни градежни работници
7121	Покривачи (обложувачи) на покриви
7121.01	Поставувач на покриви

7121.02	Поставувач на покриви, специјализиран
7121.03	Поставувач на покриви, мајстор
7122	Поставувачи на подови и плочки
7122.01	Паркетар
7122.02	Поставувач на под
7122.03	Поставувач на под, специјализиран
7122.04	Поставувач на керамички плочки
7123	Фасадери и гипсари
7123.01	Фасадер
7123.02	Фасадер, мајстор
7123.03	Гипсар
7123.04	Работоводител на завршни работи
7124	Работници на изолација
7124.01	Акустички изолатер
7124.02	Хидроизолатер
7124.03	Термоизолатер
7124.04	Изолатер
7125	Стаклари
7125.01	Градежен стаклар
7125.02	Застаклувач
7125.03	Застаклувач на возила
7126	Водоинсталатери и инсталатери на цевки
7126.01	Помошен водоинсталатер
7126.02	Водоинсталатер
7126.03	Водоинсталатер, мајстор
7126.04	Плиноинсталатер
7126.05	Плиноинсталатер, мајстор
7126.06	Водоинсталатер и плиноинсталатер
7126.07	Бродоцевкар
7126.08	Бродоцевкар, специјализиран
7126.09	Помошен монтер на цевовод
7126.10	Монтер на цевовод
7126.11	Монтер на цевовод, специјализиран
7127	Инсталатери за греење и климатизација
7127.01	Инсталатер на греење и климатизација
7127.02	Инсталатер на греење и климатизација, мајстор
713	Молери, лакери, оџачари и други сродни занимања
7131	Молери и сродни работници
7131.01	Работоводител на осликување на соби и молери
7131.02	Молер
7131.03	Осликувач на соби и молер
7131.04	Осликувач на соби и молер, мајстор

7131.05	Брусач и молер на конструкции
7131.06	Поставувач на сидни тапети
7132	Лакери и сродни фарбари
7132.01	Фарбар на произведена стока
7132.02	Фарбар на возила
7132.03	Лакер на произведена стока
7132.04	Автолакер
7132.05	Лакер
7133	Оџачари и чистачи на градежни структури
7133.01	Работоводител на оџачари
7133.02	Оџачар
7133.03	Оџачар, мајстор
7133.04	Работник за чистење на згради со песок, (пескарење)
7133.05	Чистач на фасада
7133.06	Еко хигиеничар
72	Обработувачи на метали, машински монтери и сродни занимања
721	Леари на метали, лимари, заварувачи и сродни занимања
7211	Изработувачи на калапи за метали и леари
7211.01	Леар на калапи
7211.02	Изработувач на леарски јадра
7211.03	Машински леарски калапар
7211.04	Леар на метали
7211.05	Леар на метали, мајстор
7211.06	Обликувач на метали
7212	Заварувачи и сечачи со пламен
7212.01	Заварувач со гас
7212.02	Електрозаварувач
7212.03	Заварувач
7212.04	Заварувач, специјализиран
7212.05	Режач со плин
7212.06	Залемувач
7213	Лимари
7213.01	Лимар
7213.02	Лимар, мајстор
7213.03	Металопојасер
7213.04	Автолимар
7213.05	Автолимар, мајстор
7213.06	Авиолимар
7213.07	Авиолимар, специјализиран
7213.08	Оцртувач на лимови
7213.09	Оцртувач на лимови, специјализиран
7213.10	Котлар
7213.11	Котлар, мајстор

7213.12	Обработувач на лим
7214	Подготвувачи, поставувачи и монтери на метални конструкции
7214.01	Помошен монтер на метални конструкции
7214.02	Монтер на метални конструкции
7214.03	Монтер на метални конструкции, специјализиран
7214.04	Обработувач на конструкциско железо
7214.05	Бродотрасер
7214.06	Бродотрасер, специјализиран
7214.07	Бродобравар
7214.08	Бродобравар, специјализиран
7214.09	Бродолимар
7214.10	Бродолимар, специјализиран
7214.11	Бродомонтер
7214.12	Бродомонтер, специјализиран
7214.13	Градител на метални бродови
7214.14	Градител на метални бродови, специјализиран
7215	Монтери на челични јажиња и жици
7215.01	Монтер на челични јажиња и жици
7215.02	Поставувач на челични јажиња и жици
722	Ковачи, изработувачи на алатки и сродни работници
7221	Ковачи и сродни занимања
7221.01	Помошен ковач
7221.02	Ковач
7221.03	Машински ковач
7221.04	Ковач, мајстор
7221.05	Обработувач на метали со топлинска постапка
7221.06	Обработувач на метали со топлинска постапка, специјализиран
7221.07	Работник на калење
7221.08	Потковувач
7221.09	Казандија
7222	Алатничари и сродни занимања
7222.01	Раководител на алатничари
7222.02	Алатничар
7222.03	Алатничар, мајстор
7222.04	Алатничар за мерни алати, специјализиран
7222.05	Алатничар за алат за режење
7222.06	Алатничар за прибор за стегање
7222.07	Алатничар за метални калапи, специјализиран
7222.08	Монтер на мерни инструменти
7222.09	Пушкар
7222.10	Пушкар, мајстор
7222.11	Бравар
7222.12	Изработувач на клучеви
7222.13	Бравар, мајстор
7222.14	Металоделар

7222.15 Металомоделар, специјализиран
7222.16 Оцртувач (алатничар)

7223 Подесувачи и управувачи на машини за обработка на метали и слични материјали

7223.01 Подесувач на алати за режење
7223.02 Подесувач на полуавтоматски и автоматски алатни машини, специјализиран
7223.03 Подесувач на металообработувачки нумерички управувани машини, специјализиран
7223.04 Подесувач на специјални алатни машини, специјализиран
7223.05 Подесувач на металообработувачки автоматски постројки, специјализиран
7223.06 Металотокар
7223.07 Металоглодач
7223.08 Металоглодач, специјализиран
7223.09 Помошен металообработувач
7223.10 Хоризонтален металообработувач
7223.11 Хоризонтален металообработувач, специјализиран
7223.12 Металостругар
7223.13 Металообработувач
7223.14 Металообработувач, специјализиран
7223.15 Плетач на метални јажиња
7223.16 Пресувач на метал
7223.17 Обработувач на метал со одвојување на честички

7224 Обработувачи на метални површини и острачи

7224.01 Брусач на метал
7224.02 Острач на алат
7224.03 Полирач на метал
7224.04 Острач на ножеви
7224.05 Острач на алат, специјализиран

723 Механичари и монтери на машини

7231 Механичари и монтери на моторни возила

7231.01 Работоводител на механичари и монтери на моторни возила
7231.02 Механичар за мотори
7231.03 Механичар за мотори, мајстор
7231.04 Автомеханичар
7231.05 Автомеханичар, мајстор
7231.06 Механичар за возила за внатрешен транспорт
7231.07 Механичар за пружни возила за внатрешен транспорт
7231.08 Механичар за пружни возила, специјализиран
7231.09 Дијагностичар на дефекти на возила
7231.10 Подмачкувач на возила
7231.11 Монтер на моторни возила
7231.12 Технички контролор на возила

7232 Механичари и монтери на воздухопловни мотори

7232.01 Авиомеханичар за авиони и мотори

7232.02	Авиомеханичар за авиони и мотори, специјализиран
7232.03	Авиомонтер
7232.04	Авиомеханичар
7232.05	Авиомеханичар за хеликоптери
7232.06	Воздухопловен реставратор
7233	Механичари и монтери на земјоделски и индустриски машини
7233.01	Работоводител на монтери, механичари и сервисери на машини
7233.02	Монтер на процесна опрема
7233.03	Монтер на процесна опрема, специјализиран
7233.04	Монтер на енергетска опрема
7233.05	Монтер на енергетска опрема, специјализиран
7233.06	Монтер на опрема за греење и ладење
7233.07	Монтер на опрема за греење и ладење, специјализиран
7233.08	Монтер на индустриски транспортни средства
7233.09	Монтер на индустриски транспортни средства, специјализиран
7233.10	Монтер на дигалки
7233.11	Монтер на дигалки, специјализиран
7233.12	Монтер на алатни машини
7233.13	Монтер на алатни машини, специјализиран
7233.14	Монтер на бродска опрема
7233.15	Монтер на бродска опрема, специјализиран
7233.16	Монтер на текстилни машини
7233.17	Монтер на текстилни машини, специјализиран
7233.18	Монтер на земјоделски машини
7233.19	Монтер на земјоделски машини, специјализиран
7233.20	Помошен монтер на машини
7233.21	Монтер на машини
7233.22	Монтер на машини, специјализиран
7233.23	Механичар на металуршка опрема
7233.24	Механичар на металуршка опрема, специјализиран
7233.25	Механичар на процесна опрема
7233.26	Механичар на процесна опрема, специјализиран
7233.27	Механичар на енергетска опрема
7233.28	Механичар на енергетска опрема, специјализиран
7233.29	Механичар на опрема за греење
7233.30	Механичар на опрема за греење, специјализиран
7233.31	Механичар на уреди за ладење и климатизери
7233.32	Механичар на уреди за ладење и климатизери, мајстор
7233.33	Механичар на постројки за полнење и пакување
7233.34	Механичар на постројки за полнење и пакување, специјализиран
7233.35	Механичар на производствени постројки
7233.36	Механичар на производствени постројки, специјализиран
7233.37	Механичар на опрема за компресори
7233.38	Механичар на опрема за компресори, специјализиран
7233.39	Механичар за пумпи, специјализиран
7233.40	Механичар на алатни машини
7233.41	Механичар на алатни машини, мајстор
7233.42	Механичар на бродски машини
7233.43	Механичар на бродски машини, специјализиран

7233.44	Механичар на машини за преработка на неметали
7233.45	Механичар на машини за преработка на неметали, специјализиран
7233.46	Механичар на графички машини
7233.47	Механичар на графички машини, специјализиран
7233.48	Механичар на машини за хидраулика, специјализиран
7233.49	Механичар на машини за кожарство и чевларство
7233.50	Механичар на машини за кожарство и чевларство, специјализиран
7233.51	Механичар на текстилни машини
7233.52	Механичар на текстилни машини, специјализиран
7233.53	Механичар на градежни машини
7233.54	Механичар на градежни машини, специјализиран
7233.55	Механичар на рударски машини
7233.56	Механичар на рударски машини, специјализиран
7233.57	Механичар на конфекциски машини
7233.58	Механичар на конфекциски машини, специјализиран
7233.59	Механичар на земјоделска механизација
7233.60	Механичар на земјоделска механизација, мајстор
7233.61	Механичар на шумска механизација
7233.62	Механичар на шумска механизација, специјализиран
7233.63	Механичар на претоварна механизација
7233.64	Механичар на претоварна механизација, специјализиран
7233.65	Механичар на машини за уреди
7233.66	Механичар на машини за уреди, мајстор
7233.67	Механичар на индустриска опрема
7233.68	Механичар на индустриска опрема, специјализиран
7233.69	Подмачкувач на машини
7233.70	Машинобравар
7233.71	Машинобравар, мајстор
7233.72	Одржувач на машини за шиене
7233.73	Одржувач на машини за шиене, мајстор
7233.74	Одржувач на плински уреди
7233.75	Одржувач на плински уреди, специјализиран
7233.76	Одржувач на рачен алат
7233.77	Одржувач на рачен алат, специјализиран
7233.78	Одржувач на уреди за точење на гориво
7233.79	Одржувач на уреди за точење на гориво, специјализиран
7233.80	Одржувач на противпожарни апарати

7234 Механичари и монтери на велосипеди и слично

7234.01	Механичар за велосипеди
7234.02	Монтер на велосипеди

73 Прецизни механичари, изработувачи на ракотворби и печатари

731 Прецизни механичари и изработувачи на ракотворби

7311 Прецизни механичари

7311.01	Работоводител на прецизни механичари
7311.02	Часовничар за поправка и одржување
7311.03	Часовничар во производството

7311.04	Механичар за ваги
7311.05	Механичар за ваги, мајстор
7311.06	Механичар за уреди за мерење и регулација
7311.07	Механичар за уреди за мерење и регулација, мајстор
7311.08	Механичар за баждарење на мерни инструменти
7311.09	Механичар за баждарење на мерни инструменти, специјализиран
7311.10	Сервисер на прецизни направи и опрема
7311.11	Финомеханичар
7311.12	Финомеханичар, мајстор
7311.13	Контролор на прецизни инструменти

7312 Изработувачи и штимери на музички инструменти

7312.01	Изработувач на музички инструменти
7312.02	Изработувач на тамбура
7312.03	Изработувач на гудачки инструменти
7312.04	Изработувач на клавири
7312.05	Изработувач на хармоника
7312.06	Изработувач на дувачки музички инструменти
7312.07	Изработувач на удирачки музички инструменти
7312.08	Изработувач на оргули
7312.09	Сервисер на музички инструменти
7312.10	Подесувач на музички инструменти
7312.11	Штимер на хармоника
7312.12	Штимер на клавир

7313 Изработувачи на накит и бижутерија и сродни занимања

7313.01	Златарски работоводител
7313.02	Златар
7313.03	Јувелир
7313.04	Бижутерист
7313.05	Филигран
7313.06	Леар на благороден метал
7313.07	Пресувач на благороден метал
7313.08	Валач на благороден метал
7313.09	Гравер на благороден метал

7314 Грнчари, керамичари и сродни занимања

7314.01	Гипсомоделар
7314.02	Гипсомоделар, специјализиран
7314.03	Грнчар
7314.04	Леар на керамички производи
7314.05	Сортирач на керамички производи
7314.06	Керамичар
7314.07	Изработувач на средства за полирање и брусене

7315 Изработувачи на стаклени производи

7315.01	Работоводител на стаклари
7315.02	Стаклодувач
7315.03	Стаклодувач, специјализиран
7315.04	Режач и брусач на стакло за корекција на видот

7315.05	Изработувач на леќи
7315.06	Стаклобрусач
7315.07	Стаклорежач
7315.08	Стаклар
7315.09	Контролор на стаклени производи

7316 Декоративни сликари на стакло, керамика и останати материјали

7316.01	Брусач на кристално стакло
7316.02	Брусач на кристално стакло, специјализиран
7316.03	Радер на стакло
7316.04	Гравер на стакло
7316.05	Декоратер на керамика
7316.06	Декоратер на стакло
7316.07	Посребрувач на огледала
7316.08	Глазер на керамика
7316.09	Декоратер со емајл
7316.10	Декоративен сликар
7316.11	Цртач на дезени на стакло, керамика и сл.
7316.12	Писмосликар
7316.13	Писмосликар, мајстор
7316.14	Гравер печаторежач
7316.15	Изработувач на украси и накит

7317 Изработувачи на домашни ракотворби од дрво и слични материјали

7317.01	Плетач со слама
7317.02	Плетач со лико
7317.03	Плетач со рогозина и трска
7317.04	Дрводелец, изработувач на домашни ракотворби
7317.05	Изработувач на дрвени обувки
7317.06	Изработувач на предмети од дрво
7317.07	Изработувач на дрвени играчки
7317.08	Изработувач на предмети од школки
7317.09	Резбар на предмети од рог
7317.10	Изработувач на свеќи
7317.11	Изработувач на домашни ракотворби, камени предмети
7317.12	Изработувач на сувенири од дрво
7317.13	Копаничар
7317.14	Плетач на корпи
7317.15	Плетач на плетен мебел
7317.16	Плетач на примероци за корпи

7318 Изработувачи на домашни ракотворби од текстил, кожа и слични материјали

7318.01	Изработувачи на домашни ракотворби од текстил
7318.02	Изработувачи на домашни ракотворби од кожа
7318.03	Изработувач на чипки-рачно
7318.04	Подготвувач на текстилни влакна
7318.05	Ткајач
7318.06	Ткајач на килими
7318.07	Плетач

7318.08	Плетач, мајстор
7318.09	Чипкар
7318.10	Изработувач на таписерии
7318.11	Изработувач на народни носии
7318.12	Јажар и изработувач на врвки
7319	Изработувачи на домашни ракотворби, некласифицирани на друго место
7319.01	Четкар
7319.02	Метлар
7319.03	Изработувач на играчки
732	Работници на печатење и сродни занимања
7321	Техничари за пробен печат
7321.01	Рачен словослагач
7321.02	Машински словослагач
7321.03	Слагач на сметачки терминал
7321.04	Графичар за фотослог и сметководствен слог, специјализиран
7321.05	Изработувач на плочи за браилово писмо
7321.06	Словослагач
7321.07	Книгопечатар
7321.08	Флексографски печатар
7321.09	Бакропечатар
7321.10	Офсет печатар
7321.11	Печатар на повеќебојни печати во книгопечатница
7321.12	Печатар на повеќебојни печати во флексопечатар
7321.13	Печатар на повеќебојни печати во бакропечатар
7321.14	Печатар на повеќебојни печати во офсет
7321.15	Печатар на пробен печат
7321.16	Печатар на повеќебоен печат
7321.17	Печатар нијансер на печатарски бои
7321.18	Графичар на печатарско производство, специјализиран
7321.19	Печатар
7321.20	Контролор на печатарски производи
7321.21	Леар на печатарски букви
7321.22	Леар на стереотипски плочи
7321.23	Графичар слагач / монтер
7321.24	Електротипер
7321.25	Моделар, електротип
7321.26	Моделар, стереотип
7321.27	Рачен гравер на печатарски примероци во неметал
7321.28	Рачен гравер на печатарски примероци во метал
7321.29	Литографски работник
7321.30	Рачен изработувач на печатарски форми и клишеа
7321.31	Печатарски гравер, специјализиран
7321.32	Фотогравер
7321.33	Хемиграф
7321.34	Графичар на подготовка на производство, специјализиран
7321.35	Репрофотограф
7321.36	Ретушер

7321.37	Тушер
7321.38	Клишер
7321.39	Репрограф скенерист
7321.40	Монтажер во печатарство

7322**Печатари**

7322.01	Рачен печатар
7322.02	Печатар на текстил
7322.03	Печатар на метал
7322.04	Печатар на пластика
7322.05	Печатар на повеќебојни печати во печатница
7322.06	Рачен изработувач на фотоосетливи слоеви за ситопечатница
7322.07	Ситопечатар
7322.08	Ракувач со уреди во хемиграфија
7322.09	Ракувач со уреди во репрофотографија
7322.10	Ракувач со уреди во словолеарница
7322.11	Ракувач со машина за книжно печатарство
7322.12	Ракувач со машина за бакропечатарство
7322.13	Ракувач со ситопечатарска машина
7322.14	Ракувач со флексопечатарска машина
7322.15	Ракувач со офсетна печатарска машина
7322.16	Ракувач со печатарска машина
7322.17	Ракувач со помошна печатарска машина

7323**Работници на завршување на печатењето и книговесци**

7323.01	Работоводител на книговесци
7323.02	Обработувач на материјали во книговезница
7323.03	Книговезец на меко везење
7323.04	Книговезец на тврдо везење
7323.05	Книговезец за рачен вез
7323.06	Книговезец
7323.07	Книговезец, мајстор
7323.08	Графичар за доработка
7323.09	Графичар за завршно производство, специјализиран
7323.10	Рачен изработувач на амбалажирани графички производи
7323.11	Рачен изработувач на хартија
7323.12	Ракувач со машина за книговезење
7323.13	Ракувач со помошна машина за книговезење

74**Работници со електротехнологија****741****Електроинсталатери и сродни занимања****7411****Електричари во објекти и слични занимања**

7411.01	Монтер на нисконапонски инсталации
7411.02	Електроинсталатер
7411.03	Електроинсталатер, специјализиран
7411.04	Електричар за одржување
7411.05	Електричар за одржување, специјалист
7411.06	Електричар во театар и студио

7411.07	Електричар во театар и студио, специјалист
7412	Електрични механичари и електромонтери
7412.01	Работовител на електромонтери и електромеханичари на енергетски машини
7412.02	Електромонтер на енергетски машини и уреди
7412.03	Електромонтер на енергетски машини и уреди, специјализиран
7412.04	Монтер на електрични машини и опрема
7412.05	Монтер на електрични мерни инструменти
7412.06	Монтер на расклопни уреди
7412.07	Електромонтер на лифтови
7412.08	Монтер на електрични апарати за домаќинство
7412.09	Електромеханичар за електроенергетика
7412.10	Електромеханичар за електроенергетика, специјализиран
7412.11	Електромеханичар за железничка електроенергетика
7412.12	Електромеханичар за железничка електроенергетика, специјализиран
7412.13	Автоелектричар
7412.14	Автоелектричар, мајстор
7412.15	Бродски електромеханичар
7412.16	Бродски електромеханичар, специјализиран
7412.17	Електромеханичар за железничка влека и возила
7412.18	Електромеханичар за железничка влека и возила, специјализиран
7412.19	Електромеханичар за мерни инструменти и оклопници
7412.20	Електромеханичар за мерни инструменти и оклопници, специјализиран
7412.21	Електромеханичар за апарати за домаќинство
7412.22	Електромеханичар за апарати за домаќинство, мајстор
7412.23	Електромеханичар за машини за производство
7412.24	Електромеханичар за машини за производство, специјализиран
7412.25	Електромонтер
7412.26	Електромеханичар
7412.27	Одржувач на електрични апарати и опрема
7413	Монтери и механичари на електрични мрежи
7413.01	Монтер на електрични мрежи
7413.02	Монтер на електрични мрежи, специјализиран
742	Монтери и механичари на електроника и телекомуникации
7421	Монтери и механичари на електроника
7421.01	Работоводител на монтери, механичари и одржувачи на електроника
7421.02	Монтер на сигнална електроника, специјализиран
7421.03	Монтер на електронски инструменти, специјализиран
7421.04	Монтер на медицинска електроника, специјализиран
7421.05	Монтер на сметачка електроника, специјализиран
7421.06	Монтер на електронска опрема
7421.07	Механичар за енергетско-електронски уреди, специјализиран
7421.08	Механичар за електронски мерни и управувачки уреди
7421.09	Механичар на производствени машини
7421.10	Механичар на производствени машини, специјализиран
7421.11	Механичар на медицинска електроника

7421.12	Механичар на електронски канцелариски машини
7421.13	Механичар на електронски канцелариски машини, специјализиран
7421.14	Механичар на воздухопловна електроника
7421.15	Механичар на воздухопловна електроника, специјализиран
7421.16	Механичар на студиски тонски и видеоуреди
7421.17	Механичар на студиски тонски и видеоуреди, специјализиран
7421.18	Механичар на пресметувачка опрема
7421.19	Механичар на пресметувачка опрема, специјализиран
7421.20	Механичар електроничар
7421.21	Механичар електроничар, специјализиран
7421.22	Одржувач на електронски уреди и опрема
7421.23	Сервисер на банкомати
7421.24	Сервисер на банкомати, специјализиран

7422 Монтери и механичари на информатичка и комуникациска технологија

7422.01	Монтер на телекомуникациска електроника, специјализиран
7422.02	Монтер на телевизиски антени
7422.03	Монтер на аудиовизуелна електроника, специјализиран
7422.04	Монтер на радио-телевизиска електроника, специјализиран
7422.05	Механичар на електронски сигнални уреди
7422.06	Механичар на електронски сигнални уреди, мајстор
7422.07	Механичар на телекомуникациска опрема
7422.08	Механичар на телекомуникациска опрема, специјализиран
7422.09	Механичар на аудио и видеотехника
7422.10	Механичар на аудио и видеотехника, специјализиран
7422.11	Работоводител на монтери, механичари и сервисери на телекомуникациски уреди
7422.12	Монтер на телекомуникациски уреди
7422.13	Монтер на телекомуникациски уреди, специјализиран
7422.14	Механичар на телекомуникациски уреди
7422.15	Механичар на телекомуникациски уреди, специјализиран
7422.16	Сервисер на терминалски апарати кај претплатници
7422.17	Работоводител на монтери на електрични и телекомуникациски мрежи

75 Преработувачи на храна, дрво, текстил, кожа и сродни занимања

751 Преработувачи на храна и сродни занимања

7511 Преработувачи на месо, риба и сродни прехранбени артикли

7511.01	Месар
7511.02	Месар-мајстор
7511.03	Колач
7511.04	Дерач на кожа
7511.05	Вадач на дробови на заклан добиток
7511.06	Вадач на дробови на заклана живина
7511.07	Вадач на утроба на заклан добиток
7511.08	Колач на животни
7511.09	Колач на живина
7511.10	Колбасичар
7511.11	Обработувач на риба

7511.12	Закиселувач на месо
7511.13	Закиселувач на риба
7512	Пекари, слаткари и сродни занимања
7512.01	Пекарски рабoтoвoдитeл
7512.02	Пекар
7512.03	Пекар, мајстор
7512.04	Бурекчија
7512.05	Слаткар
7512.06	Слаткар, мајстор
7512.07	Тестеничар
7513	Производители на млечни производи
7513.01	Контролор на млеко
7513.02	Млекар
7513.03	Млекар, мајстор
7513.04	Изработувач на сирење
7513.05	Изработувач на кашкавал
7513.06	Изработувач на урда и други млечни производи
7513.07	Изработувач на путер и маргарин
7513.08	Изработувач на сладолед
7514	Преработувачи на овошје, зеленчук и слично
7514.01	Преработувач на овошје и зеленчук
7514.02	Произведувач на зејтин
7514.03	Произведувач на алкохолни пијалаци
7514.04	Произведувач на безалкохолни пијалаци
7514.05	Произведувач на оцет
7515	Дегустатори и оценувачи на прехранбени производи и пијалаци
7515.01	Дегустатор на храна
7515.02	Дегустатор на безалкохолни пијалаци
7515.03	Дегустатор на алкохолни пијалаци
7515.04	Дегустатор на вино
7515.05	Оценувач на храна
7515.06	Оценувач на безалкохолни пијалаци
7515.07	Оценувач на алкохолни пијалаци
7515.08	Оценувач на вино
7516	Подготвувачи на тутун и тутунопроизводители
7516.01	Подготвувач на тутун за обработка
7516.02	Произведувач на тутунски производи
7516.03	Оценувач на тутун
7516.04	Дегустатор на тутун
752	Обработувачи на дрво, столари и сродни занимања
7521	Обработувачи на дрво
7521.01	Парител на дрва
7521.02	Работник на обработка, третирање на дрва

7521.03	Работник на импрегнирање на дрво
7521.04	Сушач на дрва
7521.05	Навлажнувач на дрво

7522	Столари и сродни занимања
7522.01	Столарски рабoтoвoдитeл
7522.02	Столар
7522.03	Столар, мајстор
7522.04	Столар за изработка на стилски мебел
7522.05	Мајстор за изработка на стилски мебел
7522.06	Уметнички столар
7522.07	Уметнички столар, мајстор
7522.08	Реставратор на дрвени предмети, специјализиран
7522.09	Столар за шаблони
7522.10	Столар, специјализиран за изработка на прототипови
7522.11	Столар ортопед
7522.12	Столар ортопед, специјализиран
7522.13	Дрворезбар
7522.14	Дрворезбар, специјализиран
7522.15	Моделар на калапи и потпетици
7522.16	Дрвомоделар
7522.17	Изработувач на дрвена спортска опрема
7522.18	Мајстор за дрвена спортска опрема
7522.19	Изработувач на алат за графичка амбалажа
7522.20	Изработувач на рамки за слики
7522.21	Макетар
7522.22	Нанесувач на кит на дрво
7522.23	Бојач на дрвени производи
7522.24	Бочвар
7522.25	Бочвар, мајстор
7522.26	Колар
7522.27	Колар, мајстор
7522.28	Контролор на производи од дрва
7522.29	Монтер на мебел
7522.30	Сервисер на спортска опрема

7523	Подесувачи и управувачи на дрвопреработувачки машини
7523.01	Подесувач на дрвопреработувачки машини
7523.02	Подесувач на дрвопреработувачки машини, специјализиран
7523.03	Дрвотокар
7523.04	Дрвотокар, мајстор

753	Произведувачи и обработувачи на текстил и сродни занимања
------------	--

7531	Кројачи, крзнари и шапкари
7531.01	Кројач
7531.02	Кројач, мајстор
7531.03	Кројач на женска облека, мајстор
7531.04	Кројач на машка облека, мајстор
7531.05	Кројач на облека, мајстор

7531.06	Кројач во сценографија, специјализиран
7531.07	Шапкар
7531.08	Шапкар, мајстор
7531.09	Модист
7531.10	Контролор на шиени и слични производи
7531.11	Крзнар
7531.12	Крзнар, мајстор
7531.13	Изработувач на крзна
7532	Изработувачи на шеми и сечачи на текстил, кожа и слични материјали
7532.01	Водител на кројачница
7532.02	Изработувач на шаблони за облека, специјализиран
7532.03	Кројач на лесна облека
7532.04	Кројач на тешка облека
7532.05	Кројач на трикотажна облека
7532.06	Кројач на материјали за тапацирање
7532.07	Кројач на текстил
7532.08	Кројач на горни делови на обувки
7532.09	Помошен кројач на постави на обувки
7532.10	Кројач на крзно и кожа
7533	Шивачи, порабувачи и сродни занимања
7533.01	Шивач на текстил
7533.02	Шивач на крзна
7533.03	Шивач
7533.04	Шивач на навлаки за чадори
7533.05	Везач
7533.06	Шивач на постави на обувки
7533.07	Шивач на горни делови на обувки
7533.08	Шивач на кожа
7534	Тапацери и сродни занимања
7534.01	Тапетар декоратер
7534.02	Тапетар
7534.03	Автотапетар
7534.04	Тапетар, мајстор
7534.05	Тапетар на мебел
7534.06	Изработувач на душеци
7535	Обложувачи и штавачи на кожа
7535.01	Изработувач на посебна кожа
7535.02	Кожар
7535.03	Бојадисувач на кожа, специјализиран
7535.04	Класер на кожа, специјализиран
7536	Чевлари и кожни галантери
7536.01	Чевлар
7536.02	Чевлар, мајстор
7536.03	Изработувач на горни делови на обувки
7536.04	Ортопедски чевлар

7536.05	Ортопедски чевлар, мајстор
7536.06	Изработувач на горни делови на ортопедски обувки
7536.07	Изработувач на долни делови на обувки
7536.08	Ташнар
7536.09	Ташнар, специјализиран
7536.10	Ременар-седлар
7536.11	Изработувач на ракавици
7536.12	Кожен галантерист
754	Други занаети и сродни занимања
7541	Нуркачи под вода
7541.01	Нуркач
7542	Минери и пиротехничари
7542.01	Запалувач на мини на површински коп
7542.02	Запалувач на мини во јама
7542.03	Пиротехничар
7542.04	Минер
7543	Оценувачи и тестери на производи (без храна и пијалаци)
7543.01	Оценувач на производи
7543.02	Тестер на производи
7544	Отстранувачи на непотребни растенија, паразити и други штетници
7544.01	Отстранувач на плевел
7544.02	Дезинсектор
7544.03	Дератизер
7549	Занаетчии и сродни занимања, неklasифицирани на друго место
7549.01	Останати работници за неиндустриски начин на работа во производството
8	ГЛАВНА ГРУПА
	РАКУВАЧИ И СОСТАВУВАЧИ НА МАШИНИ И ПОСТРОЈКИ
81	Ракувачи на машини и постројки
811	Ракувачи со постројки за руда и обработка на минерали
8111	Рудари и каменокршачи
8111.01	Дупчач на површински коп
8111.02	Ракувач со јамска товарачка механизација
8111.03	Помошен ракувач на рударски постројки
8111.04	Помошен ракувач со сечалка за камења
8111.05	Ракувач со сечалка за камења
8111.06	Ракувач со дијамантска пила
8111.07	Помошник рудар
8111.08	Рудар на површински коп
8111.09	Рудар на подземен коп

8111.10	Рударски дрводелец
8111.11	Подградител на окна
8111.12	Обработувач на камени блокови
8111.13	Рудар
8111.14	Клесар, мајстор
8112	Ракувачи со постројки за обработка на руда и камен
8112.01	Ракувач со постројки за дробење на руда и камен
8112.02	Ракувач со постројки за сепарација
8112.03	Ракувач со постројки за мелење на руда и камен
8112.04	Ракувач со постројки за облагородување на минерални суровини
8112.05	Ракувач со машини и уреди за обработка на руда и камен
8113	Дупчачи на бунари и слични занимања
8113.01	Ракувач со постројки при косо насочено дупчење, специјализиран
8113.02	Ракувач со постројки за подготовка на флуиди од дупки
8113.03	Ракувач со уреди за бетонирање и стимулација на дупчење
8113.04	Ракувач со постројки за бетонирање и стимулација на дупчење, специјализиран
8113.05	Ракувач со постројки при инструментација во дупчењето, специјализиран
8113.06	Ракувач со постројки за проточно мерење во дупчењето, специјализиран
8113.07	Ракувач со постројки за работи со жица и кабел во места за дупчење, специјализиран
8113.08	Ракувач со постројки за истражување на места за дупчење, специјализиран
8113.09	Ракувач со постројки за работи со течен азот на места за дупчење, специјализиран
8113.10	Ракувач со постројки за работа со свиткувачи со турбини на места за дупчење, специјализиран
8113.11	Ракувач со уреди за каротажни работи
8113.12	Ракувач со уреди за каротажни работи, специјализиран
8113.13	Клинер
8113.14	Кулар
8113.15	Ракувач со уреди за производство на нафта и гас
8113.16	Ракувач со производствени постројки за нафта и гас, специјализиран
8113.17	Ракувач со производно-испратни постројки за нафта и гас
8113.18	Ракувач со производно-испратен систем за нафта и гас, специјализиран
8113.19	Ракувач со постројки за хидролошко дупчење
8113.20	Ракувач со самодвижечка дупчалка
8114	Ракувачи со машини и постројки за камен, бетон и други минерални производи
8114.01	Ракувач со уреди за мешање на бетон
8114.02	Ракувач со пила за камен
8114.03	Ракувач со машини за леење на бетон
8114.04	Ракувач со уреди за изработка на бетонски градежни елементи
8114.05	Ракувач со уреди за изработка на бетонски производи
8114.06	Ракувач со уреди за изработка на производи од поробетон
8114.07	Ракувач со уреди за азбестно-цементни производи
8114.08	Ракувач со уреди за гипсани плочи
8114.09	Ракувач со уреди за производи од полимерен бетон

- 8114.10 Ракувач со машини за обработка на камен
8114.11 Ракувач со машини за производство на индустриски дијаманти

812 Ракувачи со машини и постројки за обработка на метали и финиширање

8121 Ракувачи со постројки за обработка на метал

- 8121.01 Ракувач на печки за преработка на метал
8121.02 Ракувач со процесни линии за преработка на метал
8121.03 Ракувач на печки за топење
8121.04 Ракувач со процесни машини и уреди за добивање на метал
8121.05 Металург на обоени метали
8121.06 Ракувач со процесни машини за топлотна обработка на метали
8121.07 Ракувач со машини и уреди за истискување на метали
8121.08 Ракувач со машини и уреди за извлекување на метали
8121.09 Ракувач со уреди за извлекување на жици
8121.10 Ракувач со машина за стругање (пилевина) на метал
8121.11 Ракувач со машински ножици за режење на метал
8121.12 Ракувач со преса за метал
8121.13 Ракувач со стругалка за метал
8121.14 Ракувач со глодалка за метал
8121.15 Ракувач со машина за гравирање
8121.16 Ракувач со машина за глодање на жлебови
8121.17 Ракувач со машина за дупчење на метал
8121.18 Ракувач со машина за стругање на метал
8121.19 Опслужувач на алатни машини
8121.20 Ракувач со машина за брусене на метал
8121.21 Ракувач со машина за брусене на жлебови
8121.22 Ракувач со уреди за полирање на метал
8121.23 Ракувач со острач на алати
8121.24 Ракувач со алатни машини
8121.25 Опслужувач на специјални алатни машини
8121.26 Ракувач со уреди за електрозаварување
8121.27 Ракувач со уреди за заварување со пламен
8121.28 Ракувач со уреди за режење со пламен
8121.29 Ракувач со машина за назабување на метал
8121.30 Ракувач со машина за ковање на алат
8121.31 Ракувач со машина за ковање на пари
8121.32 Ракувач со машини за изработка на алат за режење
8121.33 Ракувач со машини за производство на котли
8121.34 Ракувач со уреди за изработка на метална галантерија
8121.35 Ракувач со уреди за изработка на жичани мрежи и ткаенини
8121.36 Ракувач со машини за производство на накит
8121.37 Ракувач со машини за производство на метални јажиња
8121.38 Ракувач со машини за производство на електрични водови
8121.39 Ракувач со машини за електроеродирање
8121.40 Ракувач со нумеричко управување на машини за обработка на метал
8121.41 Ракувач со нумеричко управување на машини за обработка на метал, специјализиран

8122 Ракувачи со машини за чистење и обложување на метални површини

8122.01	Ракувач со уреди за прскање на метал
8122.02	Ракувач со уреди за сачмарење на метал
8122.03	Ракувач со уреди за одмачкување на метал
8122.04	Ракувач со уреди за потопување на метал
8122.05	Ракувач со уреди за пластифицирање на метал
8122.06	Ракувач со уреди за брунирање
8122.07	Галванизер
8122.08	Галванизер, специјализиран
8122.09	Ракувач со уреди за премачкување на метал
8122.10	Ракувач со уреди за елоксирање
8122.11	Ракувач со уреди за фосфатизирање на метали
8122.12	Ракувач со уреди за електролиза

813 Ракувачи со машини и постројки за хемиски и фотографски производи

8131	Ракувачи со машини и постројки за хемиски производи
8131.01	Ракувач со дробилка за хемикалии
8131.02	Ракувач со мелница за хемикалии
8131.03	Ракувач со диспергатор на хемикалии
8131.04	Ракувач со постројки за ситнење на хемикалии
8131.05	Ракувач со уреди за потопување на хемикалии
8131.06	Ракувач со уреди за мешање на хемикалии
8131.07	Ракувач со уреди за гранулирање на хемикалии
8131.08	Нијансер на средства за премачкување
8131.09	Ракувач со уреди за готвење на хемикалии
8131.10	Ракувач со уреди за сушење на хемикалии
8131.11	Ракувач со екструдер за хемикалии
8131.12	Ракувач со машина за топлотна обработка на хемикалии
8131.13	Ракувач со филтри за хемикалии
8131.14	Ракувач со уреди за синтеза на хемикалии
8131.15	Ракувач со реакторски постројки за производство на хемикалии
8131.16	Хемиски лаборант
8131.17	Ракувач со машини за фармацевтски производи
8131.18	Ракувач со постројки за фармацевтски производи, специјализиран
8131.19	Ракувач со машини за козметички производи
8131.20	Ракувач со постројки за козметички производи, специјализиран
8131.21	Ракувач со машини за средства за перење
8131.22	Ракувач со постројки за средства за перење, специјализиран
8131.23	Ракувач со дестилатор за ароми и парфеми
8131.24	Ракувач со машини за производство на тоалетни производи
8131.25	Ракувач со уреди за производство на експлозив
8131.26	Ракувач со уреди за производство на муниција
8131.27	Ракувач со уреди за производство на муниција, специјализиран
8131.28	Составувач на муниција, специјализиран
8131.29	Ракувач со уреди за пиротехнички производи
8131.30	Изработувач на пиротехнички производи
8131.31	Ракувач со уреди за подготовка на смеса за кибрити
8131.31	Ракувач со уреди за изработка на кибрити
8131.32	Манипулатор во производството на експлозивни материјали
8131.33	Мијач на експлозив

8131.34	Ракувач со уреди за производство на свеќи
8131.35	Ракувач со уреди за производство на моливи
8131.36	Ракувач со уреди за производство на школски прибор
8131.37	Ракувач со уреди за производство на линолеум
8131.38	Ракувач со машини за производство на сол
8131.39	Ракувач со уреди за производство на гас
8131.40	Ракувач со машини за производство на кокс
8131.41	Ракувач со машини за производство на синтетички влакна
8131.42	Ракувач со машини за производство на вештачка кожа
8131.43	Ракувач со машини за производство на вештачки ѓубрива
8131.44	Ракувач со машини за одвојување на радиоактивни материи

8132	Ракувачи со уреди за производство на фотоматеријали
8132.01	Ракувач со уреди за производство на фотохемикалии
8132.02	Ракувач со уреди за производство на фотографски филмови
8132.03	Ракувач со уреди за производство на фотографски плочи
8132.04	Ракувач со уреди за производство на фотографски производи
8132.05	Ракувач со уреди за развивање на филмови
8132.06	Ракувач со уреди за изработка на фотографии
8132.07	Фотограф, мајстор
8132.08	Фотолaborант
8132.09	Филмски лаборант

814 производи	Ракувачи со машини за изработка на гумени, пластични и хартиени
--------------------------------	--

8141	Ракувачи со машини за изработка на гумени производи
8141.01	Ракувач со мелница за гума
8141.02	Ракувач со машини за изработка на гума
8141.03	Ракувач со машини за обликување на гумени производи
8141.04	Ракувач со уреди за гумирање
8141.05	Ракувач со уреди за вулканизирање
8141.06	Ракувач со уреди за преработка на гумени производи
8141.07	Ракувач со опрема за доработка на гумени производи
8141.08	Ракувач со машини за изработка на горни гумени делови на обувки
8141.09	Ракувач со машини за изработка на синтетички ѓонови
8141.10	Вулканизер

8142	Ракувачи со машини за изработка на пластични производи
8142.01	Ракувач со машина за подготовка на полимери
8142.02	Ракувач со мешалка за гранулат пластика
8142.03	Ракувач со мелница за пластика
8142.04	Ракувач со машина за вбригување на полимери
8142.05	Ракувач со машина за истиснување
8142.06	Ракувач со преса за полимери
8142.07	Ракувач со екструдер на полимери
8142.08	Ракувач со машина за инјекциско пресување на полимери
8142.09	Ракувач со машина за ротолиев полимер
8142.10	Ракувач со уреди за леење на полимери
8142.11	Ракувач за топло обликување на полимери

8142.12	Ракувач со машина за ламинирање на полимери
8142.13	Ракувач со уреди за експандирање на полимери
8142.14	Ракувач со машина за изработка на копчиња
8142.15	Ракувач со машина за изработка на пластични производи
8142.16	Ракувач со уреди за преработка на пластика
8143	Ракувачи со машини за изработка на производи од хартија
8143.01	Ракувач со машина за изработка на пликови
8143.02	Ракувач со машина за изработка на вреќички
8143.03	Ракувач со машина за преработка на хартија
8143.04	Ракувач со машина во картонажа
8143.05	Ракувач со помошна машина во картонажа
8143.06	Обработувач на материјали во преработката на хартија
8143.07	Обработувач на материјали во картонажа
815	Ракувачи со машини за текстил, крзно и кожа
8151	Ракувачи со машини за предење и намотување на влакна
8151.01	Ракувач со машина за предење
8151.02	Ракувач со машина за неткаен текстил
8151.03	Ракувач со машина за јажиња
8152	Ракувачи со машини за ткаење и плетење
8152.01	Ракувач со машина за ткаење
8152.02	Ракувач со машина за плетење
8152.03	Ракувач со машина за плетење на мрежи
8152.04	Ракувач со машина за украсен текстил
8152.05	Ракувач со машина за везење
8152.06	Ракувач со машина за изработка на чипка
8153	Ракувачи со машини за шиенење на текстил, кожа и крзно
8153.01	Ракувач со машина за рамно шиенење
8153.02	Ракувач со посебни машини за шиенење на облека
8153.03	Ракувач со полуавтоматски и автоматски шивач
8153.04	Помошен ракувач со шивачка машина за тапацирање
8153.05	Ракувач со шивачка машина за тапацирање
8153.06	Ракувач со шивачка машина за текстил
8153.07	Ракувач со шивачка машина за кожа
8153.08	Ракувач со машина за везење
8154	Ракувачи со машини за белење, боење и чистење на текстил, кожа и крзно
8154.01	Ракувач со машина за варење на текстил
8154.02	Ракувач со машина за карбонизирање на текстил
8154.03	Ракувач со машина за штиркање на текстил
8154.04	Ракувач со машина за боење на текстилни влакна
8154.05	Ракувач со машина за боење на предиво
8154.06	Ракувач со машина за боење на текстил
8154.07	Ракувач со машина за белење на текстил
8154.08	Ракувач со машина за печатење на текстил
8154.09	Ракувач со машина за топлотна обработка на текстил

8154.10	Ракувач со каландер за текстил
8154.11	Ракувач со машина за валање на текстил
8154.12	Ракувач со машина за кубење на текстил
8154.13	Ракувач со машина за шишање на текстил
8154.14	Ракувач со машина за плисирање на текстил
8154.15	Ракувач со текстилна преса
8154.16	Ракувач со машина за пеглање на текстил
8154.17	Ракувач со машина за пеглање на облека
8154.18	Ракувач со машина за дополнителна обработка на текстил
8154.19	Ракувач со машина за намотување на текстил
8154.20	Ракувач со машина за пластифицирање на текстил

8155 Ракувачи со машини за подготовка на крзна и кожа

8155.01	Ракувач со машина за одвојување на месо
8155.02	Ракувач со машина за цепање на кожа
8155.03	Ракувач со машина за сушење на кожа
8155.04	Ракувач со машина за стругање на кожа
8155.05	Ракувач со машина за напивање на кожа
8155.06	Ракувач со машина за брусење и четкање на кожа
8155.07	Ракувач со машина за чешлање и шишање на кожа
8155.08	Ракувач со машина за пеглање и рамнење на кожа
8155.09	Ракувач со машина за кршење на лице на кожа
8155.10	Ракувач со машина за омекнување на кожа
8155.11	Ракувач со машина за мерење на кожа
8155.12	Ракувач со машина за покриени слоеви на кожа
8155.13	Ракувач со машина за доработка на потплатнени кожи
8155.14	Ракувач со кожарско-крзнарски машини

8156 Ракувачи со машини за производство на обувки и кожна галантерија

8156.01	Опслужувач на машина за градирање на чевларски шаблони
8156.02	Ракувач со машина за кроење на горни делови на обувки
8156.03	Ракувач со машина за навлекување на горни делови на обувки
8156.04	Ракувач со машина за дупчење на кожни обуви
8156.05	Опслужувач на машина за украсување на обувки
8156.06	Ракувач со машина за пресување на делови на обувки
8156.07	Ракувач со машина за сечење на долни делови на обувки
8156.08	Ракувач со машина за вбригување на потпетици на обувки
8156.09	Ракувач со машина за обработка на рабови на потпетици
8156.10	Ракувач со машина за брусење на обувки
8156.11	Ракувач со чевларски машини
8156.12	Опслужувач на машина за сечење и режење на кожна галантерија
8156.13	Ракувач со шивачка машина за обувки
8156.14	Ракувач со машина за шиене на ѓонови
8156.15	Ракувач со шивачка машина за кожна галантерија

8157 Ракувачи со машини за перење

8157.01	Ракувач со машина за перење на алишта
8157.02	Ракувач со машина за цедење на алишта
8157.03	Ракувач со машина за перење на текстил
8157.04	Хемиски чистач

8157.05 Хемиски чистач, мајстор

8159 Ракувачи со машини за текстилни, крзнени и кожни производи кои не се класифицирани на друго место

8159.01 Ракувач со машина за изработка со лента со примерок
8159.02 Ракувач со машина за изработка на шапки
8159.03 Ракувач со машина за топлотно обликување на текстил
8159.04 Ракувач за изработка на позамантерија
8159.05 Опслужувач на машина за украсување на обувки

816 Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи

8160 Ракувачи со машини за прехранбени и слични производи

8160.01 Ракувач со уреди за обработка на месо
8160.02 Ракувач со уреди за обработка на риба
8160.03 Ракувач со машина за топење на масти
8160.04 Ракувач со машина за сушење на месо
8160.05 Ракувач со уреди за замрзнување на месо и риба
8160.06 Ракувач со уреди за стерилизација на месни и рибји конзерви
8160.07 Ракувач со уреди за изработка на колбаси
8160.08 Ракувач со машина за преработка на месо
8160.09 Ракувач со машина за преработка на риба
8160.10 Ракувач со машина за конзервирање на месо и риба
8160.11 Ракувач со машина за рибји производи
8160.12 Опслужувач на машина во преработката на месо и риба
8160.13 Ракувач со уреди за обработка на млеко
8160.14 Ракувач со уреди за пастеризација на млеко
8160.15 Ракувач со машина за конзервирање на млеко
8160.16 Индустриски обработувач на млеко, специјализиран
8160.17 Ракувач со постројка за преработка на млеко
8160.18 Ракувач со постројка за производство на млечна детска храна
8160.19 Ракувач со уреди за ладење на млечни производи
8160.20 Ракувач со уреди за пастеризација на млечни производи
8160.21 Ракувач со машина за млечни производи
8160.22 Произведувач на сирење, индустриски
8160.23 Преработувач на млеко, специјализиран
8160.24 Опслужувач на уреди во преработката на млеко
8160.25 Ракувач со машина за лупење на жито
8160.26 Ракувач со машина за мелење на жито
8160.27 Ракувач со мелничарски сита
8160.28 Ракувач со мелничарски валјаци
8160.29 Ракувач со мелница за зачин
8160.30 Ракувач со силосни уреди
8160.31 Опслужувач на машини за мелење на прехранбени производи
8160.32 Ракувач со машина за производство на добиточна храна
8160.33 Ракувач со машина за производство на диетална храна
8160.34 Ракувач со машина за производство на тесто
8160.35 Ракувач со машина за производство на жита
8160.36 Ракувач со пекарски машини
8160.37 Ракувач со машина за производство на тестенини

8160.38	Ракувач со машина за производство на бисквити
8160.39	Ракувач со машина за печива
8160.40	Ракувач со машина за производство на колачи
8160.41	Ракувач со машина за производство на слатки
8160.42	Ракувач со машина за производство на гуми за цвакање
8160.43	Ракувач со машина за производство на чоколади
8160.44	Опслужувач на машина за пекарски производи и слатки
8160.45	Кондитори
8160.46	Ракувач со машина за миене на овошје и зеленчук
8160.47	Ракувач со машина за подготовка на овошје и зеленчук
8160.48	Ракувач со уреди за сушење на овошје и зеленчук
8160.49	Ракувач со уреди за замрзнување на овошје и зеленчук
8160.50	Ракувач со уреди за стерилизирање на конзерви за овошје и зеленчук
8160.51	Ракувач со машина за обработка на овошје
8160.52	Ракувач со машина за преработка на овошје и зеленчук
8160.53	Ракувач со машина за производство на сокови
8160.54	Ракувач со машина за производство на детска храна од овошје
8160.55	Ракувач со машина за мелење на маслени луспи
8160.56	Ракувач со машина за мелење на маслено семе
8160.57	Ракувач со машина за производство на масло за јадење
8160.58	Ракувач со машина за рафинирање на масло и масти
8160.59	Ракувач со машина за производство на маргарин и растителна маст
8160.60	Опслужувач на линија за преработка на овошје и зеленчук
8160.61	Ракувач со прехранбени машини
8160.62	Ракувач со постројки за режење на шеќерна репка
8160.63	Ракувач со постројки за екстракција на шеќер
8160.64	Ракувач со постројки за филтрирање на шеќерен сируп
8160.65	Ракувач со постројки за кристализација
8160.66	Ракувач со постројки за течен шеќер
8160.67	Ракувач со постројки за стерилизирање на уреди и транспортни средства
8160.68	Ракувач со постројки за сушење на шеќер и резанки
8160.69	Ракувач со постројки за сепарација на скроб
8160.70	Ракувач со постројки за добивање на скробен сируп
8160.71	Ракувач со постројки за рафинирање на скроб
8160.72	Ракувач со постројки за добивање на глутен
8160.73	Ракувач со постројки за производство на скробни деривати
8160.74	Ракувач со постројки за преработка на мед
8160.75	Издвојувач на лековити производи од мед, специјализиран
8160.76	Опслужувач на машина за производство на шеќер
8160.77	Ракувач со постројки за подготовка на кафе, инстанти и чаеви
8160.78	Ракувач со постројки за преработка на кафе, какао, додатоци за јадења и чаеви
8160.79	Ракувач со уреди за обработка на јачмен и слад
8160.80	Ракувач со постројки за производство на пиво
8160.81	Ракувач со уреди за производство на вино
8160.82	Ракувач со уреди за производство на алкохол
8160.83	Ракувач со уреди за производство на жестоки алкохолни пијалаци
8160.84	Ракувач со уреди за производство на безалкохолни пијалаци
8160.85	Ракувач со постројки за производство на оцет
8160.86	Ракувач со уреди за производство на квасец

8160.87	Ракувач со уреди за производство на пијалаци
8160.88	Опслужувач на линија во производството на пијалаци
8160.89	Опслужувач на линија во преработката на тутун
8160.90	Ракувач со машина за преработка на тутун
8160.91	Ракувач со уреди за преработка на тутун
8160.92	Ракувач со машина за производство на производи од тутун
8160.93	Ракувач со постројки за производство на производи од тутун

817 Ракувачи со постројки за преработка на дрво и добивање на хартија

8171 Ракувачи со постројки за преработка на хартиена каша и добивање на хартија

8171.01	Опслужувач на постројки за дробење на дрво
8171.02	Ракувач со постројки за отстранување на влакна од хартиена каша
8171.03	Ракувач со уреди за варење на дрво
8171.04	Ракувач со уреди за мелење на дрво, целулоза и слично
8171.05	Ракувач со автоклава за сеча
8171.06	Ракувач со уреди за избелување на целулоза
8171.07	Ракувач со машина за дрвна пулпа
8171.08	Ракувач со уреди за подготовка на лепила за хартија
8171.09	Ракувач со уреди за хидрирање на пулпа
8171.10	Ракувач со млин за хартиена смеса
8171.11	Управувач со мокра преработка на стара хартија
8171.12	Опслужувач на уреди за подготовка на хартиена маса
8171.13	Ракувач со уреди за подготовка на хартиена маса
8171.14	Ракувач со машини за производство на хартија
8171.15	Ракувач со машини за производство на хартија, специјализиран
8171.16	Ракувач со машини за обработка на хартија

8172 Ракувачи со постројки за преработка на дрво

8172.01	Ракувач со машина за делење на дрво без иверка
8172.02	Ракувач со машина за подготовка на трупци
8172.03	Ракувач со машина за отковување
8172.04	Ракувач со повеќефазна машина за лупење, сечење со пила и сечење на иверка
8172.05	Ракувач со циркулар, гатер и паралица
8172.06	Ракувач со повеќелисна кружна пила
8172.07	Ракувач со машина за иверка
8172.08	Ракувач со уреди за просејување и сортирање на дрво
8172.09	Сортирач на фурнир и шперплоча
8172.10	Мерач и врзувач на фурнир
8172.11	Цртач на фурнир и масивни дрва
8172.12	Ракувач со преса за лепење на иверка и плочи
8172.13	Ракувач со преса за лепење на дрвени влакна
8172.14	Ракувач со уреди за лепење на дрвени рабови
8172.15	Ракувач со преса за втиснување на орнаменти во дрво
8172.16	Опслужувач на постројки за изработка на паркет
8172.17	Сортирач и составувач на ламелен и мозаичен паркет
8172.18	Ракувач со машина за изработка на прагови
8172.19	Ракувач со машина за обработка на плута

8172.20	Ракувач со бројчано-управувачки машини за примарна обработка на дрво
8172.21	Ракувач со шинска пила
8172.22	Ракувач со кружна пила
8172.23	Ракувач со стругалка за дрво
8172.24	Ракувач со глодалка за дрво
8172.25	Ракувач со дупчалка за дрво
8172.26	Ракувач со машина за вдлабнување на дупки во дрво
8172.27	Ракувач со двороторска машина
8172.28	Ракувач со машина за дупчење и полирање на дрво
8172.29	Резбар на дрвени фигури
8172.30	Ракувач со постројки за нанесување на сврзани слоеви на дрво
8172.31	Ракувач со машина за лепење на тесни страни на дрво
8172.32	Ракувач со машина за лепење на аголни споеви на дрво
8172.33	Ракувач со преса за лепење на дрвени плочи
8172.34	Ракувач со преса за лепење на дрвени рабови
8172.35	Ракувач со преса за одлепување на рабови
8172.36	Ракувач со машина за обработување и одлепување на дрво
8172.37	Ракувач со повеќефазна машина за обработка на дрво и спојување на рабови
8172.38	Ракувач со повеќефазна машина за дрво
8172.39	Ракувач со уреди за фарбање и лакирање на дрво
8172.40	Ракувач со постројки за белење, чадење и патинирање на дрво
8172.41	Ракувач со уреди за климатизирање и стврднување на површини од дрво
8172.42	Ракувач со уреди за кондиционирање на дрво
8172.43	Свиткувач на дрво во калап
8172.44	Ракувач со машина за обликување на дрво со свиткување и стиснување
8172.45	Ракувач со уреди за свиткување на дрво
8172.46	Ракувач со нумерички управувач за дрвообработувачка машина

818 Други ракувачи на машини и постројки

8181	Ракувачи со машини за преработка на стакло, керамика и слично
8181.01	Контролор на минеролошки процеси и производи
8181.02	Ракувач со машини и уреди за производство на керамика
8181.03	Ракувач со машини и уреди за производство на керамички производи
8181.04	Ракувач со машини и уреди за производство на стакло
8181.05	Ракувач со машини и уреди за производство на стаклени производи
8181.06	Ракувач со уреди за подготовка на стакло
8181.07	Ракувач со постројки за подготовка на керамичка смеса
8181.08	Ракувач со машина за обликување на керамика
8181.09	Керамичар на сурови производи
8181.10	Ракувач на печка за фриз
8181.11	Ракувач со уреди за подготовка на глазура
8181.12	Ракувач со постројки за изработка на стаклени влакна
8181.13	Ракувач со машина за мешање на абразивна смеса

8182	Ракувачи со парни машини и направи и сродни занимања
8182.01	Ложач на парни котли
8182.02	Ложач на парни котли со рачно ложење
8182.03	Ракувач со парни котли со механизирано ложење

8182.04	Ракувач со парни котли со механизирано ложење, специјализиран
8182.05	Ракувач со парни котли со автоматска команда, специјализиран
8182.06	Ракувач со парни машини
8182.07	Ракувач со подвижни парни котли
8182.08	Ракувач со подвижни парни котли, специјализиран
8183	Ракувачи со машини за пакување, флаширање и етикетирање
8183.01	Ракувач со машина за пакување
8183.02	Ракувач со машина за миене на шишиња
8183.03	Ракувач за обележување на стока
8183.04	Ракувач за додавање на финансиски маркици
8183.05	Ракувач со постројки за полнење на шишиња
8183.06	Ракувач со машина за пакување под притисок
8183.07	Ракувач со машина за пакување на таблети
8189	Ракувачи на машини и постројки, неklasифицирани на друго место
8189.01	Ракувач со уреди за производство на сијалични плочи
8189.02	Ракувач со машина за провлекување на електрични водови
8189.03	Ракувач со машина за составување на кабли и јажиња
8189.04	Ракувач со машина за херметичко затворање
8189.05	Ракувач со постројки за полнење на боци со технички плин
8189.06	Ракувач со машина за означување на патишта
8189.07	Ракувач со опрема во забавен парк
8189.08	Ракувач со вага
8189.09	Ракувач со машина за миене на вагони
8189.10	Ракувач со постројки за миене на цистерни
8189.11	Ракувач со уреди за миене на возила
8189.12	Ракувач со индустриски работи, специјализиран
8189.13	Ракувач со автоматизирани подвижни ленти, специјализиран
82	Составувачи на машини и опрема
821	Составувачи на машини и опрема
8211	Составувачи на механизми и машини
8211.01	Составувач на мотори
8211.02	Составувач на возила
8211.03	Составувач на машини
8211.04	Составувач на дигалки
8211.05	Составувач на парни котли
8211.06	Составувач на парни турбини
8211.07	Составувач на плински турбини
8211.08	Составувач на машински прибор
8212	Составувачи на електрична и електронска опрема
8212.01	Составувач на батерии
8212.02	Ракувач со машини за производство на батерии
8212.03	Составувач на акумулатори
8212.04	Електронамотувач
8212.05	Електронамотувач, специјализиран

8212.06	Импрегнирач на електромеханичарски компоненти и склопови
8212.07	Составувач на електромотори
8212.08	Составувач на мали трансформатори
8212.09	Составувач на електрични мерни инструменти и склопови
8212.10	Составувач на електроинсталациски материјал
8212.11	Составувач на сијалици
8212.12	Опслужувач на машина за производство на сијалици
8212.13	Составувач на расветни тела
8212.14	Спојувач на електротехнички елементи
8212.15	Составувач на електрожичани снопови
8212.16	Составувач на апарати за домаќинство
8212.17	Составувач на електромеханички компоненти и склопови
8212.18	Составувач на печатени плочи
8212.19	Составувач на електронски склопови
8212.20	Составувач на телефонски апарати
8212.21	Составувач на телекомуникациска опрема
8212.22	Составувач на електронска опрема
8212.23	Составувач на сметачка опрема

8219 Составувачи на опрема и производи, неклассифицирани на друго место

8219.01	Ракувач со машина за поставување на дренажа
8219.02	Ракувач со машина за поставување на цевни инсталации
8219.03	Ракувач со машина за поставување на електрични кабли
8219.04	Ракувач со машина за поставување на изолација
8219.05	Составувач на очила
8219.06	Опслужувач на машина за составување на четки
8219.07	Составувач на производи од различни материјали
8219.08	Составувач на метален мебел
8219.09	Составувач на метални производи
8219.10	Составувач на пластични производи
8219.11	Составувач на гумени производи
8219.12	Ракувач со уреди за составување на лизгачки затвораи
8219.13	Составувач на дрвени производи
8219.14	Составувач на градежна столарија
8219.15	Ракувач со машина за ковање клинц
8219.16	Ракувач со машина за составување на мадраци
8219.17	Ракувач со линија за составување на тапацирани производи
8219.18	Составувач на кожни производи
8219.19	Составувач на хартиени производи
8219.20	Составувач на картонски производи
8219.21	Составувач на текстилни производи

83 Возачи на моторни возила, подвижни постројки и бродски екипаж

831 Возачи на локомотиви и сродни работници

8311 Возачи на локомотиви

8311.01	Машиновозач за маневар на дизел влечни возила
8311.02	Машиновозач на дизел влечни возила
8311.03	Машиновозач за маневар на електрични влечни возила

8311.04	Машиновозач на електрични влечни возила
8311.05	Ложач на парна локомотива
8311.06	Машиновозач на парна локомотива
8311.07	Возач на моторни пружни возила
8311.08	Прегледувач на вагони
8312	Железнички кочничари, сигнализери и свртничари
8312.01	Маневрист
8312.02	Кочничар
8312.03	Свртничар
8312.04	Чувар на патен премин
8312.05	Одјавувач
8312.06	Возен манипулант
8312.07	Придружувач на локомотиви
8312.08	Поставувач
8312.09	Сигналист
8312.10	Чувар-надгледувач
8312.11	Чувар на пруга
8312.12	Чувар на мост
8312.13	Чувар на тунел
8312.14	Чувар на забавено возење
8312.15	Чувар на свртници
832	Возачи на моторни возила
8321	Возачи на мотоцикли
8321.01	Возач на мотоцикл
8321.02	Возач на трицикл
8322	Возачи на автомобили, такси-возила и комбиња
8322.01	Возач на патнички автомобили
8322.02	Возач на брза помош
8322.03	Возач на такси
8322.04	Возач на лесни доставни возила
833	Возачи на тешки возила и автобуси
8331	Возачи на автобуси и трамваи
8331.01	Возач на автобус
8331.02	Возач на минибус
8331.03	Возач на трамвај
8331.04	Возач на шинобус
8331.05	Возач на тролејбус
8331.06	Возач на комбибус
8332	Возачи на тешки товарни и влечни возила
8332.01	Возач на товарно возило
8332.02	Возач на товарно возило со приколка
8332.03	Возач на шлепер
8332.04	Возач на шлепер со полуприколка

8332.05	Возач на посебни товарни возила
8332.06	Возач на ладилник
8332.07	Возач на цистерна
8332.08	Возач на фургон
8332.09	Возач на контејнер
8332.10	Возач на тешки трактори
8332.11	Возач на опасни материи
8332.12	Возач на камион
8332.13	Возач на камион за ѓубре

834 Возачи и ракувачи со транспортни направи

8341 Возачи на подвижни земјоделски и шумарски машини

8341.01	Земјоделски тракторист
8341.02	Шумски тракторист
8341.03	Возач на земјоделски машини
8341.04	Возач на тешка шумска механизација

8342 Ракувачи со градежни и слични машини

8342.01	Возач на машина за ископ
8342.02	Возач на машина за набивање на земјиште
8342.03	Возач на машина за дупчење и разбивање
8342.04	Возач на машина за стабилизација на земјиште
8342.05	Возач на машина за инјектирање на земјиште
8342.06	Возач на машина за забивање пилоти
8342.07	Возач на машина за вградување на бетонски рабови
8342.08	Возач на машина за асфалтирање
8342.09	Возач на машина за работа во земја
8342.10	Возач на автомешалка
8342.11	Ракувач со машина за ископ
8342.12	Ракувач со машина за ископ на тунели
8342.13	Ракувач со машина за планирање на земјиште
8342.14	Ракувач со машина за набивање
8342.15	Ракувач со машина за дупчење и разбивање
8342.16	Ракувач со машина за стабилизација на земјиште
8342.17	Ракувач со машина за инјектирање на земјиште
8342.18	Ракувач со машина за забивање пилоти
8342.19	Ракувач со машина за кесонско темелење
8342.20	Ракувач со машина за изработка на дијафрагми
8342.21	Ракувач со машина за вградување на бетонски рабови
8342.22	Ракувач со машина за асфалтирање
8342.23	Ракувач со машина за работи во земја
8342.24	Ракувач со претоварни машини за бетон
8342.25	Ракувач со бетонска пумпа
8342.26	Ракувач со бетонски топ
8342.27	Ракувач со машина за торкетирање
8342.28	Ракувач со машина за пружни работи
8342.29	Возач на машина за чистење на сообраќајници
8342.30	Возач на машина за чистење на канализација
8342.31	Ракувач со машина за одржување на скијачки патеки

8342.32 Ракувач со градежни машини

8343 Ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки

8343.01 Возач на подвижна дигалка
8343.02 Ракувач со подвижна дигалка
8343.03 Ракувач со кран
8343.04 Ракувач со жичара
8343.05 Ракувач со витло
8343.06 Ракувач со транспортна лента
8343.07 Ракувач со лифт
8343.08 Ракувач со рударски извозни постројки
8343.09 Ракувач со уреди за брани
8343.10 Ракувач за помошен мост
8343.11 Ракувач со дигалка
8343.12 Ракувач со овални дигалки
8343.13 Ракувач со бродски дигалки
8343.14 Ракувач со механизација на пристаниште
8343.15 Ракувач со вилушкар
8343.16 Ракувач со машина за миење на коли

8344 Возачи на тешки товарни возила со подвижна дигалка

8344.01 Возач на товарен вилушкар
8344.02 Возач на електрични палетни колички
8344.03 Возач на камион со дигалка
8344.04 Возач на контејнерски пренесувач

835 Екипаж на бродски палуби и сродни работници

8350 Екипаж на бродски палуби и сродни работници

8350.01 Морнар
8350.02 Кормилар
8350.03 Водач на палуба
8350.04 Кормилар на внатрешна пловидба
8350.05 Кормилар на реморкер
8350.06 Водач на палуба на внатрешна палуба
8350.07 Бродоводител на внатрешна пловидба
8350.08 Чистач на машини
8350.09 Бродски маслар
8350.10 Бродски моторист
8350.11 Водител на машина
8350.12 Водител на машина во внатрешна пловидба
8350.13 Морнар на пристаниште
8350.14 Морнар моторист
8350.15 Скелар
8350.16 Водител на мала пловечка машина
8350.17 Возач на такси на вода
8350.18 Водител на палуба на платформа
8350.19 Ракувач со уреди на палуба на платформа
8350.20 Работник на палуба на платформа
8350.21 Светилничар

8350.22	Возач на скеле
9	ГЛАВНА ГРУПА ЕЛЕМЕНТАРНИ ЗАНИМАЊА
91	Чистачи и помошници
911	Домашни, хотелски и канцелариски чистачи и помошници
9111	Домашни чистачи и помошници
9111.01	Домашна помошничка
9111.02	Чистач - чистачка во домаќинство
9112	Чистачи и помошници по канцеларии, хотели и други установи
9112.01	Послужувач, лакеј, додавач
9112.02	Хигиеничар на производствени - работни простории
9112.03	Хигиеничар на станбен и деловен простор
9112.04	Хигиеничар на тоалети
9112.05	Чистач на автобуси
9112.06	Чистач на авиони
9112.07	Чистач на трамваи
9112.08	Чистач на бродови
9112.09	Чистач на железнички вагони
9112.10	Чистач на простории
9112.11	Собарки
912	Рачни мијачи на автомобили, прозорци, перачи и слични работници
9121	Рачни перачи и пеглачи на алишта
9121.01	Перач на алишта
9121.02	Пеглач на алишта
9122	Рачни мијачи на автомобили
9122.01	Рачен мијач на автомобили
9123	Мијач на прозорци
9123.01	Мијач на прозорци
9129	Други рачни чистачи
9129.01	Перач на теписи
9129.02	Чистач на базени
9129.03	Чистач на сидови
92	Општи работници во земјоделството, шумарството и рибарството
921	Општи работници во земјоделството, шумарството и рибарството
9211	Општи работници за земјоделско производство

9211.01	Полјоделски работник
9211.02	Овоштарски работник
9211.03	Лозарски работник
9211.04	Земјоделски работник
9211.05	Градинарски работник
9212	Општи работници за добиточно производство
9212.01	Сточарски работник
9212.02	Овчар
9212.03	Живинарски работник
9212.04	Пчеларски работник
9213	Општи работници во фарма за мешовито производство
9213.01	Работник за одгледување на различни животни
9213.02	Берач на земјоделски производи
9214	Општи работници за градинарско и хортикултурно производство
9214.01	Цвекар-аранжер
9214.02	Семенар
9214.03	Косач на трева
9214.04	Хортикултурен работник
9215	Општи работници во шумарството
9215.01	Шумски работник
9215.02	Берач на шумски плодови
9215.03	Берач на лековити билки
9215.04	Сечач на трска и грмушки
9216	Општи работници во риболовот
9216.01	Рибарски работник
93	Општи работници во рударството, градежништвото, производството и транспортот
931	Општи работници во рударството и градежништвото
9311	Општи работници во рудници и каменоломи
9311.01	Рударски работник
9311.02	Работник во каменолом
9311.03	Работник во солана
9311.04	Работник во глиниште
9311.05	Работник на ископ на песок
9312	Општи работници во нискоградба
9312.01	Копач на дупки
9312.02	Работник за механичка лопата
9312.03	Работник за уредување на каптажа
9312.04	Работник за патишта
9312.05	Работник на пруга

9312.06	Асфалтерски работник
9312.07	Работник во нискоградба
9313	Општи работници во високоградба
9313.01	Сидарски работник
9313.02	Тесарски работник
9313.03	Работник бетонирец
9313.04	Армирачки работник
9313.05	Работник во високоградба
932	Општи работници во производството
9321	Рачни пакувачи
9321.01	Рачен пакувач
9329	Општи работници во производство, неklasифицирани на друго место
9329.01	Сортирач на производи и делови
9329.02	Работник за едноставни работи на производствена линија
9329.03	Рачен мијач на амбалажа
9329.04	Рачен мијач на делови
9329.05	Работник за едноставни работи во монтажа
9329.06	Рачен свиткувач на метал
9329.07	Работник на електронамотување
9329.08	Манипулант на течен нафтен гас
9329.09	Работник на едноставни работи при пакување на технички гасови
9329.10	Подрумски работник
9329.11	Работник за едноставни работи во преработката на тутун
9329.12	Работник на едноставни дрвопреработувачки работи
9329.13	Работник на едноставни графички работи
9329.14	Работник на едноставни керамички работи
9329.15	Работник на едноставни работи при изработка на цигли
9329.16	Работник на едноставни работи при изработка на градежен материјал
9329.17	Работник во одржување
9329.18	Работник на едноставни работи во нафтено-хемиското производство
9329.19	Работник на едноставни работи на постројки за преработка и обработка на вода
9329.20	Работник на едноставни работи на енергетски постројки
9329.21	Работник на едноставни работи во хемиското производство
9329.22	Работник на едноставни лабораториски работи
9329.23	Работник на едноставни работи во производството на текстил
9329.24	Работник на едноставни работи во производството на обувки
9329.25	Чевларски работник
9329.26	Работник на едноставни работи во кожната галантерија
9329.27	Работник на едноставни работи во кожарството
933	Општи работници во транспортот и работата со товари
9331	Возачи на возила придвижувани рачно или со педали
9331.01	Возач на рачна количка
9331.02	Возач на количка со педали

9332	Возачи на возила и машини влечени од животни
9332.01	Кочијаш
9332.02	Самарџија
9333	Работници со товар
9333.01	Работник на едноставни транспортни работи
9333.02	Работник на едноставни работи на утовар, претовар и пренос на товар
9333.03	Транспортен работник
9333.04	Работник за складирање
9333.05	Работник за доставување на стока
9333.06	Аеродромски транспортен работник
9333.07	Железнички транспортен работник
9333.08	Работник на утовар и истовар
9333.09	Пристанишен работник
9333.10	Опслужувач на жичара
9333.11	Работник за сортирање на багаж
9334	Редари на полици
9334.01	Редар на полици
94	Помошници за подготовка на храна
941	Помошници за подготовка на храна
9411	Подготвувачи на брза храна
9411.01	Подготвувач на брза храна
9412	Помошници во кујна
9412.01	Помошник во кујна
9412.02	Мијач на садови
95	Улични продавачи и други услужни работници
951	Улични и други услужни работници
9510	Улични и други услужни работници
9510.01	Чистач на чевли
9510.02	Бришач на стакло на автомобили-уличен
9510.03	Лепач на плакати
9510.04	Чувар на автомобил
952	Улични продавачи
9520	Улични продавачи
9520.01	Уличен продавач на книги
9520.02	Уличен продавач на весници
9520.03	Уличен продавач на непрехранбени производи
96	Собирачи на смет и сродни занимања
961	Собирачи на смет
9611	Собирачи на ѓубре
9611.01	Собирач на ѓубре

9612	Сортирачи на смет
9612.01	Работник на балирање на смет
9613	Чистачи на улици и сродни занимања
9613.01	Чистач на улици
9613.02	Мијач на улици
9613.03	Метач на пазари
9613.04	Метач на паркови
962	Занимања за општи работи, нераспределени на друго место
9621	Курири, доставувачи, носачи и портири
9621.01	Доставувач
9621.02	Опслужувач на лифт
9621.03	Хотелски носач
9621.04	Разнесувач на весници
9621.05	Разнесувач на храна
9621.06	Курир
9621.07	Носач
9621.08	Разнесувач
9621.09	Портир
9621.10	Опслужувач во голф
9622	Општи работници за помош
9622.01	Работник за помош во куќа
9622.02	Домар
9622.03	Работник за испомош во црква
9623	Читачи на броила и собирачи на пари од автомати
9623.01	Читач на водомери, гас и струја
9623.02	Собирач на пари од автомати
9623.03	Собирач на пари од автомати за игри
9624	Собирачи на вода и огревно дрво
9624.01	Собирач на огревно дрво
9624.02	Собирач на вода
9629	Занимања за општи работи, неklasифицирани на друго место
9629.01	Обиколувач, дистрибутер (малопродажба)
9629.02	Работник за едноставни работи, нераспределен на друго место
0	ГЛАВНА ГРУПА
	ВОЕНИ ЗАНИМАЊА
01	Воени занимања
011	Воени занимања
0110	Воени занимања
0110.01	Воено лице

938.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007”), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.3.2011 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за економија му престанува користењето на движните ствари - книги на македонски и албански јазик од реномирани странски автори од областа на економија и тоа:

Ред. Бр.	Наслов на книга	Автор и назив на странска издавачка кука	ИСБН	Број на страни	Количина (тираж)	Инвентарен број
1.	European Natural Gas Demand, Supply, and Pricing Cycles, Seasons, and the Impact of LNG Price Arbitrage Побарувачка, понуда и цени на гасот во Европа	Anouk Honore Анук Хорор	9780199226535	456	1.000	88150
2.	Principles of Management Основи на менаџментот	Rycky W. Griffin Рики В. Грифин	9780618730797	450	1.000	88151
3.	Management Менаџмент	Richard L. Daft Ричард Л. Дафт	9780324537703	815	1000	88152
4.	Mineral Resources and Development Минерални ресурси и развој	G.S. Roonwal, K Chahriar, H Ranjbar Г.С. Рунвал, К. Шахриар, Х. Ранџбар	9788170353645	220	1.000	88153
5.	Entrepreneurship: A process perspective Претприемништво : Процес со Перспектива	Robert A Baron, Scott A. Shane, Thoms on Роберт А. Барон, Скот А. Шејн, Томсон	9780324273564	500	1.000	88154
6.	Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective Рекламирање и промоција: Интегрирана перспектива за маркетинг комуникација	George Belch, Michael A, Belch Џорџ Белч, Мајкл А. Белч	9780073255965	820	1.000	88155
7.	Principles of Economics Принципи на Економијата	H. Gregory Mankiw Н. Грегори Манкиев	9780324589979	872	1.000	88156
8.	Operations Management For Competitive Advantage Оперативен менаџмент за конкурентска предност	Richard B. Chase, Nikolas J. Aquilano, Robert F. Jacobs Ричард Б. Чеис, Николас Ј. Аквилано, Роберт Ф. Џејкобс	9780073121666	806	1.000	88157
9.	Managing Human Resources Управување со човечки ресурси	George W. Bohlander, Scotta Shell Џорџ В. Боландер Скот А. Шел	9780324593310	780	1.000	88158
10.	Essentials of Business Communication Основи на деловно комуницирање	Mary Ellen Guffey Мери Елен Гафи	9780324313925	452	1.000	88159
11.	International Business Меѓународен Бизнис	John D. Daniels, Lee H. Radebaugh, Daniel Sullivan, Џон Д. Даниелс, Ли Х Радебау, Даниел П. Саливен	9780136029656	912	1.000	88160
12.	Economics fot today's world Економија за денес	Irvin B. Tucher Ирвин Б. Такер	9780324408010	864	1.000	88161

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образование и наука без надомест.

Член 3

Министерот за економија склучува договор со Министерот за образование и наука, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-1392/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

939.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007 и 35/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 март 2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР, БИТОЛА**

1. Томислав Новаковиќ се разрешува од должноста член-претставник на основачот на Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола, поради истек на мандатот.

1.1. За членови на Управниот одбор-претставници од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола, се именуваат:

- Неби Реџеми, советник за бучава;
- Наташа Јовановска, референт за документација.

2. Владимир Василевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на стручниот орган на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола.

2.1. За членови на Управниот одбор-претставници на стручниот орган на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола, се именуваат:

- Томислав Петров, дипл. шумарски инженер;
- Владимир Василевски, дипл. економист.

3. Слободан Бончановски се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на општината Битола на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола, поради истек на мандатот.

3.1. За член на Управниот одбор-претставник на општината Битола на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола, се именува Александар Ноневски, дипл. економист од Битола.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-1150/3
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

940.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007 и 35/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 март 2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор-претставници на основачот на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови, поради истек на мандатот се разрешуваат:

- Атиф Бајрамоски;
- Феим Авмедовски.

2. За членови на Управниот одбор-претставници на органот од државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови се именуваат:

- Фатос Балиу, советник;
- Феим Авмедовски.

3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-1826/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

941.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007 и 35/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 март 2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД**

1. Од должноста членови на Управниот одбор-претставници на основачот на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид поради истек на мандатот се разрешуваат:

- Јован Бајчески;
- Спасе Панџак.

2. За членови на Управниот одбор-претставници на органот од државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид се именуваат:

- Хасан Рустеми, советник за бучава;
 - Билјана Спироска, советник за оцена на влијание врз животна средина.

3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-1827/1
 15 март 2011 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

942.

Врз основа на член 36, став 4 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.3.2011 година, донесе

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИТЕ НА ПОРТАЛОТ WWW.USLUGI.GOV.MK

Член 1

Во Упатството за начинот на одржување и ажурирање на информациите на порталот www.uslugi.gov.mk („Службен весник на Република Македонија“ број 51/06), членот 2 се менува и гласи:

„За одржување на порталот во органите на државната управа се определуваат, државни службеници од организациониот облик, надлежен за информатичка технологија, одговорни за одржување на деловите од порталот од соодветниот орган на државната управа и комуникација со надлежниот организационен облик за информатичка технологија на Генералниот секретаријат на Владата.

За ажурирање на информациите на порталот во органите на државната управа се определуваат:

- државни службеници одговорни за ажурирање на информациите на порталот за услугите од соодветниот орган на државната управа;

- раководни државни службеници одговорни за одобрување на промените од државните службеници одговорни за ажурирање на информациите на порталот;

- државен службеник одговорен за комуникација со координаторот за ажурирање на податоци на порталот во Министерството за информатичко општество и администрација.

Определувањето на државните службеници од ставите 1 и 2 на овој член го врши функционерот кој раководи со органот на државната управа или од него овластен раководен државен службеник.“

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„За квалитетот, точноста и навременоста на информациите на порталот се грижи Министерството за информатичко општество и администрација.

За техничката исправност, администрирање и одржување на инфраструктурата на порталот се грижи Генералниот секретаријат на Владата.

Член 3

Во член 4 во ставот 1 зборовите „алинеја 1“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Државните службеници од член 2 став 2 од ова упатство се обучуваат за работа со порталот во органите на државната управа од страна на определени државни службеници за информатичка технологија во соработка и координација со Министерството за информатичко општество и администрација.“

Член 4

Во член 7 во ставот 1 зборот „следните“ се брише.

Во став 1 во алинејата 9 зборовите „на порталот во Генералниот секретаријат на Владата.“ се заменуваат со зборовите „за ажурирање на податоци на порталот во Министерството за информатичко општество и администрација.“

Член 5

Во член 8 во ставот 2 зборовите „на порталот во Генералниот секретаријат на Владата.“ се заменуваат со зборовите „за ажурирање на податоци на порталот во Министерството за информатичко општество и администрација.“

Во ставот 3 зборовите „на порталот“ се заменуваат со зборовите „за ажурирање на податоци на порталот во Министерството за информатичко општество и администрација“.

Член 6

Во насловот 1.4 зборовите „на порталот во Генералниот секретаријат на Владата.“ се заменуваат со зборовите „за ажурирање на податоци на порталот во Министерството за информатичко општество и администрација.“

Член 7

Во членот 10 зборовите „на порталот во Генералниот секретаријат на Владата.“ се заменуваат со зборовите „за ажурирање на податоци на порталот во Министерството за информатичко општество и администрација.“

Член 8

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 51-1368/1
 15 март 2011 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**КОМОРА НА РМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА
И ИМОТ**

943.

**С Т А Т У Т
НА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој Статут се утврдува: името на Комората, седиштето на Комората, печатот и штембилот, организацијата, надлежноста, составот, начинот на избор, правата и обврските на органите на Комората, актите на Комората, средствата на Комората, стручната служба на Комората како и други одредби од работењето на Комората.

Член 2

Правните лица кои вршат работи на обезбедување на лица и имот се здружуваат во Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот, заради унапредување на стручноста, професионалноста и деловноста како и заштита на професијата.

Комората дејствува на цела територија на Република Македонија со цел да се обезбеди поуспешно вршење на дејноста обезбедување на лица и имот.

Член 3

Името на Комората гласи: Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот, во натамошниот текст: Комората.

Член 4

Седиштето на Комората е во Скопје.

Член 5

Комората има својство на правно лице.

Член 6

Комората има свој симбол. Формата и содржината на симболот ја утврдува Собранието на Комората по предлог на Управниот одбор.

Член 7

Комората има свој печат и штембил. Печатот има тркалезна форма со пречник од 4 см. Во внатрешната страна на печатот во форма на полукруг напишан е следниот текст: Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот. Во средина на печатот е грбот на Република Македонија, под грбот наведено е седиштето Скопје. На самиот раб на печатот во форма на круг се исцртани две паралелни тенки линии.

Член 8

Штембилот на Комората има правоаголна форма со следна содржина: ознака на грбот на Република Македонија, Република Македонија, Комора на Република Македонија за обезбедување на лица и имот, празен простор на број и датумот на актот (кој се прима или испраќа), Скопје. Доколку на писменото има меморандум, штембилот не се втиснува. Штембилот ги има следните димензии: должина 8 см., ширина 4 см.

Член 9

Комората ја претставува и застапува претседателот на Комората. Правата и обврските на претседател на Комората се утврдуваат во согласност со Законот за обезбедување на лица и имот и одредбите на овој Статут, како и другите акти на Комората.

Член 10

Комората може да се зачлени во повеќе меѓународни организации од сличен тип и надлежности, а за зачленувањето одлучува Управниот одбор на Комората.

Член 11

Работата на Комората е од јавен карактер.

Правното лице кое врши обезбедување на лица и имот, пред започнување со вршење на дејноста задолжително се запишува во имениците на правни лица кои вршат обезбедување на лица и имот, кои што ги води Комората.

Со уписот во соодветниот именик од став 2 на овој член, правното лице станува член на Комората и се стекнува со сите права и обврски што произлегуваат од закон, овој Статут и други подзаконски акти на Комората.

Во Комората можат да членуваат и почесни членови-физички лица кои покажале посебен придонес во развитокот на обезбедувањето на лица и имот и работата на Комората. Почесните членови не може да бидат бирани во органи на Комората и немаат право на глас.

II. ОСНОВНА ДЕЈНОСТ НА КОМОРАТА**Член 12**

Основна дејност на Комората е да ја заштитува и унапредува стручноста, професионалноста, деловноста како и заштита на професијата.

Член 13

Дејноста на Комората е уредена со Уставот, законите, меѓународните договори ратификувани во Собранието на Република Македонија, Статутот и други подзаконски акти на Комората.

Член 14

Дејноста што ја врши Комората е од јавен, самостоен, независен и општ интерес.

Член 15

Комората ги претставува правните лица кои вршат обезбедување на лица и имот и ги застапува нивните интереси.

Член 16

Комората врши упис на:

- правни лица кои вршат обезбедување на лица и имот во имениците на правни лица кои вршат обезбедување на лица и имот и
- физички лица кои имаат Лиценца за вршење на работи на обезбедување во именикот на издадени Лиценци.

III. ОРГАНИ НА КОМОРАТА

Член 17

Органи на управување на Комората се:

1. Собрание,
 2. Управен одбор и
 3. Претседател на Комората.
- Други органи на Комората се:
1. Надзорен одбор
 2. Дисциплински совет,
 3. Стручен совет.

СОБРАНИЕ НА КОМОРАТА

Член 18

Собранието е највисок орган на Комората.

Собранието на Комората го сочинуваат овластени претставници со легитимација од правни лица кои вршат обезбедување на лица и имот, членови на Комората, т.е. правни лица кои вршат обезбедување во вид на давање на услуги (агенции за обезбедување), членови на Комората и правни лица кои вршат обезбедување за сопствени потреби, членови на Комората.

Правно лице кое има помалку од 10 легитимации нема право на претставник на Седница на Собрание.

Правно лице кое има од 10 до 20 легитимации има право на 1 претставник на Седница на Собрание.

Правно лице кое има од 21 до 40 легитимации има право на 2 претставника на Седница на Собрание и понатаму уште по еден претставник на секои следни 20 службени легитимации.

Правното лице кое има повеќе претставници за Седница на Собрание, има обврска да овласти 1 лице да ги претставува и застапува правата и интересите на правното лице во име на сите поединечни претставници, соодветно на бројот на службени легитимации. Овластеното лице го докажува својот легитимитет за присуство на седница на Собрание со валидно полномошно од правното лице.

Собранието на Комората се одржува еднаш годишно и тоа до крајот на месец март.

Собранието може да се одржи по потреба.

Вонредна седница на Собранието на Комората може да свика Претседателот на Комората или во случај на негова спреченост член на Управен Одбор, со писмено овластување од Претседателот на Комората. Претседателот или овластеното лице ја свикнува вонредната седница на Собрание на Комората со одлука на Управниот одбор, донесена со просто мнозинство од вкупниот број на членови на Управниот Одбор или на писмено барање од најмалку 40 % од вкупниот број на членови на Комората.

Доколку Претседателот на Комората, или овластеното лице не ја свика седницата во рок од еден месец од денот на донесувањето на Одлуката на Управниот одбор, односно од поднесувањето на писменото барање за свикнување на седницата, седницата ќе се свика со Одлука на Управниот одбор донесена со двотретинско мнозинство од вкупниот број на членови на Управниот Одбор.

Член 19

Начинот на свикнување, работење на Собранието, редот и дисциплината, утврдувањето на дневниот ред, како и начинот на одлучување, се регулира со деловник за работа на Собранието.

Член 20

Собранието на Комората донесува:

- а) Статут на Комората,
- б) Деловник за работа на Собранието,
- в) Кодекс на професионална етика на лицата за вршење на работи на обезбедување лица и имот,
- г) Правилник за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка,
- д) Одлуки, заклучоци и препораки,
- е) Избира членови на Управен одбор,
- ж) Избира членови на дисциплински совет,
- з) Избира надзорен одбор и други комисии (постојани или времени),
- и) Одлучува за висината на чланарината и начинот на плаќањето,
- ј) Усвојува годишна сметка на изминатата година,
- к) Усвојува програма за работа на Комората за наредната година,
- л) Разгледува и усвојува извештај за севкупните активности и работа на Комората, како и поединечни извештаи,
- м) Врши и други работи утврдени со Закон.

Член 21

Со Собранието раководи претседателот на Комората, а во случај на негова спреченост, со Собранието раководи член на Управен Одбор, писмено овластен од Претседателот на Комората, исклучиво за таа седница.

УПРАВЕН ОДБОР

Член 22

Управниот одбор е извршен орган на Комората.

Претседателот на Управниот одбор е и Претседател на Комората.

Управниот одбор заедно со претседателот на Управниот Одбор брои 7 члена.

Седниците на Управниот Одбор ги свикува Претседателот на Управниот Одбор.

Седницата на Управниот Одбор може да биде свикана и на барање на една третина од членовите од вкупниот број на Управниот Одбор.

Управниот Одбор полноважно може да одлучува ако на седницата присуствуваат повеќе од половината членови на Управниот Одбор.

Управниот Одбор своите одлуки по правило ги донесува со мнозинство на гласови на присутните членови на седницата на Управниот Одбор, освен за оние за кои е потребно посебно мнозинство.

Начинот на свикување на седниците на Управниот одбор се регулира со деловник за работа на Управниот Одбор.

На Претседателот на Управниот Одбор и членовите на Управниот одбор им следува надомест за работата.

Висината на надоместокот се утврдува со посебна одлука на Управниот Одбор на Комората.

Членовите на Управниот Одбор ги избира Собранието, со мандат од 4 (четири) години, на тајно гласање.

За член на Управен Одбор може да се избере само лице со легитимација за вршење работи на обезбедување на лица и имот.

Член 23

Управниот одбор ги има следните права и обврски:

- ги подготвува седниците на Собранието на Комората,

- ги извршува одлуките на Собранието на Комората,

- го утврдува Нацрт на Статутот и други акти на Комората,

- одлучува по жалбите против одлуките на дисциплинскиот совет донесени во дисциплинска постапка,

- ја утврдува годишната пресметка,

- ја контролира уплатата на чланарината и презема соодветни мерки против оние правни лица што не ја подмириле во определениот рок,

- редовно подготвува и доставува предлози и мислење до Министерот за внатрешни работи,

- се грижи за обезбедување на законитоста и правната примена на прописите, презема мерки за заштита на Комората, донесува програма за работа за тековната година во согласност со програмата на Собранието на Комората.

Управниот одбор одлучува и за други прашања кои се со закон и со овој статут ставени во негова надлежност како и за оние прашања кои се од интерес за Комората, а не се определува надлежност на било кој друг орган.

Член 24

Управниот одбор ако управува и работи спротивно на законските прописи, Статутот и други акти на Комората или причини штета на Комората или нејзин член како и доколку работи не ефикасно Собранието, по предлог на Надзорниот Одбор може да го разреши целиот Управен одбор или негов член и пред истекот на мандатот и тоа:

1. Ако управува и работи спротивно на законските прописи, Статутот и другите акти на Комората.

2. Ако причини штета на Комората или нејзин член.

3. Ако не ги врши своите должности или не ги врши одговорно, или ги врши неблаговремено.

4. Ако Управниот одбор не подготви и не поднесе извештај до Собранието на Комората.

5. Ако член на Управниот одбор отсуствува два пати неоправдано од седницата на Управниот одбор.

6. Ако на член на Управниот одбор му е изречена дисциплинска мерка.

7. Ако член на Управниот одбор со правосилна одлука е осуден за сторено кривично дело, со ефективна казна затвор во времетраење од најмалку 6 (шест) месеци.

8. Ако член на Управен Одбор повеќе нема легитимација.

Доколку бидат разрешени најмалку 4 (четири) члена на Управниот Одбор поради причини наведени во став 1, точка 1-8 од овој член, Управниот Одбор се распушта и се спроведува постапка за избор на нови членови на Управен Одбор.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА

Член 25

Претседателот на Комората ги има следните права и обврски:

- ја претставува и застапува Комората,

- ги закажува седниците на Собранието и Управниот одбор,

- дава писмено овластување за член на Управен Одбор кој ќе закаже седница на Собрание, во случај на спреченост на Претседателот,

- дава писмено овластување за член на Управен Одбор, кој ќе раководи со седница на Собрание, во случај на спреченост на Претседателот,

- ги спроведува одлуките на Собранието,

- ги спроведува одлуките на Управниот одбор,

- ги спроведува одлуките на Дисциплинскиот совет,
- ги потпишува записниците на Собранието и Управниот одбор,
- ги потпишува општите акти на Комората и се грижи за нивно извршување,
- ги потпишува патните налози за патување во земјата и странство,
- ја организира стручната служба на Комората,
- се грижи за работењето на Комората да се врши според законските прописи, Статутот и другите акти на Комората,
- подготвува извештај за работењето на Управниот одбор и другите органи и ги доставува до Собранието на Комората,
- одлучува за ангажирање надворешни лица - еминентни стручњаци од поедини области, кои ќе учествуваат во работата на Стручниот совет,
- се грижи за заштита на угледот на Комората и сите членови,
- донесува решенија, наредби, упатства и налози за спроведување на одлуките на Собранието, Управниот одбор, дисциплинскиот совет како и решенија на Министерот за внатрешни работи,
- врши и други работи што му се во надлежност со Законот, Статутот и други подзаконски акти на Комората.

Во случај на спреченост на Претседателот замената ја врши член на Управниот одбор што ќе го определи Претседателот на Комората.

Член 26

Претседател на Управниот Одбор се избира од членовите на Управниот Одбор, со просто мнозинство од вкупниот број на членови на Управниот Одбор.

Претседателот на Управниот Одбор е со мандат од 4 (четири) год, со право на реизбор.

Гласањето за избор на Претседател на Управниот Одбор е јавно.

Член 27

Претседателот на Комората може да биде разрешен од должноста претседател спротивно на неговата волја доколку:

- не работи во согласност со законските прописи,
- не ги почитува одредбите на овој Статут, одлуките на Собранието и Управниот одбор, дисциплинскиот совет и истите не ги спроведува или ненавремено ги спроведува,
- доколку со своето работење како Претседател причини материјална штета на Комората,
- доколку биде осуден за кривично дело со умисла и одлуката стане правосилна.

Иницијатива за сменување на Претседател на Комора може да покренат најмалку две третини од членовите на Управниот одбор, или најмалку 40 % од вкупниот број на членови на Собранието.

Предлогот по иницијатива за разрешување на Претседател на Комората го утврдува Управниот одбор, со двотретинско мнозинство. Одлука за разрешување на претседателот на Комората донесува Собранието на Комората, со двотретинско мнозинство од вкупниот број на членови на Собранието.

НАДЗОРЕН ОДБОР

Член 28

Надзорниот одбор на Комората го сочинуваат претседател и двајца членови што ги избира Собранието на Комората од редот на своите членови.

Член 29

Надзорниот одбор ја следи примената на одредбите на овој Статут и другите подзаконски акти на Комората од страна на органите и телата на Комората.

Член 30

Надзорниот одбор го проверува материјалното и финансиското работење на Комората како и начинот на користење на средствата на Комората.

Член 31

Сите органи и тела на Комората се должни да му обезбедат услови за работа на Надзорниот одбор во врска со вршење на надзорот.

Член 32

Надзорниот одбор е должен да поднесува до Собранието на Комората извештај за својата работа особено за примената на Статутот и другите подзаконски акти на Комората, како и за материјалното и финансиското работење на Комората, најмалку еднаш годишно при усвојување на извештаите и програмите за работа за претходната година и завршна сметка на Комората.

Член 33

Седница на Надзорниот одбор ја свикува и раководи Претседателот на Надзорниот одбор. Комисијата работи во полн состав. За одржаната контрола на седници се води записник, записникот го потпишуваат сите членови на надзорниот одбор.

Член 34

Надзорниот одбор покрај наведените работи по овој Статут може да врши други работи што ќе му ги стави во задача Собранието на Комората.

Член 35

Надзорниот одбор е со мандат од 4 (четири) год, со право на реизбор.

Гласањето за избор на Надзорниот одбор е јавно.

ДИСЦИПЛИНСКИ СОВЕТ**Член 36**

Дисциплинскиот совет е составен од 3 (три) члена.

Членовите на Дисциплинскиот совет ги избира Собранието на Комората.

Член 37

Дисциплинскиот совет ја спроведува дисциплинската постапка по поднесено барање за спроведување на дисциплинската постапка.

Член 38

Правата и надлежностите и водење на постапката, како и донесување на одлука се регулира во правилник за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка.

Член 39

Дисциплинскиот совет е со мандат од 4 (четири) год, со право на реизбор.

Гласањето за избор на Дисциплинскиот совет е јавно.

СТРУЧЕН СОВЕТ**Член 40**

Стручниот совет е стручен орган на Комората. Стручниот совет го избира Управниот одбор на Комората.

Стручниот совет е составен од 7 (седум) членови.

Во случај на потреба Претседателот на Комората може да ангажира надворешни лица-еминентни стручњаци од поедини области, кои ќе учествуваат во работата на Стручниот совет.

Член на Стручниот совет има право на надомест за својата работа. Висината на надоместокот ја определува Управниот одбор.

**ДРУГИ КОМИСИИ И РАБОТНИ ТЕЛА
НА КОМОРАТА****Член 41**

Управниот одбор можат да формира и други комисии и работни тела (постојани или времени) во зависност од потребите на Комората.

ИЗБОР НА ОРГАНИ НА КОМОРАТА**Член 42**

Физичките лица што имаат легитимација за вршење на работи за обезбедување на лица и имот имаат право да предлагаат и да бидат предложени во органите на Комората.

Кандидатот за избор мора да има писмена поддршка од најмалку 100 лица со легитимација.

Стручната служба на Комората врши проверка на исполнетоста на условите за кандидатура на секој пријавен кандидат поединечно.

По утврдување на кандидатите кои ги исполниле условите, во рок од 15 дена, стручната служба изготвува гласачки ливчиња на кои се наведени имињата на кандидатите за кои ќе се гласа.

Кандидатите кои добиле најголем број на гласови се избрани во органи на комората.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА**Член 43**

Изборите ги спроведува изборна комисија составена од три члена. Изборната комисија ја избира Собранието по предлог на претседателот на Комората, за спроведување само на конкретните избори, за кои е именувана.

Изборната комисија се грижи за законитост на изборната постапка.

Со изборната комисија раководи претседател на комисијата и во нејзино име поднесува извештај на Собранието. Гласањето се врши на тој начин што претседателот на изборната комисија ги повикува присутните да гласаат кои што се запишани во гласачкиот список.

Гласачкиот лист се внесува во гласачката кутија. По завршувањето гласањето изборната комисија ги пребројува гласачките ливчиња, утврдува дали има неважечки ливчиња, колку е нивниот број и ги утврдува резултатите од гласањето.

За време на спроведувањето на изборите како и за време на утврдување на резултатот од гласањето, изборната комисија води записник.

По завршување на изборите, изборната комисија поднесува до Собранието извештај за својата работа.

IV. АКТИ НА КОМОРАТА**Член 44**

Акти на Комората се - статут, деловник за работа на Собранието, кодекс на професионална етика, правилник за дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка, кои ги донесува Собранието, и правилник за организација и работа на стручна служба, деловник за работа на Управниот одбор, како и други подзаконски акти на Комората, кои ги донесува Управниот одбор.

Член 45

Иницијатива за донесување или измена на актот на Комората може да даде секој член на Комората, член на Управниот одбор или претседателот на Комората. Одлука за поведување на постапката донесува Управниот одбор, со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови на Управниот Одбор.

Актот донесен од Собранието влегува на сила на денот на неговото донесување.

ИМЕНИЦИ НА КОМОРАТА

Член 46

Комората ги води следните именици:

- именик за евиденција на издадени лиценци за вршење на работи на обезбедување на лица и имот,
- именик за евиденција правни лица кои вршат обезбедување на лица и имот во вид на давање на услуги,
- именик за евиденција на правни лица кои вршат обезбедување за сопствени потреби и
- именик за евиденција на издадени легитимации.

V. СТРУЧНА СЛУЖБА НА КОМОРАТА

Член 47

Стручните и административни работи на Комората ги врши стручната служба на Комората. Делокругот на работите, работните задачи, бројот на вработени и условите за работата, платите, и обврските од работниот однос се утврдуваат во согласност со законските прописи и потребите на Комората утврдени со посебен правилник за организација и работа на стручната служба што го донесува Управниот одбор по предлог на Претседателот на Комората.

Член 48

Со работа на стручна служба раководи секретар. Секретарот ја застапува и претставува стручната служба и врши други работи утврдени со Правилникот за организација и работа на стручната служба, како и работи со кои ќе ги задолжи Претседателот на Комората.

VI. СРЕДСТВА НА КОМОРАТА

Член 49

Средствата на Комората се обезбедуваат од надоместоци добиени од спроведување на оспособување, полагање на стручен испит за вршење работи на обезбедување на лица и имот, издадени лиценци и легитимации за вршење работи на обезбедување на лица и имот, контролни гаѓања, членарини и др.

Член 50

За состојбата на средствата на Комората се составува завршна сметка. Завршната сметка ја утврдува Управниот одбор, а ја одобрува Собранието.

VII. ПОПИС

Член 51

Пописот на основните средства и имотот се врши во согласност со законските одредби. Пописот го врши комисија формирана од страна на Претседателот на Комората.

Член 52

Пописот се спроведува по истекот на календарската година. Пописните листи се предаваат на стручната служба на Комората, а ги одобрува Управниот одбор на Комората.

VIII. ПРИЗНАНИЈА

Член 53

Свечени признанија на Комората се:

- благодарници;
- плакета;
- почесен член.

Член 54

Признанијата се доделуваат со одлука на Управниот одбор на Комората, а по предлог на Претседателот на Комората.

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 55

Статутот влегува во сила со денот на донесувањето на седница на Собрание.

15 март 2011 година
Скопје

Претседател,
Верица Милеска-Стефановска, с.р.




www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011037